



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2022 бр. 8/ Viti 2022 nr. 8

31 Август 2022 / 31 Gusht 2022

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производитите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 8 / Viti 2022 nr. 8


31 Август 2022 / 31 Gusht 2022

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2022 бр 8, 31 Август 2022 /

Viti 2022 nr. 8, 31 Gusht 2022

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Ибуш Јусуфи, директор /
IBUSH JUSUFI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
ЕЛИЗАБЕТА СИМОНОВСКА / ELIZABETA SIMONOVSKA

главен уредник / kryeredaktor

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

Даме Груев бр.14, 1000 Скопје / Dame Gruev nr. 14, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbytja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nË vendimive pËr njohjen e tË drejtave tË pronËsisË industriale	1
---	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	4 – 52
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4
Меѓународни патенти / Patenta ndËrkombËtar	5 – 8
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	9 – 46
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	47 – 52

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime pËr marka tregtare	53 – 156
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	54 – 69
Решенија на Трговски Марки / Vendime pËr marka tregtare	70 – 72
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kËrkesave, Regjistrimi i liçencËs, VazhdimËsi e vlefshmËrisË dhe NdËrprerje (Mbarim)	73 – 145
.....	146 – 156

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime pËr disenjo industriale	157 – 169
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	158 - 161
Решенија Индустриски дизајн / Vendime pËr disenjo industriale	162 - 163
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	164 - 170
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	171 - 172
ЗАСТАПНИЦИ / PËRPAQËSUES	173



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e parapare.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)



- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 47G 21/02**(11) **12440**(13) **A**(21) **2021/202**(22) **08/03/2021**(45) **31/08/2022**

(30) П-2021/202 08/03/2021 МК

(73) **Александар Ковачевски ул.Мајка Тереза 2-12, МК**


(74) Адвокатско друштво Мојсовска и Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје

(54) **ВИЛУШКА ЗА ШПАГЕТИ**

(57)

Вилушката за шпагети е пронајдок од областа на кујнскиот прибор за јадење и се разликува од останантите стандардни вилушки по фактот што е предвидена исклучиво за шпагети и нејзината намена е да ја олесни примената на вилушката како дел од приборот за јадење во случај кога се јадат шпагети (Цртеж 1).

Вилушката поседува два дела кои се карактеристични и уникатни. На крајот на рачката има отвор во кој се вметнува прстот (најидеално е домалиот прст) кој ја ротира вилушката за да се намотаат односно соберат шпагетите (Цртеж 3), додека втората новина е должината на боцките на вилушката (Цртеж 2), односно најмезијалната (најблиската) боцка до корисникот е најдолга за да се постигне точка на ротација. Другите две до три боцки се редуцирани по соодветен ред за корисникот не би се повредил при процедурата и поради естетика на дизајнот. Двата подобрени додатоци на дизајнот и даваат на рачката полесна и подобра ротација со што се елиминира користењето на дополнителна лажица за собирање на шпагетите од чинијата.



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **5368**

(73) **R-Pharma International, LLC 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V,room 9,Moscow,123154, RU**

(11) **6410**

(73) **BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **6469**

(73) **Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE**

(11) **6685**

(73) **R-Pharma International, LLC 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V,room 9,Moscow,123154 , RU**

(11) **6772**

(73) **Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE**

(11) **7175**

(73) **Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE**

(11) **8497**

(73) **Mithra R&D SA Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE**

(11) **8497**

(73) **Estetra S.P.R.L. Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE**

(11) **8019**

(73) **BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **8395**

(73) **BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **8545**

(73) **Valio Oy Meijeritie 6, 00370 Helsonki , FI**

(11) **9460**

(73) **BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **9770**

(73) **Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd. 4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410041,, JP**



(11) **10270**

(73) **BioSplice Therapeutics, Inc 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **6410**

(73) **Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **8019**

(73) **Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **8395**

(73) **Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **9460**

(73) **Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

(11) **10270**

(73) **Samumed, LLC 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1704**

(73) **BIDACHEM S.P.A Strada Statele 11, (Padana Sup.) N.8, I-24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo), IT**

(11) **1974**

(73) **Recordati Ireland Limited Raheens East Ringaskiddy Country Cork, IE**

(11) **1991**

(73) **Les Laboratoires S.A. 92200 Neuilly sur Seine, FR**

(11) **2166**

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., I-43100 Parma, IT**

(11) **2324**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE**

(11) 2755

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(11) 2354

(73) Action Pharma A/S
c/o Forskerparken Brendstrupgardsvej 102 8200 Aarhus N, DK

(11) 2734

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE

(11) 2628

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid,, ES

(11) 2668

(73) Valderm APS Kongevejen 75A, 2800 Lyngby, DK

(11) 3123

(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR

(11) 3568

(73) ADIR 1, rue Carle Hebert, F-92415 Courbevoie Cedex, FR

(11) 2934

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE

(11) 3167

(73) LG Life Sciences, Ltd. Seoul 150-721, KR

(11) 3658

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU

(11) 3744

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg, LU

(11) 3719

(73) sanofi-aventis OTC S.p.A. Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano, IT

(11) 3712

(73) EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Kerezsturi ut 30-38 1106 Budapest , HU

(11) **4104**

(73) **CADILA HEALTHCARE LIMITED** Zydus Tower, Satellite Cross Roads Ahmedabad 380 015 Gujarat, IN

(11) **3853**

(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.**, 43100 Parma, IT

(11) **4264**

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.** Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(11) **4565**

(73) **Genzyme Corporation** 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(11) **4922**

(73) **Илија Јосифовски ул."Никола Русински" број 4/1-29, Скопје, МК**

(11) **5114**

(73) **Pharmacia & Upjohn Company LLC** 7000 Portage Road Kalamazoo, MI 49001, US

(11) **5450**

(73) **Merck Serono SA** Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) **9856**

(73) **Genzyme Corporation** 50 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(11) **10070**

(73) **A.Y.LABORATORIES LTD.** P.O.Box 20686 Tel Aviv 61206, IL

(11) **10425**

(51) **A 61P 35/02**(11) **12434**

(13) T1

X1 е CH, X2 е CH; X3 е CH и X4 е C

(21) **2022/6**

(22) 04/01/2022

(a);

(45) 31/08/2022

(30) 15186478 23/09/2015 EP

X1 е N, X2 е CH, X3 е N и X4 е C

(б);

(96) 22/09/2016 EP16770484.0

(97) 03/11/2021 EP3353164

X1 е N, X2 е CH, X3 е CH и X4 е C

(ц);

(73) **Janssen Pharmaceutica, N.V.****Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE**

или


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

X1 е CH, X2 е CH, X3 е C(=O) и X4 е N

(д);

(72) VERMEULEN, Wim; ANGIBAUD, Patrick,
René; QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges;
BROGGINI, Diego, Fernando, Domenico;
CUYCKENS, Filip, Albert, C; HOSTYN, Steven,
Anna and JONES, Russell, Mark(54) **БИ-ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ 1,4-
БЕНЗОДИАЗЕПИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



(I)

вклучително која било негова таутомерна или
стереохемиски изомерна форма, назначено со
тоа, штои каде што непрекинатата линија претставува
врска во случаевите (а), (б) и (ц) и каде што
непрекинатата линија е отсутна во случајот (д);
п претставува цел број еднаков на 1 или 2;
R1 претставува водород, C1-балкил,
хидроксиC1-балкил, C1-балкил супституиран со
- C(=O)NHCH3, или C1-балкил супституиран со
-S(=O)2-C1-4алкил;

R2a претставува водород, флуоро или хлоро;

R2b претставува метокси или хидроксил;

R2c претставува метокси или хидроксил;

R3 претставува водород, C1-балкил, C3-
6циклоалкил, или C1-2алкил супституиран со
C3-6циклоалкил;R4 претставува водород, метил или етил;
негова фармацевтски прифатлива сол или
негов солват.

има уште 17 патентни барања

(51) **C 07D 405/14, C 07D 413/14, C 07D 405/04,
A 61K 31/536, A 61P 35/00, A 61P 37/00**(11) **12435**

(13) T1

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) **2022/8**

(22) 04/01/2022

(72) ZHANG, Penglie; FAN, Junfa; KALISIAK,

Jaroslaw; LUI, Rebecca, M.; MALI, Venkat, Reddy;

MCMAHON, Jeffrey, P.; POWERS, Jay, P.;

TANAKA, Hiroko and ZENG, Yibin

(45) 31/08/2022


(30) 201562164957 P 21/05/2015 US

(96) 19/05/2016 EP16797279.3

(97) 20/10/2021 EP3297438

(73) **ChemoCentryx, Inc. 835 Industrial Road,
Suite 600 San Carlos, CA 94070, US**(54) **CCR2 МОДУЛАТОРИ**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(57) 1 Соединение со формулата













или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат, стереоизомер или ротамер; при што А е C(R5)(R6) или N(R5); ознаките m и n се секој независно цели броеви од 0 до 2, а $m + n \leq 3$; R1 и R2 се комбинираат со атом на азот за кој е прикачен секој за да формираат 6- до 11-член споен бицикличен или моноцикличен - хетероцикличен или хетероарил прстен, каде што - NR1R2 е дополнително супституиран со од 1 до 4 Rx супституенти; или, R1 е избран од групата составена од арил, арил-C1-4 алкил, хетероарил и хетероарил-C1-4 алкил, каде што хетероарилскиот дел има од 1-3 хетероатоми како членови на прстенот избрани од N, O и S; и каде што споменатите арилни и хетероарилни групи или делови се опционално супституирани со од 1 до 5 Rx супституенти; R2 е избран од групата составена од H, C1-8 алкил, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкил-C1-4 алкил, арил, арил-C1-4 алкил, хетероарил и хетероарил-C1-4 алкил, каде што хетероарилскиот дел има од 1-3 хетероатоми како прстенести членови избрани од N, O и S; и каде што споменатите арилни и хетероарилни групи или делови се опционално супституирани со од 1 до 4 Rx супституенти; R3 е избран од групата составена од C3-8 циклоалкил, H, C1-8 алкил и C3-8 циклоалкил-C1-4 алкил, од кои секоја е опционално супституирана со од 1-3 Ry супституенти;

R4 е избран од групата која се состои од C1-8 алкил опционално супституиран со 1 до 2 Ry, H и -CO2H; R5 е избран од групата составена од арил, C1-8 алкил, C1-8 алкокси, C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкилокси, C3-8 циклоалкил-C1-4 алкил, C1-8 алкиламино, ди-C1-8 алкиламино, арилокси, ариламино, арил-C1-4 алкил, хетероарил, хетероарилокси, хетероариламино и хетероарил-C1-4 алкил, од кои секоја е опционално супституирана со од 1 до 5 Rz супституенти; R6 е избран од групата составена од H, F, OH, C1-8 алкил и C1-8 алкокси, каде што C1-8 алкил и C1-8 алкокси групите се опционално супституирани со од 1 до 3 Rz супституенти; или опционално, R5 и R6 се споени за да формираат спироцикличен 5- или 6-член циклоалкил прстен кој е опционално незаситен, и има сплотена арилна група која е опционално супституирана со од 1 до 4 Rz супституенти; секој Rx е независно избран од групата која се состои од халоген, -CN, -Rc, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, -OC(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)2Rc, -NRa-C(O)NRaRb, -NRaC(O)NRaRb, -NRaRb, -ORa, -O-X1-ORa, -O-X1-NRaRb, -O-X1-CO2Ra, -O-X1-CONRaRb, -X1-ORa, -X1-NRaRb, -X1-CO2Ra, -X1-CONRaRb, -SF5, -S(O)2NRaRb и 5- или 6-член арил или хетероарил, каде што секој X1 е C1-4 алкилен; секој Ra и Rb е независно избран од водород, C1-8 алкил и C1-8 халоалкил, или кога е прикачен на истиот атом на азот може да се комбинира со азотниот атом за да формира пет или шестчлен прстен кој има од 0 до 2 дополнителни хетероатоми како прстенести членови избрани од N, O или S, и опционално супституирани со оксо; секој Rc е независно избран од групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил; и опционално кога два Rx супституенти се на соседните атоми, се комбинираат за да формираат споен пет или шестчлен

карбоцикличен прстен, и каде што арилните или хетероарилните групи се опционално супституирани со 1-3 членови избрани од халоген, хидроксил, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил и C1-4 халоалкокси; секој R_y е независно избран од групата која се состои од халоген, -CN, -R_f, -CO₂R_d, -CONR_dRe, -C(O)R_d, -OC(O)NR_dRe, -NReC(O)R_d, -NReC(O)R_f, -NR_dC(O)NR_dRe, -NR_dC(O)NR_dRe, -NR_dRe, -OR_d и -S(O)₂NR_dRe; каде што секој R_d и R_e е независно избран од водород, C1-8 алкил и C1-8 халоалкил, или кога е прикачен на истиот атом на азот може да се комбинира со атом на азот за да формира пет или шестчлен прстен кој има од 0 до 2 дополнителни хетероатоми како прстенести членови избрани од N, O или S; секој R_f е независно избран од групата составена од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил; секој R_z е независно избран од групата која се состои од халоген, -CN, -R_i -CO₂R_g, -CONR_gRh,

-C(O)R_g, -OC(O)NR_gRh, -NR_hC(O)R_g, -NR_hC(O)R_i, -NR_gC(O)NR_gRh, -NR_gRh, -OR_g, -S(O)₂NR_gRh, -X₁-R_j, -X₁-NR_gRh, -X₁-CO NR_gRh, -X₁-NR_hC(O)R_g, -NHR_j, -NHCH₂R_j, и тетразол; каде што секој R_g и R_h е независно избран од водород, C1-8 алкил, C3-6 циклоалкил и C1-8 халоалкил, или кога е прикачен на истиот атом на азот може да се комбинира со атом на азот за да се формира пет или шестчлен прстен има од 0 до 2 дополнителни хетероатоми како прстенести членови избрани од N, O или S и е опционално заменет со еден или два оксо; секој R₁ е независно избран од групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 халоалкил и C3-6 циклоалкил; и секој R_j е избран од групата составена од C3-6 циклоалкил, пиролинил, пиперидинил, морфолинил, тетраhydroфуранил и тетраhydroпиранил.
има уште 19 патентни барања

СЛ. 1А

ИД	Структура	Потенција	ИД	Структура	Потенција
1		+++	6		+++
2		+++	7		+++
3		+++	8		+++
4		+++	9		+++
5		+++	10		+++

(51) C 12N 15/85, C 12N 5/10, C 12N 15/86, A 61K 35/76

(11) 12436

(13) T1

(21) 2022/9

(22) 04/01/2022

(45) 31/08/2022

(30) PCT/EP2016/056165 21/03/2016 EP

(96) 13/03/2017 EP20156693.2

(97) 22/12/2021 EP3701959

(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH and BioNTech SE Freiligrathstrasse 12 55131

Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim and


PERKOVIC, Mario

(54) РНК РЕПЛИКОН ЗА АДАПТИБИЛНО И ЕФИКАСНО ГЕНСКО ИЗРАЗУВАЊЕ

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи РНК репликон и опционално фармацевтски

прифатлив разредувач, и/или фармацевтски прифатлив ексципиент и/или фармацевтски прифатлив носач и/или фармацевтски прифатливо средство, споменатиот репликон содржи модифицирана 5' секвенца за препознавање на репликација на алфавирус, каде што модифицираната 5' секвенца за препознавање на репликација се карактеризира со тоа што сите почетни кодони се отстранети од зачуваниот елемент на секвенцата 2 (CSE 2) од природната секвенца за препознавање на репликација 5' алфавирус и каде што модифицираната 5' секвенца за препознавање на репликација содржи една или повеќе дополнителни нуклеотидни промени кои ги компензираат нарушувањата на спарувањето

на нуклеотидите во една или повеќе матични јамки (SL) внесени со отстранување на почетните кодони, каде што споменатиот CSE 2 се протега од SL2 до SL4 и го содржи природниот почетен кодон кој ги кодира првите аминокиселински остатоци од неструктурниот протеин на алфавирусот nsPи каде што модифицираната 5' секвенца за препознавање на репликација се карактеризира со предвидена секундарна структура која е еквивалентна на предвидената секундарна структура на 5' секвенцата за препознавање на репликација на алфавирусна геномска РНК. има уште 14 патентни барања



Сл. 1

(51) G 05D 23/19, F 24H 1/20, F 24H 9/20

(45) 31/08/2022

(11) 12437

(13) T1

(30) 20150266 14/08/2015 IE

(21) 2022/10

(22) 04/01/2022

(96) 16/08/2016 EP16763204.1

(97) 06/10/2021 EP3335092

(73) **Climote Limited Finnabair Industrial Park
County Louth, Dundalk A91 PCK2, IE**


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RODDY, Ivor

(54) **АПАРАТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТОПЛА
ВОДА ВО СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
РЕЗЕРВОР ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТОПЛА ВОДА
И ПОВРЗАНИОТ МЕТОД**

(57) 1 Апарат за управување со топла вода во
систем за греење на резервоар за складирање
топла вода што има извор на енергија и
резервоар за топла вода (110) со влезна и
излезна цевка (180), апаратот опфаќа:
држач за монтирање (140) за прицврстување на
излезната цевка на резервоарот за топла вода,
држачот е подесен да содржи еден или повеќе
сензори за температура (312, 315), сензорите
се подесени да обезбедуваат сигнали од

сензорот за температура од излезот на
резервоарот за топла вода,
поставка за обработка преку имплементиран
компјутер конфигуриран да прима сигнали од
сензорот за температура, при што поставката
за обработка е подесена да вклучи едно или
повеќе средства за обработка за да ја постави
дистрибуцијата на температурата во
резервоарот, и
интерфејс конфигуриран да комуницира со
корисникот или дополнителни процесори,
локално или од далечина,
се карактеризира со тоа што вториот сензор за
температура (312) е оддалечен од првиот
сензор (315) по должината на излезната цевка
и карактеристиките за ладење (311) се
обезбедени околу вториот сензор со што се
промовира поголема температурна делта низ
држачот за монтирање, а со тоа се зголемува
точноста.
има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 35/00, A 61K 47/00, A 61K 8/58, A 61K 8/99, A 61K 9/00, A 61Q 1/00, A 61Q 19/00**

(11) **12438**

(13) T1

(21) **2022/107**

(22) 18/02/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201605812 28/10/2016 BE

(96) 27/10/2017 EP17803795.8

(97) 24/11/2021 EP3532170

(73) **Universiteit Antwerpen and YUN NV
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen , BE and
Berkenlaan 4 2630 Aartselaar, BE**


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HENKENS, Tim; KIEKENS, Filip; LEBEER, Sarah and CLAES, Ingmar

(54) **АЕРОСОЛ СПРЕЈ КОЈ СОДРЖИ
ОДРЖЛИВИ БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ**

(57) 1 Аеросол спреј кој содржи 1-20 wt% од еден или повеќе одржливи бактериски видови на млечна киселина во мирување, еден или повеќе испарливи силоксани и течен гас под притисок, каде што споменатите бактериски видови и споменатите испарливи силиоксани формираат мешавина во форма на суспензија.

има уште 10 патентни барања



Сл. 2



(51) **A 61K 31/166, A 61K 31/167, A 61K 45/06, A 61P 1/16**

(45) 31/08/2022

(11) **12439**

(13) T1

(21) **2022/123**

(22) 25/02/2022

(30) 201613535 05/08/2016 GB

(96) 04/08/2017 EP17793720.8

(97) 01/12/2021 EP3493849

(73) **EmeraMed Limited Trinity House
Charleston Road Ranelagh Dublin 6 , IE**


(74) Владимир Стојановски, адвокат
ул. Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје

(72) HALEY, Boyd Eugene and KLINGBERG,
Ragnar Axel Theodor

(54) **НОВА УПОТРЕБА НА N, N-BIS-2-
МЕРКАПТОЕТИЛ ИЗОФТАЛАМИД**

(57) 1 N,N-бис-2-меркаптоетил изофталамид
(NBMI), или негова фармацевтски прифатлива
сол, за употреба во спречување на токсичност
на парацетамол.

има уште 3 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/155, A 61K 31/522, A 61K
31/7034, A 61K 45/06, A 61P 13/12, A 61P 3/10**

(11) **12419**

(13) T1

(21) **2022/155**

(22) 15/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201361813223P 18/04/2013 US and

201361823045P 14/05/2013 US

(96) 16/04/2014 EP14718957.5

(97) 12/01/2022 EP2986304

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VON EYNATTEN, Maximilian; WOERLE,
Hans-Juergen; JOHANSEN, Odd-Erik; BROEDL,

Uli Christian; CHERNEY, David; MAYOUX, Eric
Williams; PERKINS, Bruce A. and
SOLEYMANLOU, Nima

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ, ПОСТАПКИ
ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Емпаглифлозин за употреба во постапка
за заштита од или одложување на појавата на
дуплирање на серум креатинин ниво поврзано
со eGFR (базирано на модификација на диета
при бубрежна болест (MDRD) формула) ≤ 45
mL/мин/1.73m², кај пациент, споменатата
постапка содржи администрирање на
емпаглифлозин, опционално во комбинација со
еден или повеќе други терапевтски супстанции
кај пациентот.

има уште 9 патентни барања

(51) **A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36**

(11) **12420**

(13) T1

(21) **2022/168**

(22) 18/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 0802138 10/10/2008 SE and 6719 P
29/01/2008 US

(96) 29/01/2009 EP18182645.4

(97) 09/03/2022 EP3476371

(73) **Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 223 70 Lund, SE**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Forsell, Peter

(54) **АПАРАТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ГЕРБ**

(57) 1 Вградлив медицински уред за третман на рефлуксна болест кај човечки пациент, вградливиот медицински уред опфаќа уред за

ограничување на движењето (10) со надворешна површина која вклучува биокомпатибилен материјал, при што уредот за ограничување на движењето има волумен од најмалку 125 mm³ и обем од најмалку 15 mm, и е прилагоден да биде барем делумно инвагиниран во сидот на желудникот (16) на пациентот, без ограничување на преносот на храна во преминот за пренос на храна кога е вграден и во функција, така што движењето на кардијалниот засек на желудникот на пациентот кон дијафрагмата на пациентот е ограничено, на тој начин спречувајќи ја кардијата (14) да се лизне низ отворот на дијафрагмата на пациентот во градниот кош на пациентот, што се карактеризира со тоа што вградливиот медицинскиот уред опфаќа уред за држење, каде што уредот за држење е барем делумно поставен во надворешниот сид на вградливиот медицински уред.
има уште 9 патентни барања



(51) **C 07D 487/10, A 61K 31/407, A 61P 37/00, A 61P 35/00**

(11) **12443**

(13) T1

(21) **2022/169**

(22) 18/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 20180461506 16/01/2018 EP

(96) 09/01/2019 EP19701777.5

(97) 02/03/2022 EP3740492

(73) **Adamed Pharma S.A. Mariana**

Adamkiewiczza 6A Pienkow 05-152 Czosnow, PL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија**

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **FEDER, Marcin; MAZUR, Maria;**


KALINOWSKA, Iwona; JASZCZEWSKA-

ADAMCZAK, Joanna; LEWANDOWSKI, Wojciech;

WITKOWSKI, Jakub; JELEN, Sabina and WOS-LATOSI, Katarzyna

(54) 1,2,3',5'-ТЕТРАХИДРО-2'Н-СПИРО [ИНДОЛ-3,1'-ПИРОЛО [3,4-С]ПИРОЛ]-2,3'-ДИОН СОЕДИНЕНИЈА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ КОИШТО ГО АКТИВИРААТ TR53

(57) 1 Соединение коешто ја има следната структура



кадешто


R1 е мета-хало-фенил којшто е опционално дополнително супституиран со еден или два супституенти независно избрани од групата составена од халоген, -OH, -NH₂, -NO₂, -CN, -C1-C6-алкил, -O-(C1-C6-алкил), -S-(C1-C6-алкил), -C(O)O-(C1-C6-алкил), -NH(C1-C6-алкил), и -N(C1-C6-алкил)₂,

R2 и R3 се независно H или халоген;

R4 е -C1-C6-алкил;

R7 е -OCH₃;

Z е C-R8 или N, Y е C-R9 или N, со клаузулата дека Z не е C-R8 и Y не е C-R9 во истото соединение, R5, R6, R8, R9 се независно H, халоген, -OCH₃, -NH(CH₃), или -N(CH₃)₂.
има уште 17 патентни барања



(51) C 07K 14/54

(11) 12421

(21) 2022/170

(13) T1

(22) 21/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201762540692 P 03/08/2017 US and

201862616733 P 12/01/2018 US

(96) 03/08/2018 EP18759207.6

(97) 09/02/2022 EP3661954

(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KANNAN, Gunasekaran; ALI, Khaled, M.K.Z.;
AGRAWAL, Neeraj, Jagdish; FOLTZ, Ian; WANG,
Zhulun; BATES, Daren; MOCK, Marissa and
TAKENAKA, Shunseke

(54) **ИНТЕРЛЕУКИН-21 МУТЕИНИ И МЕТОДИ
ЗА ТРЕТМАН**


(57) 1 Конјугат што содржи IL-21 мутеин и
анти-PD-1 антитело, назначено со тоа, што IL-
21 мутеинот ја содржи аминокиселинската
секвенца од СЕК ИД БР: 2,

каде што "X" претставува која било аминокиселина


киселина, и
каде што наведената аминокиселинска
секвенца на IL-21 мутеин се разликува од

аминокиселинската секвенца на човечки IL-21
(СЕК ИД БР: 1) за барем 1 аминокиселина.
има уште 38 патентни барања


Нацрт 1А




Нацрт 1Б



Нацрт 1Ц



Нацрт 1Д



(51) **C 12N 5/07C 12N 5/00, A 61K 35/30, A 61P 25/16**

(11) **12422**

(13) T1

(21) **2022/171**

(22) 21/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201562169379P 01/06/2015 US and

201562169444P 01/06/2015 US

(96) 01/06/2016 EP16804350.3

(97) 23/02/2022 EP3303564

(73) **Memorial Sloan Kettering Cancer Center
1275 York Avenue New York, NY 10065, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SUDER, Lorenz; IRION, Stefan;**

TOMISHIMA, Mark and KRIKS, Sonja

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ИН ВИТРО**

**ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА ДОПАМИН
НЕУРОНИ ВО СРЕДЕН МОЗОК (MDA)**

(57) 1 Ин витро постапка за диференцијација
на плурипотентни стем клетки којашто содржи:

(a) контактирање на множество на
плурипотентни стем клетки со барем еден
инхибитор на TGFβ/активин-нодално
сигналирање; и


(b) контактирање на клетките со барем еден
активатор на сонично (SHN) сигналирање и

барем еден активатор на безкрилно (Wnt) сигналирање,

кадешто концентрацијата на барем еден активатор на Wnt сигналирање е покачена (i) помеѓу 2 дена и 6 дена од неговиот иницијален контакт со клетките и (ii) со помеѓу 250% и

1800% од неговата иницијална концентрација контактирана со клетката, за да се добие популацијата на диференцирани клетки коишто го изразуваат форкхед бокс протеин A2 (FOXA2) и LIM хомеобокс транскрипционен фактор 1 алфа (LMX1A).

има уште 13 патентни барања



(51) A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 38/00, A 61K 38/5A 61P 19/10

(11) **12423**

(13) T1

(21) 2022/172

(22) 21/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201514935690 09/11/2015 US

(96) 09/11/2016 EP16864878.0

(97) 05/01/2022 EP3373922

**(73) The Regents of The University of
Colorado, A Body Corporate 1800 Grant Street,
8th Floor Denver, CO 80203, US**

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(72) KRAUS, Jan, P.; MAJTAN, Tomas and BUBLIL, Erez

**(54) КОМПОЗИЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА
ХОМОЦИСТИНУРИЈА**

(57) 1 Композиција која опфаќа изолиран мутантен полипептид на хумана скратена цистатионинска бета синтаза (htCBS) за употреба во постапка за лекување на хомоцистинурија кај хуман субјект, каде што

споменатата постапка опфаќа давање на композиција на субјектот, каде што е изолираниот мутантен полипептид htCBS РЕГикуван и опфаќа мутација на цистеин на аминокиселинската положба 15 од SEQ ID NO:

3 во серин, и каде што изолираниот мутантен полипептид htCBS се дава во доза помеѓу 0.33 и околу 10 mg/kg најмалку еднаш неделно во тек на најмалку шест недели. ма уште 14 патентни барања

FIG. 1A





FIG. 1B



(51) G 06F 1/16, G 06F 3/0A 61N 1/00

(11) 12424

(13) T1

(21) 2022/173

(22) 22/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 19382962.9 04/11/2019 EP

(96) 04/11/2019 EP19382962.9

(97) 05/01/2022 EP3711829

(73) Boreal Technology & Investment S.L
Av. Sor Teresa Prat, 15 29003 Málaga (El Polo Digital), ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FUERTES PEÑA, Jose

(54) **УРЕД ЗА ИГРАЊЕ КОЈ СЕ ОБЛЕКУВА И МЕТОД ЗА ИСТИОТ**

(57) 1 Уред за играње кој се облекува (1) кој опфаќа облека, најмалку една електрода (2) поврзана со кабел (3) со контролната единица (4), наведената електрода (2) е поставена на облеката на начин што барем еден мускул на корисникот што ја носи облеката се стимулира кога електродата (2) генерирајќи електричен пулс командуван од контролната единица, а

уредот за играње кој се облекува (1) се карактеризира со:

а. електродата (2) опфаќа:


- електрично спроводлив слој (22) направен од спроводлив материјал и
- електрично спроводлив гел слој (21) поставен над електрично спроводливиот слој (22), и

б. кабел (3) кој е вткаен на облеката кој опфаќа:

• надворешна електрично изолациона конструкција (33) и

• проводни еластични влакна (31) кои опфаќаат еластична структура (312) покриена со проводен слој (311) во електричен контакт со електрично спроводливиот слој (22) на електродата (2).

има уште 8 патентни барања



(51) **E 05B 19/00**

(11) **12425**

(21) **2022/174**

(13) T1

(22) 22/03/2022

(45) 31/08/2022

(96) 15/10/2018 EP18200479.6

(97) 09/03/2022 EP3640417


(73) **BKS GmbH Heidestrasse 71 42549 Velbert, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **HENNECKE, Gerhard and ZIAJA, Klaus**

(54) **КЛУЧ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ЦИЛИНДАР**

(57) 1 Клуч (10) за заклучување на цилиндар, се состои од свод на клучот и дршка на клучот (16) која се издолжува од сводот на клучот, дршката на клучот (16) има индикатор за абеење (22, 26) за сигнализирање на состојбата на абеење на клучот (10), карактеризиран со тоа што индикаторот за абеење (22, 26) има издигнување (32) или вдлабнување (24, 30) формирано на дршката на клучот (16).
има уште 8 патентни барања

(51) **A 61K 31/18, A 61K 9/16, A 61P 35/00**(11) **12426**

(13) T1

(21) **2022/175**

(22) 18/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 20170305853 30/07/2017 EP and

201762527684P 30/06/2017 US

(96) 29/06/2018 EP18737225.5

(97) 09/02/2022 EP3644970

(73) **ACROTECH BIOPHARMA LLC 279****Princeton Hightstown Road East Windsor, NJ 08520, US**(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) LEMARCHAND, Caroline; PIVETTE, Perrine;
YATES, Ian and BLOOM, Corey(54) **НОВА ОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА НА БЕЛИНОСТАТ**


(57) 1 Аморфна цврста дисперзија на белиностат се состои;

а) белиностат или фармацевтски прифатлива сол, солват или негов естер;

б) најмалку еден поливинил лактам полимер;

в) по потреба, најмалку еден адитив.

има уште 12 патентни барања





(51) **B 65D 41/32, B 65D 81/26, B 65D 55/16, B 65D 41/34**

(11) **12427**

(13) T1

(21) **2022/176**

(22) 18/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201862683905 P 12/06/2018 US

(96) 12/06/2019 EP19179634.1

(97) 26/01/2022 EP3584189

(73) **CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC Berenyi UT 72-100 Szekesfehervar, 8000, HU**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) EDIE, John and LUTTON, Leland T.

(54) **ЗАТВОРАЧ СО ПОВРЗАНО ЗАТВОРАЊЕ**

(57) 1 Затворач во еден дел (10) која се состои од:

прв дел на затворач (10a) кој вклучува:
полимерен дел од горниот сид (12); и
полимерен дел од прстенест раб (14) кој е во зависност од полимерниот дел од горниот сид (12), прстенестиот раб (14) вклучува внатрешна формација на навој (30) за спарување со надворешната формација на навојот на контејнерот, полимерниот дел од прстенест раб (14) вклучува прва раскинлива врска (22) која делумно недопирливо се поврзува со првиот дел и вториот дел од полимерниот дел од


прстенест раб (14); и

втор дел од затворачот (10b) вклучува полимерна заштитна лента (18), полимерната заштитна лента (18) зависи од и делумно недопирливо е поврзана со полимерен дел од прстенест раб (14) со втора раскинлива врска (24);


каде што кога првата и втората раскинлива врска (22, 24) се прекинати, поврзано затворање (32) е поставено, поврзаното затворање (32) е прикачено на дел од вториот дел од затворачот (10b) и дел од првиот дел од затворачот (10a), поврзаното затворање (32) кој се протега од 5 до 60 степени околу обемот на затворачот (10), каде што секоја од првата и втората раскинлива врска (20,24) се протега од 300 до 355 степени околу обемот на работ на затворачот (10),

каде што кога внатрешна формација на навој (30) на првиот дел од затворачот (10a) не се спарува со надворешната формација на навој на контејнерот, првиот дел од затворачот (10a) е прилагоден да биде оддалечен од вториот дел од затворачот (10b) преку поврзано затворање (32).


има уште 13 патентни барања



Сл. 1А



Сл. 1В



Сл. 1С

(51) **C 07K 7/62, A 61K 38/12**(11) **12428**

(13) T1

(21) **2022/178**

(22) 23/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 20140004301 11/03/2014 GB and


20140021019 26/11/2014 GB

(96) 11/03/2015 EP15715172.1

(97) 02/03/2022 EP3116897

(73) **Spero Therapeutics, Inc. 675****Massachusetts Avenue 14th Floor Cambridge,
Massachusetts 02139, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **BROWN, Pamela; DAWSON, Michael;
SIMONOVIC, Mona; BOAKES, Steven;
DUPERCHY, Esther; STANWAY, Steven James;
WILSON, Antoinette and MOSS, Stephen
Frederick****(54) ПОЛИМИКСИН ДЕРИВАТИ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА
СО РАЗЛИЧНИ АНТИТЕЛА**

(57) 1 Соединение со формула (III):



и фармацевтски прифатливи соли, заштитени форми, нивни солвати и хидрати како што се фармацевтски прифатливи соли и нивни хидрати.

кадешто:

-X- претставува -C(O)-, -NHC(O)-, -OC(O)-, -CH₂- или -SO₂-;

-R₁ заедно со карбонил групата и азот алфа за јаглородот кон којшто тие се сврзани е фенилаланин, леуцин или валин остаток;


-R₂ заедно со јаглородната група и азот алфа за јаглородот кон којшто е сврзан е леуцин, изолеуцин, фенилаланин, треонин, валин или

не валин остаток;

-R3 заедно со карбонил групата и азот алфа за јаглородот кон којшто тие се сврзани, е треонин или леуцин остаток;

-R4 е C1-6 алкил супституиран со една хидроксил група или една аминокислота група;

-R15 аминокислота-содержаща група:



кадешто:

-RA е -LA-RAA или водород;

-Q- е ковалентна врска или -CH(RB)-;

-RB е водород или -LB-RBB;

или, кадешто -Q- е -CH(RB)-, -RA и -RB заедно формира 5- до 10-член моноциклически или бициклически карбоциклически, или -RA и -RB заедно формира 5- до 10-моноциклически или бициклически хетероциклически;

и, кадешто -Q- е ковалентна врска, -RA е -LA-RAA, и кадешто -Q- е -CH(RB)-еден или заедно со -RA и -RB не е водород;

-R16 е независно водород или C1-4 алкил;

-R17 е независно водород или C1-4 алкил;

или -NR¹⁶R¹⁷ е гванидин група;

или -R17 и -RA заедно формираат 5- до 10-член азот-којшто содржи моноциклически или бициклически хетероциклически;

и, кадешто -Q- е -CH(RB)-, -R17 и -RB заедно формираат 5- до 10-член азот-којшто содржи моноциклически или бициклически хетероциклически;

и кадешто -R17 и -RA заедно формира

моноциклически азот-којшто содржи

хетероциклически, секој прстен на јаглороден атом

во -R17 и -RA е опционално моно- или ди-

супституиран со -RC, и моноциклически

хетероциклически е супституиран со барем една

група избрана од -RC, -RN, -RNA и -LB-RBB, кадешто е присутен,

и кадешто -R17 и -RB заедно формира

моноциклически азот-којшто содржи

хетероциклически, секој прстенест јаглороден атом

во -R17 и -RB е опционално моно- или

дисупституиран со -RC, и моноциклически

хетероциклически е супституиран со барем една

група избрана од -RC, и -RN, кога е присутен

или моноциклически хетероциклически е опционално

супституиран кога -RA е -LA-RAA,

и моноциклически азот-којшто содржи

хетероциклически опционално којшто содржи

дополнително еден азот, кислород или сулфур

прстенест атом и кадешто дополнително

азотниот прстенест атом е присутен така што е

опционално супституиран со -RN, со исклучокот

на дополнителен азотен прстенест атом којшто

е поврзан со јаглородот којшто е α за групата -

X-, чијшто азотен прстенест атом е опционално

супституиран со -RNA;

кадешто -R17 и -RA или -R17 и -RB заедно

формираат бициклически азот-којшто содржи

хетероциклически, секој прстенест јаглороден атом

во -R17 и -RA или -R17 и -RB е опционално

моно- или ди-супституиран со -RD;

и бициклическиот азот-којшто содржи прстенест

атом хетероциклически опционално содржи еден,

два или три дополнителни хетероатоми

кадешто секој хетероатом е независно избран

од групата составена од азот, кислород и

сулфур и кадешто дополнително азотните

прстенести атоми се присутни, секој

дополнителен азотен прстенест атом е

опционално супституиран со -RN, со исклучок

на азотниот прстенест атом којшто е поврзан за

јаглородниот атом којшто е α за групата -X-,

чијшто азотен прстенест атом е опционално

супституиран со -RNA;

кадешто -RA и -RB заедно формираат 5- до 10-

член моноциклически карбоциклически или

хетероциклически, секој прстенест јаглороден атом

во -RA и -RB е опционално моно- или ди-

супституиран со -RC, и азотен прстенест атом, кадешто присутниот моноцикличен хетероциклил, е опционално супституиран со -RN, со исклучок на азотен прстенест атом којшто е поврзан со јаглородот којшто е α за групата -X-, чијшто азотен прстенест атом е опционално супституиран со -RNA; кадешто -RA и -RB заедно формира 5- до 10-член бицикличен карбоцикличен или хетероцикличен, секој прстенест јаглороден атом во -RA и -RB е опционално моно- или ди-супституиран со -RD, и азотниот прстенест аром, кадешто присутниот бицикличен хетероциклил е опционално супституиран со -RN, со исклучок на азотен прстенест атом којшто е поврзан со јаглородот којшто е α за групата -X-, којшто азотен прстенест атом е опционално супституиран со -RNA; и кадешто R17 и -RA или -R17 и -RB заедно формираат 5- до 10-член азот-којшто содржи моноцикличен или бицикличен хетероциклил, или кадешто -RA и -RB заедно формираат 5- до 10-член моноцикличен или бицикличен карбоциклил или заедно формираат 5- до 10-член моноцикличен или бицикличен хетероциклил, јаглородниот прстенест атом во -R17 и -RA, -R17 и -RB, или -RA и -RB е опционално алтернативно супституиран со оксо (=O); секој -RC е независно -LC-RCC; секој -RD е независно избран од -RC, хало, -NO₂, -OH, и -NH₂; секој -RN е независно -LN-RNN; секој -RNA е независно -RL-RNN или -RNN; -RAA, -RBB, и секој -RCC и -RNN кога е присутен е независно избран од C1-12 алкил, C3-10 циклоалкил, C4-10 хетероциклил, и C5-12 арил; секој -LA- е независно ковалентна врска или поврзувачка група избрана од -RL-*, -O-LAA-*, -OC(O)-LAA-*, -N(R11)-LAA-*, и -C(O)-LAA-*, кадешто ѕвездичката ја означува точката на сврзување со групата -LA- до -RAA; секој -LB- и -LC- е независно ковалентна врска или

поврзувачка група избрана од -RL-*, -O-LAA-*, -OC(O)-LAA-*, -N(R11)-LAA-*, -N(R11)C(O)-LAA-*, -C(O)-LAA-*, -C(O)O-LAA-*, и -C(O)N(R11)-LAA-*, и опционално дополнително избран од -N(R11)S(O)-LAA-*, -N(R11)S(O)2-LAA-*, -S(O)N(R11)-LAA-*, и -S(O)2N(R11)-LAA-*, кадешто ѕвездичката ја означува точката на сврзување со групата -LB- до -RBB или групата -LC- до -RCC; секој -LN- е независно ковалентна врска или група избрана од -S(O)-LAA-*, -S(O)2-LAA-*, -C(O)-LAA-*, и -C(O)N(R11)-LAA-*, кадешто ѕвездичката ја означува точката на сврзување со групата -LN- до -RNN; и секој -LAA- е независно ковалентна врска или -RL-; и секој -RL- е независно избран од C1-12 алкилен, C2-12 хетероалкилен, C3-10 циклоалкилен и C5-10 хетероциклил, и кадешто -LAA- е поврзан за група G1-12 алкил, -RL- не е C1-12 алкилен; и секој C1-12 алкил, C3-10 циклоалкил, C4-10 хетероциклил, C5-12 арил, C1-12 алкилен, C2-12 хетероалкилен, C3-10 циклоалкилен и C5-10 хетероциклил група е опционално супституиран кадешто -RS е опционално супституиран за јаглород и -R12 е опционално супституиран за азот; секој -RS е независно избран од -OH, -OR12, -OC(O)R12, хало, -R12, -NHR12, -NR12R13, -NHC(O)R12, -N(R12)C(O)R12, -SH, -SR12, -C(O)R12, -C(O)OH, -C(O)OR12, -C(O)NH₂, -C(O)NHR12 и C(O)NR12R13, како што кадешто секој -RS е независно избран од -OR12, хало, и -R12; со исклучок на -R12 не е супституент за C1-12 алкил група; или кадешто јаглородниот атом е ди-супституиран со -RS, овие групи може заедно со јаглородот кон којшто тие се сврзани да формира C3-6 јагледород или C5-6 хетероциклил, кадешто карбоциклил и хетероциклил се опционално супституирани со еден или повеќе групи -R12; секој -R12 е независно C1-6 алкил, C1-6

халоалкил, фенил или бензил;
секој -R13 е независно C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, фенил или бензил;
или -R12 и -R13, кога се сврзани за N, може
заедно да формираат 5- или 6-член
хетероцикличен прстен, којшто е опционално

супституиран со C1-6 алкил, C1-6 халоалкил,
фенил или бензил;
секој -R11 е независно водород или C1-4 алкил;
и -R8 е водород или метил.

има уште 14 патентни барања

(51) **B 01J 29/70, B 01J 29/85, C 01B 39/46, C 01B 39/54**

(11) **12429**

(13) T1

(21) **2022/179**

(22) 24/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 11188857 11/11/2011 EP

(96) 09/11/2012 EP12847478.0

(97) 23/02/2022 EP2776369

(73) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MÜLLER, Ulrich; MAURER, Stefan; JIN,
Hanpeng and YANG, Jeff

(54) **СИНТЕТИЧКИ ПРОЦЕС БЕЗ ОРГАНСКИ
МОДУЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ СО СТРУКТУРА НА
ТИП-СНА**

(57) 1 Синтетички процес без органски модули
за производство на зеолитски материјал кој има
структура на рамка од типот CHA која содржи
YO₂, X₂O₃ и опционално што содржи Z₂O₅,
каде што наведениот процес ги опфаќа
чекорите на:

2.

(1) обезбедување на мешавина која содржи

еден или повеќе извори за YO₂, еден или
повеќе извори за X₂O₃ и семенски кристали кои
имаат структура на рамка од типот CHA, каде
што структурата на рамката CHA на семенските
кристали содржи YO₂, X₂O₃ и опционално
содржи Z₂O₅; и


(2) кристализација на мешавината добиена во
чекор (1);

каде што Y е избран од групата составена од Si,
Sn, Ti, Zr, Ge и комбинации од две или повеќе
од нив, а X е одбран од групата составена од
Al, B, In, Ga и комбинации од две или повеќе од
нив, и Z е избран од групата составена од P, As,
V и комбинации од две или повеќе од нив, каде
што опционално еден или повеќе извори на
Z₂O₅ се дополнително обезбедени во чекор (1),
и каде што ако структурата на рамката CHA на
семенските кристали не содржи Z₂O₅, тогаш
семенските кристали имаат моларен сооднос
YO₂:X₂O₃ еднаков на 5 или поголем од 5;

каде што мешавината се загрева во чекор (2)
до температура на кристализација која се
движи од 80 до 200°C;

каде што процесот на кристализација во чекор
(2) се спроведува за период кој се движи од 5
до 200 часа, каде што мешавината обезбедена
во чекор (1) не содржи калиум.

има уште 42 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, C 12N 9/78, A 61K 38/50, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **12430**

(13) T1

(21) **2022/180**

(22) 24/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201662372092 P 08/08/2016 US and

201762524286 P 23/06/2017 US

(96) 08/09/2017 EP17840420.8

(97) 09/02/2022 EP3496743

(73) **AERase, Inc. 901 S. Mopac Expressway Barton Oaks Plaza One, Suite 250 Austin, TX 78746, US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LOWE, David; ROWLINSON, Scott, W.;

ALTERS, Susan and AGNELLO, Giulia

(54) **Состави и методи за лекување рак со осиромашување на аргинин и имуноонколошки агенси**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи човечки ензим аргиназа I кој содржи кобалт кофактор и имуноонколошки агенс за употреба во метод за инхибирање на растот на туморот кај субјект, каде што имуноонколошкиот агенс е избран од групата која се состои од анти-PD-1 антитело, анти-PD-L1 антитело, анти-OX40 антитело и анти-OX40L антитело.
има уште 13 патентни барања



(51) А 61К 38/17, А 61К 9/00, А 61Р 25/00

(11) 12431

(13) Т1

(21) 2022/181

(22) 24/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201462078099P 11/11/2014 US

(96) 11/11/2015 EP15858766.7

(97) 23/03/2022 EP3217998

(73) Quincy Bioscience LLC 726 Heartland Trail Madison, WI 53717, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) UNDERWOOD, Mark Y. and MOYER, James R. Jr.

(54) СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ

АПОАКВОРИН ЗА УПОТРЕБА ВО ПОСТАПКА

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СМРТ НА НЕВРОНСКА КЛЕТКА ОД ИСХЕМИЈА СО ОРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА

(57) 1 Апоакворин за употреба во постапка за терапија којашто содржи прекондиционирачки неврони за да се намали смртта на невронска клетка по исхемија кај субјект којшто е осетлив на исхемична клеточна смрт, споменатиот апоакворин се дава во терапевтска ефективна доза на прекондицирани неврони кај субјектот за да се намали смртта на невронска клетка и кадешто споменатиот апоакворин е администриран орално во формата на нутрацевтски состав.
има уште 1 патентни барања



(51) C 07D 409/14, C 07D 401/12, C 07D 401/14,
A 61K 31/444, A 61K 31/496, A 61P 35/00

(11) 12432

(13) T1

(21) 2022/182

(22) 25/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 20170382447 10/07/2017 EP

(96) 09/07/2018 EP18789777.2

(97) 02/02/2022 EP3653620


(73) MEDIBIOFARMA, S.L. Plaza CEIN,
Poligono Industrial Mocholi. Nave B-2 31110
Noain-Navarra, ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CAMACHO GÓMEZ, Juan; CASTRO
PALOMINO LARIA, Julio and RODRÍGUEZ
IGLESIAS, Rodolfo

(54) **НОВИ ХЕТЕРОАРИЛ АМИДНИ
ДЕРИВАТИ КАКО СЕЛЕКТИВНИ
ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗИ 1
И 2 (HDAC1-2)**

(57) 1 Соединението со формула (I):



кадешто:

- X1 и X2 претставува независно група избрана од -CH и N;
- R1 претставува:

- a) фенил група опционално супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, линеарна или разгранета C1-C4 халоалкил група, и линеарен или разгранет алкокси,
- b) пет или шест член хетероарил прстен опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, линеарна или разгранета C1-C4

алкокси, цијано група, линеарна или разгранета C1-C4 халоалкил, линеарна или разгранета C1-C3 алкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкокси и C5-C6 хетероцикличен прстен опционално супституиран со еден или повеќе халоген атоми;

- R2 претставува група избрана од:

а) - N(R3)(R4) група, каде што:

1- R3 и R4 формираат заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани пет или шест-член заситен хетероцикличен прстен којшто содржи опционално дополнителен хетероатом како дел од кругот избран од N и O, којшто е опционално супституирана со C1-C3 алкил група или - N(R5)(R6) група, каде што R5 и R6 формираат заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани за пет или шест-член заситен хетероцикличен прстен којшто содржи опционално дополнителен хетероатом како дел од кругот избрани од N и O, којшто е опционално супституиран со C1-C3 алкил група, или
2- R3 и R4 претставува независно група избрана од водороден атом, C3-C6 циклоалкил група и линеарен или разгранет C1-C3 алкил, којшто е опционално супституиран со пет или

шест-член хетероцикличен прстен којшто содржи еден или два хетероатоми како дел од кругот избрани од N и O, којшто е опционално супституиран со линеарна или разгранета C1-C3 алкил група,

б) фенил прстен опционално супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од халогени атоми и цијано група,

в) C3-C6 циклоалкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од линеарен или разгранет C1-C3 алкил и хидроксидна група,

г) C5-C6 хетероарил опционално супституиран со група избрана од халоген атом, линеарна или разгранета C1-C3 алкил и линеарна или разгранета C1-C4 алкокси и -N(R5)(R6) група, каде што R5 и R6 формираат заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани за пет или шест-член заситен круг којшто содржи опционално дополнителен хетероатом избран од N и O како дел од кругот којшто е опционално супституиран со C1-C3 алкил група,
е) водороден атом,
и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 14 патентни барања

(51) **C 12N 5/074, C 12N 5/0775, A 61K 35/12**

(11) **12433**

(13) T1

(21) **2022/183**

(22) 28/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201462013121P 17/06/2014 US

(96) 05/06/2015 EP19169309.2

(97) 05/01/2022 EP3569697

(73) **ASHERMAN THERAPY, S.L. Ronda Narciso Monturiol Y Estarriol, 7-9 Planta 2, Despacho 13-14 Parque Tecnológico de Paterna 46980 Paterna, Valencia, ES**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SANTAMARIA, Javier; PELLICER, Antonio; CERVELLO, Irene and SIMON, Carlos

(54) **СТЕМ КЛЕТОЧНА ТЕРАПИЈА ВО ЕНДОМАТЕРИЈАЛНИ ПАТОЛОГИИ**

(57) 1 Изолирана аутологна CD133+ коскена срцевина добиена од стем клетки (BMDSC) за употреба во индуцирање на ендометријална регенерација кај субјект при негова потреба, каде што изолираниот CD133+ BMDSC е администриран во артерии на матката кај субјект при негова потреба.
има уште 10 патентни барања

Сл.1

A. STUDY DESIGN



(51) С 07D 413/14, С 07D 405/14, С 07D 417/14, С 07D 401/04, С 07D 401/14, А 61K 31/4709, А 61K 31/5377, А 61P 25/28, А 61P 11/06, А 61P 29/00

(11) 12441

(13) T1

(21) 2022/184

(22) 29/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 17203675 24/11/2017 EP

(96) 23/11/2018 EP18818992.2

(97) 12/01/2022 EP3713928

(73) Pharvaris Netherlands B.V. Leiden

BioScience Park, J.H. Oortweg 22333 CH

Leiden, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

бр.15а-13,1000 Скопје


(72) GIBSON, Christoph; SAUPE, Joern;

AMBROSI, Horst-Dieter and HAUSTEDT, Lars Ole

(54) **НОВИ БРАДИКИНИН Б2 РЕЦЕПТОРНИ**


АНТАГОНИСТИ

(57) 1 Соединение со општата формула (I):



или негова сол, назначена со тоа, што

A претставува група:



A¹ е N, или CH;

A² е N, или C-RA²;

A³ е N, или C-RA³;

A⁴ е NH, O, или S;

A5 е N-RA5;

RA1 претставува водороден атом или метил група;

RA2 и RA3 секој, независно еден од друг, претставува водороден атом, халоген атом, OH, CN, NH₂; (C1-C3)алкил, кој може да е супституиран од една или повеќе, идентични или различни, група(и) селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH₂; (C1-C3)алкокси, кој може да е супституиран од една или повеќе, идентични или различни, група(и) селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH₂; (C2-C5)алкоксиалкил, кој може да е супституиран од една или повеќе, идентични или различни, група(и) селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH₂; C(O)NRB1RB2; или NRB1RB2;

RBRB2 и RA5 секој, независно еден од друг, претставува водороден атом или (C1-C3)алкил група, кој може да е супституиран од една или повеќе, идентични или различни, група(и) селектирана(и) од халоген атом, OH, =O, и NH₂; R1 претставува (C1-C3)алкил или (C2-C5)алкоксиалкил група, која алкил група или алкоксиалкил група може да е супституирана од една или повеќе, идентични или различни, група(и) селектирана(и) од атом на деутериум, халоген атом, OH, =O, и NH₂;

R2 претставува водороден атом или атом на деутериум;

R3 претставува водороден атом, (C1-C3)алкил, или (C1-C3)халоалкил група;

E претставува CRE1RE2RE3 или Hсе;

Hсе претставува моно- или бицикличен, делумно незаситен или ароматичен хетероцикл што има 3 до 10 C атоми и 1 до 4 хетероатом(и) секој, независно еден од друг, селектиран од N,

O или S, кој хетероцикл е несупституиран или може да е моно-, ди- или трисупституиран, во секоја прилика независно, од халоген атом, OH, G, NRC1RC2 и/или =O;

RC1 и RC2 секој, независно еден од друг, претставува водороден атом или (C1-C3)алкил група;

G претставува (C1-C6)алкил група, во која 1 до 7 H атоми може, во секоја прилика независно, да се заменети од халоген атом, ORGCN, NRG2RG3 или (C3-C6)циклоалкил, и/или во која една CH₂ група, или две не-соседни CH₂ групи, може да е replaced by O, C(O), OC(O), C(O)O, C(O)NH, NH, S, SO, SO₂ и/или од CH=CH група; RGRG2, и RG3 секој, независно еден од друг, претставува водороден атом, (C1-C4)алкил, (C1-C4) халоалкил, (C1-C4) хидроксиалкил, (C1-C4) хетероалкил, или (C3-C6) циклоалкил група; RE1 и RE2 секој, независно еден од друг, претставува водороден атом, халоген атом, или G; или RE1 и RE2 земени заедно формираат=O или Cус;

RE3 претставува водороден атом, халоген атом, G, OG или OH; и

Cус претставува моно- или бицикличен, заситена или делумно незаситена 3- до 10-члена циклоалкил група или 4- до 10-члена хетероциклоалкил група што има 1 до 3 хетероатом(и) секоја, независно еден од друг, селектиран од N, O или S, која циклоалкил или хетероциклоалкил група е несупституирана или може да е моно-, ди-, три-, или тетрасупституирана, во секоја прилика независно, од халоген атом, OH, G, NRC1RC2 и/или =O.

има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/475, C 07K 5/06, C 07K 5/065, C 07K 5/02, A 61K 38/22, A 61K 38/00

(11) 12442

(13) T1

(21) 2022/185

(22) 29/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201662344305P 01/06/2016 US

(96) 01/06/2017 EP17807519.8

(97) 16/03/2022 EP3464336


(73) Athira Pharma, Inc. 18706 North Creek Parkway, Suite 104 Bothell, WA 98011, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KAWAS, Leen, H.; SINGH, Jasbir;
STEWART, Lansing Joseph and BAKER, William,
R.

(54) **СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формула II:



кадешто:

n е 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, или 9;

m е 0, 2, 3, или 4;

R1 е избран од групата составена од: C1-C12 алкил, C1-C12 супституиран алкил, C1-C12 алкенил, C1-C12 супституиран алкенил, C1-C12 алкинил, и C1-C12 супституиран алкинил;

R2 е избран од групата составена од: водород, RO(OY)2, PO(OH)2, -C(=O)-Y и -CO-U;

Y е -Z-(CH2)q-W-Rb, или алтернативно -C(=O)-Y формира амидна врска преку азотен атом на Y во којшто случај Y е избран од групата

составена од: глицин, саркозин, N,N-диметил глицин, аланин, валин, леуцин, изолеуцин, лизин, орнитин, аргинин, серин, и треонин;

q е 0-4;

Z и W се независно избрани од групата составена од: CH2, O, S, NRc и Rb, кадешто опционално Z и W се земени заедно за да формираат C3-C8 хетероциклоалкил или C4-C10 хетероарил или бицикличен прстенест систем во којшто прстенот е C4-C10 хетероарил;

Rc е избран од групата составена од: водород, C1-C4 алкил, и C3-C6 циклоалкил;

Rb е избран од групата составена од: водород, C1-C12 алкил, C1-C12 супституиран алкил, C3-C8 циклоалкил, C3-C8 супституиран циклоалкил, C3-C8 хетероциклоалкил, и C3-C8 супституиран хетероциклоалкил;

U е избран од групата составена од: пиридин, 1,4-дихидропиридин, N-алкил-1,4-дихидропиридин, и C-имидазол, или U е избран од арил, хетероарил или хетероциклоалкил;

R3 и R4 заедно се врзани за да формираат спироцикличен прстен систем;


секој R6 е независно избран од групата составена од: водород, деутериум, CH3, F, 19F, и 18F; и кадешто секој хетероцикличен и хетероарил прстен којшто содржи се до четири хетероатоми избрани од групата составена од: O, N, и S;

под услов да кога заедно Z и W се хетероатоми, вредноста на q не може да биде 1;

или таутомер и/или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 8 патентни барања

Сл.1 .. Stability of pro-drugs in Simulated Intestinal or Gastric Fluids



(51) A 61K 31/55, A 61K 31/565, A 61K 31/57, A 61K 31/585, A 61P 5/30

(11) 12444

(13) T1

(21) 2022/187

(22) 29/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 18168234 19/04/2018 EP; 18174985 30/05/2018 EP and 19150421 04/01/2019 EP

(96) 19/04/2019 EP19722529.5

(97) 09/02/2022 EP3781171

(73) Estetra SRL

Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(72) TAZIAUX, Melanie; RAUSIN, Glwadys;
JOST, Maud and MAWET, Marie

(54) СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ ЗА
УБЛАЖУВАЊЕ НА СИМПТОМИ ПОВРЗАНИ
СО МЕНОПАУЗА

(57) 1 Состав за употреба во ублажување на
симптомите поврзани со менопаузата, каде што
споменатиот состав содржи естетролска
компонента и каде што споменатиот состав се
администрира во дневна количина
еквивалентна на околу 15 mg естетрол.

има уште 14 патентни барања

(51) E 01F 13/12, E 01F 13/02

(11) 12445

(13) T1

(21) 2022/188

(22) 30/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201662423220P 17/11/2016 US

(96) 17/11/2017 EP17202269.1

(97) 05/01/2022 EP3323942

(73) Klein, Amos 27 HaNoter Street 2630743
Haifa, IL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Klein, Amos


**(54) ЛЕСНО ПРЕНОСЛИВА И МОНТАЖНА
МОДУЛАРНА БАРИЕРА**

(57) 1 Градежен блок (100) кој треба да се усогласи со други градежни блокови за изградба на модуларна бариера (200) адаптирана да запира возила кои се движат по земја, каде што градежниот блок се состои од: конектор (102) кој има 2 прегради за прифаќање, каде што една од наведените прегради за прифаќање (106) е странично насочена и една од наведените прегради за прифаќање (104) е насочена во предодреден агол од повеќе од 90° во однос на преградата за прифаќање која е странично насочена, каде што конекторот е обезбеден со елемент за


насочување (118) така што обезбедува потисна точка;

два столбови, каде што едниот од столбовите (108б) е конфигуриран да биде прифатен во рамките на едната од двете прегради за прифаќање што е странично насочена така што столбот всушност е паралелен на земјата и каде што другиот од столбовите (108а) е конфигуриран да биде прифатен во рамките од едната од двете прегради за прифаќање која е насочена во предодредениот агол така што овозможува модуларната бариера да ги запре возилата; и

ротациона пречка (114) која е поврзана на еден од столбовите преку фланша каде што ротационата пречка е адаптирана да спои столб за столб од соседниот градежен блок. има уште 2 патентни барања



Слика 1а



Слика 1б

(51) В 61L 15/00, В 61L 3/24, В 61L 27/00

(11) 12446

(13) T1

(21) 2022/189

(22) 30/03/2022

(45) 31/08/2022

(96) 08/12/2017 EP17206245.7

(97) 26/01/2022 EP3495230

(73) Thales Management & Services

Deutschland GmbH Thalesplatz 1 71254

Ditzingen, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје

(72) WALLNER, Christian; MORNEWEG, Volker and SALAZAR LUQUE, Gemma-Maria

(54) МРЕЖА ЗА КОНТРОЛА НА ВОЗОВИ, ПОСТАПКА ЗА КОМУНИКАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА ВОЗОВИТЕ

(57) 1. Мрежа за контрола на возови која опфаќа шина (3), прв комуникациски елемент (1') и втор комуникациски елемент (2, 2'), кои се конфигурирани да меѓусебно комуницираат, каде што првиот комуникациски елемент (1') го опфаќа првиот HF-инјектор (4) поставен на воз (7), изведен за инјектување на HF-сигналите во шината (3) или е поврзан со него, каде вториот комуникациски елемент (2, 2') го опфаќа вториот HF-приемник (5) поставен на воз (7), изведен за прием на HF-сигналите пренесени преку шината (3) или е поврзан со него, каде што евалуационата единица (6) е обезбедена со вградување во споменатиот воз (7) ради анализирање на примените HF-сигнали, каде вториот комуникациски елемент (2, 2') е изведен за пренос на HF-сигналите до евалуационата единица (6); назначена со тоа,

што HF-сигналите претставуваат временски сигнали, каде што е фреквенцијата на HF-сигналите е $> 1\text{MHz}$;

каде мрежата за контрола на возови понатаму опфаќа модул на интегритетот на возот за утврдување на интегритетот на возот, каде што уредот (8) на временската основа е изведен за обезбедување на заедничка временска основа за HF-приемник (4) и втор HF-инјектор (5), и евалуационата единица (6), каде се првиот HF-инјектор (4), вториот HF-приемник (5), шината (3), уредот (8) на временската основа и евалуационата единица (6) изведени за утврдување на интегритетот на возот со одредување на должината на возот (7), каде што е евалуационата единица (6) конфигурирана да ја процени должината на возот (7) со проценување на времето на траење на HF-сигналите внатре во шината (3) помеѓу првиот HF-инјектор (4) и вториот HF-приемник (5) со утврдување на разликата помеѓу времето (t_0) на инјектирање и времето (t_1) на приемот.

има уште 9 патентни барања




Fig. 1

(11) **12447** (13) T1
 (21) **2022/190** (22) 30/03/2022
 (45) 31/08/2022
 (30) VI20130182 18/07/2013 IT
 (96) 10/07/2014 EP14739397.9
 (97) 26/01/2022 EP3022110
 (73) **SELLE SMP sas di Franco Schiavon**
Via Einstein 5 35020 Casalserugo (PD), IT
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
 ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје
 (72) SCHIAVON, Franco and SCHIAVON,
 Maurizio
 (54) **ВЕЛОСИПЕДСКО СЕДИШТЕ**
 (57) 1 ВЕЛОСИПЕДСКО СЕДИШТЕ, кое има
 два истоветни дела (30, 31) поставени
 симетрично во однос на неговата надолжна
 оска, канал (15) отворен од врвот до дното кој
 ги раздвојува споменатите два истоветни дела,
 кој се простира од средниот дел на седиштето
 до неговиот преден дел по споменатата
 надолжна оска, каде ширината на задниот дел
 на споменатиот канал (15) е суштински
 поширока од ширината на неговиот преден дел,
 каде што споменатите два дела се на задниот

крај раздвоени со засек (6), кој е од страна
 дефиниран со две точки (7, 8), што на задниот
 дел на седиштето дава облик на опашка на
 ластовичка, каде споменатиот засек (6) се
 продолжува со вдлабнатина (5) која се
 завршува на задната ивица на средишниот
 канал, каде што бочно од споменатиот засек (6)
 се сместени првите области (2) кои се наменети
 да ги подржуваат седалните мускули на возачот
 кој седи на споменатото седиште, каде
 споменатите први области (2) се продолжуваат
 према предниот крај (13) на споменатото
 седиште со одговарачки втори области (3, 4)
 кои се наменети да ги подржуваат седалните
 кврги на споменатиот возач, каде што
 споменатите други области (3, 4) се
 продолжуваат према предниот крај (13) на
 споменатото седиште со одговарачки први
 продолжетоци (9, 10), понатаму со одговарачки
 втори продолжетоци (112), каде споменатите
 продолжетоци се спојуваат со суштински
 кружниот преден крај кој е, во поглед од страна,
 навален надолу во конфигурација на клун на
 птица на споменатиот преден крај (13), каде

што споменатото седиште е назначено со тоа, што се споменатите први области (2) кои се наменети да ги подржуваат седалните мускули на возачот, споменатите втори области (3, 4) кои се наменети да ги подржуваат седалните кврги на возачот и споменатите први продолжетоци (9, 10) суштински планарни, каде исто така е обезбедено да носечката вилушка (14) на седиштето е прицврстена за телото (50) на споменатото седиште со делот кој е навален

за околу 10° во однос на подлогата (w-w), при што вилушката (14) е така прицврстена за седиште да се со тој нагиб во однос на подлогата на споменатите први области (2), споменатите втори области (3, 4) и споменатите први продолжетоци (9, 10) поставени суштински паралелно со подлогата (w-w) и на исто ниво во однос на неа. има уште 4 патентни барања




FIG. 1

(51) A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61K 9/16, A 61K 9/50, A 61P 37/02

(11) 12448

(13) T1

(21) 2022/191

(22) 31/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201161561525 18/11/2011 US

(96) 18/11/2012 EP19180351.9

(97) 05/01/2022 EP3574897

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) CHEN, Hunter and WALSH, Scott

(54) ФОРМУЛАЦИЈА СО ПРОДОЛЖЕНО

ДЕЈСТВО КОЈА ШТО СОДРЖИ

МИКРОЧЕСТИЧКИ ОД ПОЛИМЕРЕН

ПРОТЕИН ЗА УПОТРЕБА ВО СТАКЛЕТОТО


ТЕЛО НА ОКОТО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

ВАСКУЛАРНИ НАРУШУВАЊА НА ОКОТО

(57) 1 Фармацевтска формулација со продолжено ослободување за употреба во лекувањето на васкуларно очно нарушување во стаклесто тело, каде што фармацевтската формулација со продолжено ослободување содржи микрочестички кои што имаат дијаметар од 2 микрони до 70 микрони, микрочестичките

содржат микронизирано VEGF-Трап протеинско јадро од околу 2 микрони до околу 30 микрони и полимерна кора, каде што VEGF-Трап протеинот е ослободен од микрочестичките на ниво од околу 0.01 mg/неделно до околу 0.30

mg/неделно за времетраење од најмалку 60 денови во водена средина, и каде што фармацевтската формулација содржи еден или повеќе шеќери.
има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 47/48**

(11) **12449**

(21) **2022/192**

(13) **T1**

(22) **31/03/2022**

(45) **31/08/2022**

(30) **450578 P 26/02/2003 US**

(96) **26/02/2004 EP04715165.9**

(97) **23/03/2022 EP1596887**

(73) **Nektar Therapeutics 455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA 94185, US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **BENTLEY, Michael, D.; BOSSARD, Mary, J. and ZHANG, Ping**

(54) **КОНЈУГАТИ НА ДЕЛОВИ НА ПОЛИМЕР-ФАКТОР VIII**

(57) 1 Состав кој содржи мноштво конјугати, а секој конјугат има од еден до три делови од поли(етилен гликол) ковалентно прикачени на дел од Фактор VIII, каде што секоја половина од поли(етилен гликол) има номинална просечна молекуларна тежина во опсег од околу 20.000 далтони до околу 85.000 далтони.

има уште 29 патентни барања



(51) C 07D 207/50, C 07D 487/04, C 07D 401/12,

A 61K 31/53

(11) 12450

(13) T1

(21) 2022/193

(22) 31/03/2022

(45) 31/08/2022

(30) 20150194727 16/11/2015 EP

(96) 15/11/2016 EP16801404.1

(97) 16/03/2022 EP3377495

(73) Topadur Pharma AG Grabenstrasse 11A
8952 Schlieren, CH


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TENOR, Hermann and NAEF, Reto

(54) **2-ФЕНИЛ-3,4-ДИГИДРОПИРОЛО [2,1-F]
[1,2,4]ТРИАЗИНОН ДЕРИВАТИ КАКО
ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИ**

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Соединение со формула I



или негова фармацевтска прифатлива сол,
солват или хидрат, кадешто

R1 е C1-C3алкил опционално супституиран со
F, C3-C6циклоалкил, C1-C3алкокси;

X-R2 претставува C1-C3алкилен супституиран
со ONO, ONO2, CN, C(O)OH, C(O)OC1-C3алкил
, C(O)N(R6)OR7, CHO, OC(O)H, OC1-
C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-
C(O)N(R6)OR7, OC(O)-C1-C3алкил, CR8=N-
OR9; C(O)OC1-C3алкил, CHO, C(O)N(R6)OR7,
S(OO-2)C1-C3алкил, CR8=N-OR9, CR8=N-
NR10R1CR8=NR12 или CR8=N-ONO2;

R3 е C1-C6алкил опционално супституиран со
F, OH, ONO, ONO2, C1-C3алкокси, C3-
C6циклоалкил; C3-C6циклоалкил, C2-C6
алкенил, C2-C6алкинил;

R4 е C1-C6алкил опционално супституиран со
C3-C6циклоалкил, C1-C6алкокси, F, ONO,
ONO2; C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C3-
C6циклоалкил;

R5 е H, SO2NR13R14, NHSO2NR13R14;

R6 е H или C1-C3алкил;

R7 е H, C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкил
супституиран со фенил, бензил или
хетероциклически прстен, кадешто споменатиот
фенил, бензил или споменатиот
хетероциклически прстен се независно

опционално супституирани со C1-C3алкил, F;

R8 е H, CH3 или C2H5;

R9 е H, C1-C3алкил опционално супституиран со OH, ONO, ONO₂, CN, COOH, COOC1-C3алкил, C1-C3алкокси, OC(O)H, OC(O)-C1-C3алкил, C(O)N(R6)OR7, OC1-C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-C(O)OC1-C3алкил, OC1-C3алкилен-C(O)N(R6)OR7, S(O0-2)C1-C3алкил;

R10 и R11 се секој независно H, C1-C3алкил опционално супституиран со OH, ONO, ONO₂, CN, COOH, COOC1-C3, C1-C3алкокси, OC(O)H, OC(O)-C1-C3алкил, C(O)N(R6)OR7, OC1-C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-C(O)OC1-C3алкил, OC1-C3алкилен-C(O)N(R6)OR7, S(O0-2)C1-C3алкил; или заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да формираат хетероцикличен прстен, кадешто особено споменатиот хетероцикличен прстен е избран од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин, морфолин, пиперазин и хонопиперазин, кадешто споменатиот хетероцикличен прстен е опционално супституиран со C1-C3 алкил;

R12 е C1-C3 алкил опционално супституиран со OH, ONO, ONO₂, CN, COOH, COOC1-C3алкил, C1-C3алкокси, OC(O)H, OC(O)-C1-C3алкил, C(O)N(R6)OR7, OC1-C3алкилен-C(O)OH, OC1-C3алкилен-C(O)OC1-C3алкил, OC1-C3алкилен-C(O)N(R6)OR7, S(O0-2)C1-C3алкил;


R13 и R14 се секој независно H или C1-C6алкил опционално супституиран со F, OH, ONO, ONO₂, COOH, C1-C3алкокси, C3-C6циклоалкил;

или заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани формираат хетероцикличен прстен, кадешто особено споменатиот хетероцикличен прстен е избран од азиридин, азетидин, пиролидин пиперидин, морфолин, пиперазин и хонопиперазин, 2,5-диазабицикло[2,2,1]хептан и 3,7-диазабицикло[3,3,0]октан, кадешто во споменатиот хетероцикличен прстен е опционално супституиран со R15;


R15 е C1-C6алкил опционално супституиран со халоген, OH, ONO, ONO₂, C1-C3алкокси, C1-C3халоалкокси, COOR16, NR17R18, C=NR19, или со тетразол група којшто е опционално супституиран со C1-C3алкил; или хетероарилен прстен којшто е опционално супституиран со F, кадешто барем еден хетероатом од споменатиот хетероарилен прстен е азот; R16 е H, или C1-C4алкил опционално супституиран со F, OH, ONO, ONO₂, NR17R18, или со хетероарил прстен, кадешто барем еден хетероатом од споменатиот хетероарил прстен е азот и кадешто особено споменатиот хетероарилен прстен е избран од пиролидин, пиперидин, пиперазин, морфолин, пирол и имидазол кадешто азотниот атом е директно врзан за C1-C4 алкил;

R17 и R18 се секој независно H или C1-C4алкил опционално супституиран со ONO, ONO₂; R19 е C1-C4алкил опционално супституиран со F, ONO, ONO₂; C3-C6циклоалкил.


има уште 14 патентни барања



Сл.1А



Сл.1В

(51) **С 07D 401/04, С 07D 213/61**(11) **12451**

(13) T1

(21) **2022/194**

(22) 01/04/2022


(45) 31/08/2022

(30) 201862623664P 30/01/2018 US

(96) 29/01/2019 EP19705025.5


(97) 09/03/2022 EP3746429

(73) **Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **ZHOU, Jiacheng; LIU, Pingli; WU, Yongzhong
and WANG, Dengjin**(54) **ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА (1-(3-
ФЛУОРО-2-
(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ИЗОНИКОТИНИЛ)ПИПЕ
РИДИН-4-ОН)**(57) 1 Постапка, којашто содржи реакција на
соединение со формула III:



III

или негова сол, со 4-хидроксипиперидин за да се формира соединение со формула IV:



IV

или негова сол.
има уште 21 патентни барања

(51) **A 61K 38/28, A 61K 47/12, A 61P 3/10**

(11) **12452**

(13) T1

(21) **2022/195**

(22) 04/04/2022

(45) 31/08/2022

(30) 201462092407P 16/12/2014 US

(96) 09/12/2015 EP15817678.4

(97) 30/03/2022 EP3233108

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AKERS, Michael Patrick; MAJUMDAR, Ranajoy; NGUYEN, Chi A.; PAAVOLA, Chad D.; SARIN, Virender Kumar and SCHULTE, Nanette Elizabeth

(54) **СОСТАВИ НА ИНСУЛИН СО БРЗО ДЕЈСТВО**

(57) 1 Фармацењвски состав кој што содржи:

а.инсулин, во концентрација од околу 100 до околу 200 IU/mL;

б.цитрат, во концентрација од околу 15 до околу 35mM;

с.цинк, во концентрација од околу 0,3 до околу 0,8 mM;и

д.конзерватив;и

каде што составот не вклучува ЕДТА или било кој олигосахарид.

има уште 8 патентни барања

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61K8/99	8A61K8/58	12438	T1
8A61K9/00	8A61K8/58	12438	T1
8A61K39/00	8A61K9/50	12448	T1
8A61P37/00	8A61K31/536	12435	T1
8C07D405/14	8A61K31/536	12435	T1
8A61P25/00	8A61K9/00	12431	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	12432	T1
8A61K35/12	8C12N5/074	12433	T1
8C12N5/074	8C12N5/074	12433	T1
8A61P19/10	8A61K31/195	12423	T1
8C12N15/85	8A61K35/76	12436	T1
8F24H9/20	8G05D23/19	12437	T1
8E05B19/00	8E05B19/00	12425	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	12426	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	12441	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	12441	T1
8C07K5/02	8C07K5/065	12442	T1
8A61B17/00	8A61F5/00	12420	T1
8A61F2/04	8A61F5/00	12420	T1
8A61K47/00	8A61K8/58	12438	T1
8A61P37/02	8A61K9/50	12448	T1
8E01F13/02	8E01F13/12	12445	T1
8A61K31/444	8C07D401/14	12432	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	12432	T1
8C12N5/00	8A61K35/30	12422	T1
8A61K35/76	8A61K35/76	12436	T1
8A61K31/166	8A61K31/166	12439	T1
8B65D55/16	8B65D41/34	12427	T1
8B65D81/26	8B65D41/34	12427	T1
8A61K31/4709	8C07D401/14	12441	T1

8A61K47/12	8A61K38/28	12452	T1
8A61P3/10	8A61K38/28	12452	T1
8A61K39/00	8A61K38/50	12430	T1
8A61P35/00	8A61K38/50	12430	T1
8C07K14/475	8C07K5/065	12442	T1
8C07K5/06	8C07K5/065	12442	T1
8C07K5/065	8C07K5/065	12442	T1
8A61P3/10	8A61K31/7034	12419	T1
8A61Q19/00	8A61K8/58	12438	T1
8C07D405/04	8A61K31/536	12435	T1
8A61P37/00	8C07D487/10	12443	T1
8A61K31/496	8C07D401/14	12432	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	12432	T1
8A61N1/00	8A61N1/00	12424	T1
8C12N15/86	8A61K35/76	12436	T1
8C12N5/10	8A61K35/76	12436	T1
8C07K7/62	8C07K7/62	12428	T1
8A61P25/28	8C07D401/14	12441	T1
8A61K31/55	8A61K31/565	12444	T1
8A61K31/585	8A61K31/565	12444	T1
8A61P5/30	8A61K31/565	12444	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	12450	T1
8A61K38/50	8A61K38/50	12430	T1
8A61K45/06	8A61K31/7034	12419	T1
8A61B17/04	8A61F5/00	12420	T1
8A61B17/08	8A61F5/00	12420	T1
8A61Q1/00	8A61K8/58	12438	T1
8A61K38/17	8A61K9/50	12448	T1
8A61K9/16	8A61K9/50	12448	T1
8A61P25/16	8A61K35/30	12422	T1
8A61K38/51	8A61K31/195	12423	T1

8A61K31/167	8A61K31/166	12439	T1
8A61P1/16	8A61K31/166	12439	T1
8C01B39/54	8C01B39/46	12429	T1
8A61K31/5377	8C07D401/14	12441	T1
8A61P29/00	8C07D401/14	12441	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	12441	T1
8C07D207/50	8C07D487/04	12450	T1
8C07D213/61	8C07D401/04	12451	T1
8A61K31/155	8A61K31/7034	12419	T1
8A61B17/34	8A61F5/00	12420	T1
8C07D413/14	8A61K31/536	12435	T1
8F24H1/20	8G05D23/19	12437	T1
8A61K38/12	8C07K7/62	12428	T1
8B01J29/70	8C01B39/46	12429	T1
8A61K31/53	8C07D487/04	12450	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	12451	T1
8A61K31/522	8A61K31/7034	12419	T1
8A61B1/04	8A61F5/00	12420	T1
8A61B17/068	8A61F5/00	12420	T1
8A61B17/30	8A61F5/00	12420	T1
8A61B17/32	8A61F5/00	12420	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	12449	T1
8A61P35/00	8A61K31/536	12435	T1
8C07D487/10	8C07D487/10	12443	T1
8A61K38/17	8A61K9/00	12431	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	12431	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	12432	T1
8C12N5/0775	8C12N5/074	12433	T1
8G06F3/01	8A61N1/00	12424	T1
8A61K31/18	8A61K9/16	12426	T1
8C01B39/46	8C01B39/46	12429	T1
8A61P11/06	8C07D401/14	12441	T1
8A61K31/565	8A61K31/565	12444	T1
8A61K31/57	8A61K31/565	12444	T1
8C07K16/28	8A61K38/50	12430	T1
8A61P13/12	8A61K31/7034	12419	T1
8A61B1/273	8A61F5/00	12420	T1

8A61B17/064	8A61F5/00	12420	T1
8B61L15/00	8B61L15/00	12446	T1
8A61K35/00	8A61K8/58	12438	T1
8E01F13/12	8E01F13/12	12445	T1
8A61K31/407	8C07D487/10	12443	T1
8A61K35/30	8A61K35/30	12422	T1
8C12N5/071	8A61K35/30	12422	T1
8G06F1/16	8A61N1/00	12424	T1
8B65D41/34	8B65D41/34	12427	T1
8B01J29/85	8C01B39/46	12429	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	12441	T1
8C07D401/12	8C07D487/04	12450	T1
8C12N9/78	8A61K38/50	12430	T1
8A61K38/00	8C07K5/065	12442	T1
8A61K31/7034	8A61K31/7034	12419	T1
8A61B1/313	8A61F5/00	12420	T1
8A61F5/00	8A61F5/00	12420	T1
8C07K14/54	8C07K14/54	12421	T1
8B61L27/00	8B61L15/00	12446	T1
8B61L3/24	8B61L15/00	12446	T1
8A61K8/58	8A61K8/58	12438	T1
8A61K9/50	8A61K9/50	12448	T1
8A61K31/536	8A61K31/536	12435	T1
8A61P35/00	8C07D487/10	12443	T1
8A61P35/02	8A61P35/02	12434	T1
8A61K31/195	8A61K31/195	12423	T1
8A61K31/198	8A61K31/195	12423	T1
8A61K38/00	8A61K31/195	12423	T1
8G05D23/19	8G05D23/19	12437	T1
8A61K45/06	8A61K31/166	12439	T1
8A61P35/00	8A61K9/16	12426	T1
8B65D41/32	8B65D41/34	12427	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	12441	T1
8A61K38/28	8A61K38/28	12452	T1
8A61K38/22	8C07K5/065	12442	T1
8A61N1/36	8A61F5/00	12420	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
ACROTECH BIOPHARMA LLC	A 61P 35/00	MK/P/2022/0175	T1
ACROTECH BIOPHARMA LLC	A 61K 9/16	MK/P/2022/0175	T1
ACROTECH BIOPHARMA LLC	A 61K 31/18	MK/P/2022/0175	T1
AERase, Inc.	A 61K 38/50	MK/P/2022/0180	T1
AERase, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2022/0180	T1
AERase, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0180	T1
AERase, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2022/0180	T1
AERase, Inc.	C 12N 9/78	MK/P/2022/0180	T1
ASHERMAN THERAPY, S.L.	A 61K 35/12	MK/P/2022/0183	T1
ASHERMAN THERAPY, S.L.	C 12N 5/074	MK/P/2022/0183	T1
ASHERMAN THERAPY, S.L.	C 12N 5/0775	MK/P/2022/0183	T1
Adamed Pharma S.A.	A 61P 37/00	MK/P/2022/0169	T1
Adamed Pharma S.A.	C 07D 487/10	MK/P/2022/0169	T1
Adamed Pharma S.A.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0169	T1
Adamed Pharma S.A.	A 61K 31/407	MK/P/2022/0169	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/54	MK/P/2022/0170	T1
Athira Pharma, Inc.	A 61K 38/00	MK/P/2022/0185	T1
Athira Pharma, Inc.	A 61K 38/22	MK/P/2022/0185	T1
Athira Pharma, Inc.	C 07K 14/475	MK/P/2022/0185	T1
Athira Pharma, Inc.	C 07K 5/02	MK/P/2022/0185	T1
Athira Pharma, Inc.	C 07K 5/06	MK/P/2022/0185	T1
Athira Pharma, Inc.	C 07K 5/065	MK/P/2022/0185	T1
BASF SE	B 01J 29/70	MK/P/2022/0179	T1
BASF SE	B 01J 29/85	MK/P/2022/0179	T1
BASF SE	C 01B 39/46	MK/P/2022/0179	T1
BASF SE	C 01B 39/54	MK/P/2022/0179	T1
BKS GmbH	E 05B 19/00	MK/P/2022/0174	T1
BioNTech SE	C 12N 5/10	MK/P/2022/0009	T1
BioNTech SE	A 61K 35/76	MK/P/2022/0009	T1
BioNTech SE	C 12N 15/85	MK/P/2022/0009	T1
BioNTech SE	C 12N 15/86	MK/P/2022/0009	T1



Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 3/10	MK/P/2022/0155	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 13/12	MK/P/2022/0155	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 45/06	MK/P/2022/0155	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/7034	MK/P/2022/0155	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/522	MK/P/2022/0155	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/155	MK/P/2022/0155	T1
Boreal Technology & Investment S.L	A 61N 1/00	MK/P/2022/0173	T1
Boreal Technology & Investment S.L	G 06F 3/01	MK/P/2022/0173	T1
Boreal Technology & Investment S.L	G 06F 1/16	MK/P/2022/0173	T1
CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC	B 65D 55/16	MK/P/2022/0176	T1
CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC	B 65D 81/26	MK/P/2022/0176	T1
CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC	B 65D 41/34	MK/P/2022/0176	T1
CSI Hungary Manufacturing and Trading LLC	B 65D 41/32	MK/P/2022/0176	T1
ChemoCentryx, Inc.	C 07D 413/14	MK/P/2022/0008	T1
ChemoCentryx, Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2022/0008	T1
ChemoCentryx, Inc.	A 61K 31/536	MK/P/2022/0008	T1
ChemoCentryx, Inc.	A 61P 37/00	MK/P/2022/0008	T1
ChemoCentryx, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2022/0008	T1
ChemoCentryx, Inc.	C 07D 405/04	MK/P/2022/0008	T1
Climote Limited	F 24H 1/20	MK/P/2022/0010	T1
Climote Limited	F 24H 9/20	MK/P/2022/0010	T1
Climote Limited	G 05D 23/19	MK/P/2022/0010	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 38/28	MK/P/2022/0195	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 47/12	MK/P/2022/0195	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 3/10	MK/P/2022/0195	T1
EmeraMed Limited	A 61P 1/16	MK/P/2022/0123	T1
EmeraMed Limited	A 61K 45/06	MK/P/2022/0123	T1
EmeraMed Limited	A 61K 31/167	MK/P/2022/0123	T1
EmeraMed Limited	A 61K 31/166	MK/P/2022/0123	T1
Estetra SRL	A 61K 31/585	MK/P/2022/0187	T1
Estetra SRL	A 61K 31/57	MK/P/2022/0187	T1
Estetra SRL	A 61K 31/565	MK/P/2022/0187	T1
Estetra SRL	A 61P 5/30	MK/P/2022/0187	T1
Estetra SRL	A 61K 31/55	MK/P/2022/0187	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/064	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61F 5/00	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 1/04	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 1/273	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 1/313	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/00	MK/P/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/04	MK/P/2022/0168	T1



Implantica Patent Ltd.	A 61N 1/36	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/068	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/08	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/30	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/32	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61B 17/34	МК/Р/2022/0168	T1
Implantica Patent Ltd.	A 61F 2/04	МК/Р/2022/0168	T1
Incyte Corporation	C 07D 401/04	МК/Р/2022/0194	T1
Incyte Corporation	C 07D 213/61	МК/Р/2022/0194	T1
Janssen Pharmaceutica, N.V.	A 61P 35/02	МК/Р/2022/0006	T1
Klein, Amos	E 01F 13/12	МК/Р/2022/0188	T1
Klein, Amos	E 01F 13/02	МК/Р/2022/0188	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	A 61K 31/444	МК/Р/2022/0182	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	A 61K 31/496	МК/Р/2022/0182	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	A 61P 35/00	МК/Р/2022/0182	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	C 07D 401/12	МК/Р/2022/0182	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	C 07D 401/14	МК/Р/2022/0182	T1
MEDIBIOFARMA, S.L.	C 07D 409/14	МК/Р/2022/0182	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center	A 61K 35/30	МК/Р/2022/0171	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center	A 61P 25/16	МК/Р/2022/0171	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center	C 12N 5/00	МК/Р/2022/0171	T1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center	C 12N 5/071	МК/Р/2022/0171	T1
Nektar Therapeutics	A 61K 47/48	МК/Р/2022/0192	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	A 61K 31/4709	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	A 61K 31/5377	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	A 61P 11/06	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	A 61P 25/28	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	C 07D 417/14	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	C 07D 401/04	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	C 07D 401/14	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	C 07D 405/14	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	C 07D 413/14	МК/Р/2022/0184	T1
Pharvaris Netherlands B.V.	A 61P 29/00	МК/Р/2022/0184	T1
Quincy Bioscience LLC	A 61K 38/17	МК/Р/2022/0181	T1
Quincy Bioscience LLC	A 61P 25/00	МК/Р/2022/0181	T1
Quincy Bioscience LLC	A 61K 9/00	МК/Р/2022/0181	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/17	МК/Р/2022/0191	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/00	МК/Р/2022/0191	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 37/02	МК/Р/2022/0191	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/50	МК/Р/2022/0191	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/16	МК/Р/2022/0191	T1



Spero Therapeutics, Inc.	C 07K 7/62	МК/Р/2022/0178	T1
Spero Therapeutics, Inc.	A 61K 38/12	МК/Р/2022/0178	T1
Thales Management & Services Deutschland GmbH	B 61L 27/00	МК/Р/2022/0189	T1
Thales Management & Services Deutschland GmbH	B 61L 15/00	МК/Р/2022/0189	T1
Thales Management & Services Deutschland GmbH	B 61L 3/24	МК/Р/2022/0189	T1
The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate	A 61K 31/198	МК/Р/2022/0172	T1
The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate	A 61K 31/195	МК/Р/2022/0172	T1
The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate	A 61K 38/00	МК/Р/2022/0172	T1
The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate	A 61P 19/10	МК/Р/2022/0172	T1
The Regents of The University of Colorado, A Body Corporate	A 61K 38/51	МК/Р/2022/0172	T1
Topadur Pharma AG	A 61K 31/53	МК/Р/2022/0193	T1
Topadur Pharma AG	C 07D 401/12	МК/Р/2022/0193	T1
Topadur Pharma AG	C 07D 207/50	МК/Р/2022/0193	T1
Topadur Pharma AG	C 07D 487/04	МК/Р/2022/0193	T1
YUN NV	A 61K 35/00	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61K 47/00	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61K 8/58	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61Q 19/00	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61K 9/00	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61Q 1/00	МК/Р/2022/0107	T1
YUN NV	A 61K 8/99	МК/Р/2022/0107	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2017/27 (220) 13/01/2017
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ
експорт-импорт Беловиште Гостивар
ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,
Гостивар, МК
(540)

FANS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2017/633 (220) 20/06/2017
(442) 31/08/2022

(731) Тони Костов ул.Козара бр. 42/3-19,
Скопје, МК
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)



(531) 01.13.15;26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 Услуги во продажбата на големо и
мало со храна, прехранбени производи,
алкохолни и безалкохолни пијалоци,
облека, обувки, спортска опрема,
компјутери и компјутерска опрема и
градежни материјали
кл. 45 лични и социјални услуги што ги
обезбедуваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(210) ТМ 2021/589 (220) 03/06/2021
(442) 31/08/2022

(731) ТД Гајрет с. Лабуништа – Струга с.
Лабуништа, Струга, МК
(540)

Gallina

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо

(210) ТМ 2021/806 (220) 20/07/2021
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни
лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ Куманово
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 27.05.17;27.07.24;28.05.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на месо, риба, живина, дивеч и
месни преработки

(210) ТМ 2021/811 (220) 22/07/2021
(442) 31/08/2022

(731) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TEAK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запапки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) ТМ 2021/1159 (220) 09/11/2021
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за трговија на големо и мало **СТОКОМАК ДОО** увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 24.15.01;24.15.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, препарати за полирање, козметички производи, сапуни, креми, лосиони

кл. 21 кујнски апарати и кујнски садови

кл. 29 производи за исхрана, производи од млеко, месо, риба, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, салати, пици, теста, компири, супи, млеко и млечни производи, месни преработки, масти и масла

кл. 30 пијалаци, тестенини, пити, десерти, колачи, крофни, слаткарски производи, сосови (додатоци на храна), брашно и производи од жито, леб, производи од тесто, тестенини за исхрана, солени производи

кл. 32 безалкохолни пијалоци, сокови, овошни сокови и сирупи

кл. 33 алкохолни пијалоци

кл. 35 рекламирање (огласување), телевизиско рекламирање, рекламирање преку интернет и сите останати видови рекламирање, он-лајн продажба, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, ширење рекламни огласи, претставување на производи, обезбедување он-лајн пазар за купувачи и продавачи на стоки, трговија на големо и мало со прехранбени производи

(210) ТМ 2021/1320 (220) 21/12/2021
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство трговија и услуги **ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ Скопје**

ул. Перо Наков бр. 25, 1000, Скопје, МК
(740) Петровиќ Иван ул. Хелсинки бр. 21,
1000, Скопје
(540)



(531) 26.04.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 акустични прекинувачи, аларми (тонски дојавувачи), алармни уреди, амперметри, аноди, батерии (електрични батерии), батерии за палење, безжична телефонија (стлбови за безжична телефонија), бриола, далечински прекинувачи, далечинско палење (електрични уреди за палење), далечинско управување (апарати за далечинско управување), далечинско управување со индустриски операции (електрични уреди за далечинско управување со индустриски операции), електрични акумулатори, електрични акумулатори (плочи за електрични акумулатори), електрични акумулатори (решетки за електрични акумулатори), електрични брави, електрични жици, електрични брмчалки /зумери/, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични калемии, електрични колектори, електрични кондензатори, електрични контакти, електрични контакти од благородни метали, електрични отпорници, електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци, електрични релеи, електрични спојки /квачила/, електрични трансформатори, електрични утикачи, електрично празнење (цевки за електрични празнења), електроди за заварување, електролачно варење

(апарати за електролачно варење), електролитни кади, електронски моливи /за единици за визуелно прикажување/, зујалки /зумери/, свончиња /електрични/ за врата, кабли, кабли (стегаачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола (електрични контролни апарати), контрола на топлина (апарати за топлина), копчиња за свончиња, оптички светилки, прибор за мерење, придушувачи (калеми за придушувачи), приклучни плочи, приклучоци, приклучоци за електрични водови, притисок (уреди за мерење притисок), притисок (уреди за одбележување на притисокот), разводни кутии /електрика/, разводни кутии /електрична струја/, разводни ормани /електрична енергија/, разводни плочи /електрична енергија/, разводни пултови /електрична енергија/, разгласи, регулирачи на напон за возила, регулирачи на светла, редуктори /електрична струја/, светлечки натписи, светлечки ознаки на патиштата, светлечки цевки за реклами, светлиномери /експозиметри/, светломери, свртувачи (бројачи на свртувања), сигнализатори за пожар, сигнални електрични свончиња, сигнални свончиња, сигнални светилки, сигнални свирчиња, сигнални уреди против кражба, спојки за електронски кабли, спојни кутии /електрична струја/, термостати, точила /електрични/, транзистори /електроника/, трансформатори, трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи /светлосна сигнализација/ триаголници за сигнализација на возилата во дефект кл. 11 електрични бојлери, електрични грејачки нишки, електрични маши, електрични радијатори, електрични светилки, електрични светилки (грла за

електрични светилки), електрични свеќички за божиќни елки, електрични уреди за варење, електрично празнење (цевки за електрично празнење) за осветлување, жарни нишки за електрични светилки, замрзнувачи, заштитни уреди за осветлување, калорифери, климатизација (апарати за климатизација), светилки за осветлување

кл. 35 рекламирање; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), претставување на производител, ажурирање на рекламниот материјал, дистрибуција на примероци, маркетинг студии, објавување рекламни текстови, административна обработка на нарачките за купување, пишување рекламни текстови, услуги за дизајн на страници, за реклаамни цени, маркетинг, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, дизајнирање рекламен материјал, ажурирање и одржување информации во регистри

(210) ТМ 2022/55 (220) 28/01/2022
(442) 31/08/2022

(731) Филип Поповски ул. Востаничка бр. 28/1, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 телевизиски програми (продукција на телевизиски програми), шоу програми (продукција на шоу програми)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, ресторани, хотели

(210) ТМ 2022/86 (220) 02/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС
МУША-Ќебапчилница Скопје
ул. „Битпазарска“ бр. 92, 1000, Скопје,
МК

(540)



(591) бела, црвена
(531) 26.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 сендвичи; хамбургери

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалаци

(210) ТМ 2022/160 (220) 16/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse
24, 83052 Bruckmühl, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; шампони; парфимерија; немедицински препарати за лична нега и убавина; креми, гелови, пудри, масла и есенцијални масла; немедицинска козметика; немедицински препарати за орална нега; пасти за заби; немедицински препарати за нега на коса; фарби за коса; немедицински лосиони за коса; немедицински препарати за бањање, посебно есенцијални екстракти, и соли за бањање; дезодоранси за лична употреба; памучна вата и памучни крпчиња за козметички цели; марамчиња импрегнирани со козметички продукти; марамчиња и памучна вата импрегнирани со козметички лосиони; марамчиња и памучни перничкиња импрегнирани со препарати за отстранување на шминка; бебешки марамчиња импрегнирани со препарати за чистење; козметички препарати за слабеење; билни екстракти за козметички цели; помади за козметички цели

кл. 5 фармацевтски препарати; ветеринарни препарати; медицински производи; медицински производи за грижа за здравјето; диететски препарати; суплементи кон исхраната; диететска храна за медицински цели; пијалаци за медицински цели; диететски пијалаци за медицински цели; слатки за медицински цели; соли за бањање и адитиви за бањање за медицински и терапевтски цели; медицински чаеви, дијабетичен леб за медицински цели; храна за бебиња, пелени за бебиња, подлоги за повивање бебиња за еднакратна употреба; гипсови, завои, гасови за медицински цели; еукалиптус, ликорис, пеперминт, ленено семе и оброци од ленено семе за медицински цели; слад, растителни екстракти, млечни пијалаци со слад и

бадемово млеко за фармацевтски и медицински цели; суплементи на исхраната со полен и прополис; матичен млеч; препарати за прочистување на воздухот; дезодоранси за воздух; препарати за сончање; масти за изгореници од сонце; пломби за заби; соединенија за дентални отисоци; средства за дезинфекција; пестициди; фунгициди; хербициди

кл. 10 хирушки, медицински, стоматолошки и ветеринарни инструменти и апарати; ортопедски помагала, посебно ортопедски појаси, ортопедски поддржувачи за зглобови и колена, ортопедски потпори и потпори за движење; маски за медицински персонал; заштитни маски за медицински персонал; терапевтски маски за лице; заштитни медицински ракавици; ракавици за масажа; ламби, ултравиолетови ламби и ултравиолетови филтри за медицински цели; шишиња за хранење, врвови за шишиња за хранење и цуцли за бебиња; потпори за одење за стари и нестабилни, медицински направи за физички вежби и физиотерапија и направи за физичка рехабилитација за медицински цели; направи за масирање за негување и нега за убавина; душеци, воздушни и потпорни перничкиња за медицински цели и перници за инсомнија

кл. 16 печатени работи, посебно брошури, информативни летоци, книги, календари, фактури, испратници, товарни листи; налепници, посебно налепници со адреса; налепници [канцелариски материјали]; знамиња; бизнис картички; канцелариски материјали; фотографии; канцелариски прибор [освен мебел]; материјали за обука и настава; материјали и средства за уметници; хартиени или картонски уметнички дела и статуетки и модели од

архитектурата; ќеси, торби, пакети и слични производи кои се користат за пакување, обвиткување или полнење од хартија, картон или пластика; подлошки за чаши; обвивки за шишиња и шишиња од хартија, картон или пластика

кл. 21 домаќински и кујнски прибор и садови; садови за готвење и прибор за на маса, освен ножеви, виљушки и лажици; стакларија; порцелан; грнчарија; садови за пиење, имено шолји, чаши, кригли за пиво, термоси, чашки за дегустација; уметнички дела од порцелан, керамика, грнчарија, теракота или стакло; кутии за чај; послужавници за кесички чај; чајници; шолји за чај; текстилни изолатори за чајници; сервиси за чај [прибор за на маса]; цедалки за чај; шишиња од стакло, порцелан или керамика; вакуумски термоси; отворачи за шишиња

кл. 25 покривки за глава, посебно шалови, капи, шешири и качкети; облека за надвор, посебно маици; долна облека; спортска облека; обувки

кл. 29 месо; риба; живина; дивеч; конзервирано овошје; конзервиран зеленчук; смрзнато овошје; смрзнат зеленчук; суво овошје; сув зеленчук; зготвено овошје; зготвен зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца; млеко; сирење; путер; јогурт; млечни производи; масла за јадење; масти за јадење; подготовки за супа, подготовки за правење булјон; обработени јатки, семиња и сончогледово семе и обработено овошје и зеленчук

кл. 30 кафе; замена за кафе; чај; какао; ориз; тестенини; фиде; тапиока; саго; брашна; подготовки направени од житарици; леб; фина пекарска опрема; фини слаткарски производи; сладоледи; шеќер; мед; полен, матичен млеч, саќе; меласа и агава сируп [природни засладувачи]; квасец; прашок за печиво;

сол; додатоци на јадења; зачини и конзервирани билки; оцет; сосови; мешани пијалаци на база на чај; мешани пијалаци на база на кафе; мешани пијалаци на база на какао; снегулки од житарици; штангли од житарици; житни закуски; пченка; пченкарни снегулки [корнфлекс]; пченкарно брашно; пченкарен гриз; вафли; чаши за дегустација од тесто за вафли [кои може да се јадат]; чаши од вафли [кои може да се јадат]

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумарски и производи на аквакултура; живи и непреработени семиња и расади; храна за животни; сточна креда; слама за сточна храна; бисквити за кучиња

кл. 32 безалкохолни пијалаци, посебно пијалаци со вкус на чај и кафе направени од суви овошја; зеленчукови сокови [пијалаци]; изотонични пијалаци; овошни сокови; енергетски пијалаци; лимонади; сирупи за лимонада; минерални и сода води; сирупи за правење пијалаци; безалкохолни подготовки за правење пијалаци; шумливи прашоци и таблети за правење пијалаци

кл. 33 овошни екстракти кои содржат алкохол; алкохолни есенции и екстракти; алкохолни овошни пијалаци; алкохолни мешани пијалаци кои не се пијалаци мешани со пиво; алкохолни пијалаци од шеќерна трска; ликери; вино; медовина; вино од јаболки (сајдер); оризово вино

кл. 35 рекламирање; маркетинг; промовирање продажба; односи со јавност; деловно управување; деловна администрација; канцелариски работи; услуги на големопродажба, малопродажба и поштенски нарачки, вклучувајќи и преку Интернет, на сапуни, парфимерија, тоалетни производи, есенцијални масла, шампони за коса, пасти за заби, производи за бањање, дезодоранси, производи за

заштита од сонце, медицински производи, фармацевтски производи, санитарни препарати, додатоци на исхраната, диететска храна, печатени работи, канцелариски материјали, канцелариски прибор, материјали за настава, покривки за глава, облека, обувки, месо, риба, живина, дивеч, овошје, зеленчук, џемови, компоти, јајца, млеко, сирење, путер, јогурт, млечни производи, масла за јадење, масти за јадење, подготовки за супа, подготовки за правење булјон, јатки, семиња, сончогледово семе, обработено овошје и зеленчук, кафе, чај, какао, ориз, тестенини, фиде, тапиока, саго, брашна, подготовки направени од житарици; леб; пекарски и слаткарски производи, сладолед, шеќер, мед, полен, матичен млеч, саќе, меласа, агава сируп, квасец; прашок за печиво, сол, додатоци на јадења, зачини и конзервирани билки, оцет, сосови, мешани пијалаци на база на чај, мешани пијалаци на база на какао, подготовки од житарици, снегулки од житарици, штангли од житарици, житни закуски, пченка, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарни оброци, пченкарен гриз, земјоделски, градинарски и шумарски и производи на аквакултура, живи и непреработени семиња и расади, храна за животни, сточна креда, слама за сточна храна, бисквити за кучиња, безалкохолни пијалаци, зеленчукови сокови, изотонични пијалаци, овошни сокови, енергетски пијалаци, лимонади, сирупи за лимонада, минерални води, сода води, сирупи за правење пијалаци, безалкохолни подготовки за правење пијалаци, шумливи прашоци и таблети за правење пијалаци, овошни екстракти кои содржат алкохол, алкохолни овошни пијалаци; алкохолни мешани пијалаци,

ликери, вино, дрогериски производи, производи од здравствениот сектор, ортопедски и медицински апарати и инструменти, ортопедски и медицински производи за терапевтски цели; услуги на бизнис анализирање, истражување и информирање; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други претпријатија]; истражување на пазарот; истражување на јавно мислење; помош при управување со комерцијални или трговски претпријатија; организациско советување и советување за бизнис управување за концепти за франшиза во трговија на мало, аптеки, продавници за медицински производи, продавници за здрава храна, продавници за органска храна и продавници за природна храна; советодавни услуги за деловно управување во врска со управувачки прашања поврзани со воспоставување и работење на франшизи; совети за потрошувачи за комерцијални и деловни прашања [потрошувачки совети]; услуги обезбедени од продавници за здрава храна, продавници за органска храна и продавници за природна храна, имено малопродажни услуги со храна, природна храна, билни додатоци на исхраната, лекови без рецепт и производи за нега на тело и природни козметички производи кл. 38 обезбедување на платформа за е-трговија на интернет; поставување на веб страни на интернет за трети лица; телекомуникации, посебно мобилни телефонски услуги и телекомуникации преку платформи и портали на интернет; обезбедување на интернет врски за разговор, интернет соби за разговор и интернет форуми; изнајмување простории за телекомуникации; обезбедување услуги во врска со он-лајн услуги, имено пренос на текстуални информации, музика, слики

[подвижни или мирни] и други податоци преку интернет, вклучени во класа 38; обезбедување пристап до податоци на интернет; телефонски информациски услуги, посебно за телефонски броеви, адреси, факс броеви, вклучени во класа 38; директно воспоставување на врска за повици со бараната линија [телефонска размена]; услуги на мрежен оператор, информациски брокер и провајдер, имено договарање и изнајмување на време за пристап до мрежи со податоци, посебно на интернет; обезбедување пристап до бази со податоци во компјутерски мрежи; мрежни оператори, информациски брокер и провајдерски услуги, имено договарање и изнајмување време за пристап до бази податоци, обезбедување пристап до компјутерски програми на компјутерски мрежи; пренос на дигитални податоци и датотеки, електронска пошта, вести и подкасти на теми за фармација, медицина, превентивна здравствена нега, здравствена нега и исхрана

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи; достава на производи; достава на производи порачани по пошта; организација на патувања и патувања поврзани со здравјето; резервација на патувања, посебно патувања поврзани со здравјето; организација на екскурзии; транспорт на болни; спасувачки услуги [транспорт]; изнајмување на инвалидски колички

кл. 41 организирање, поставување и спроведување конференции, конгреси, симпозиуми, работилници, семинари и натпревари; нудење и доделување награди; образовни и наставни услуги; организирање, поставување и спроведување на натпревари за убавина и забавни шоуа; услуги за изнајмување поврзани со опрема и простории за

дополнително и континуирано учење, спорт, фитнес, забава и култура; управување со фитнес клубови и клубови за здравје; обезбедување електронски публикации [кои не може да се симнуваат]

кл. 42 услуги на медицински лаборатории; хемиски услуги; советување во областа на зачувување на енергија; обезбедување на научни информации и совети за урамнотежување на CO₂; биолошки истражувања; услуги на хемиски лаборатории и спроведување хемиски анализи; истражувања во областа на хемија, бактериологија и козметика; услуги на истражување и развој поврзани со нови производи за трети лица; клинички испитувања; медицински истражувања; истражувања за заштита на животната средина; научни истражувања и услуги на научни лаборатории; научни и технолошки истражувања во областа на природни катастрофи

кл. 43 услуги на угостителство и сместување; угостителство во бифеа, ресторани, снек барови, кафетерии, кантини и ресторани за самопослужување; угостителство, изнајмување на преносни структури, лавабоа, маси, чаршафи за маси, чаши, садови за готвење, садови за на маса и диспензери за пијалаци за угостителство; услуги на изнајмување на готвачи; изнајмување опрема за готвење; услуги за сместување за патници; мотелски, хотелски и интернатски услуги; услуги за резервација на соби

кл. 44 медицински и ветеринарни услуги; грижа за здравјето и убавината за луѓе и животни; услуги на ароматерапија; фармацевтски совети; фармацевтски услуги; услуги од аптекари; медицинска евалуација на медицински и здравствени услуги; услуги на салони за убавина; спроведување медицински и клинички

испитувања; спроведување терапии;
спроведување масажи; совети за исхрана;
здравствено советување; услуги на грижа;
психотерапевтски третмани; терапевтска
нега и медицинска нега; изнајмување на
медицински апарати; изнајмување на
санитарни простории; подготовка на
рецепти во аптеки; обука за медицинска
рехабилитација; медицински услуги, имено
подготовка на оценување на здравјето и
способностите; совети за луѓе за здравје,
убавина и козметика; услуги на психолози,
имено советување за личен живот; услуги
на продавници за здрава храна и услуги на
здравствени центри, бањи, термални
бањи, санаториуми и клиници за
рехабилитација, вклучени во класа 44;
услуги на физиотерапевти

(210) **TM 2022/161** (220) 16/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје

(540)

ENTEROFURYL STOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2022/164** (220) 16/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) сина, бела

(531) 01.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, лакови, непросирни лакови;
средства за заштита од 'рѓа и гниење на
дрвото; средства за бојадисување;
средства за нагризување; сирови
природни смоли; метали во облик на
фолија и во форма на прав за сликари,
декоратери, принтери и уметници

(210) **TM 2022/170** (220) 18/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) **Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska
cesta 56, 1000, Ljubljana, SI**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



AMONG GOOD PEOPLE

(591) зелена, бела, темно сива

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; реосигурување;
животно осигурување; осигурување на
имот; здравствено осигурување;
осигурување од несреќи; поморско
осигурување; осигурување од пожар;
посредување при осигурување;
советување во врска со осигурување;
осигурителни информации; статистички
бизнис; статистички услуги; финансиски
проценки (во осигурување); финансиска

проценка за надоместок на штета;
вреднување и проценка на ризик за цели
на осигурување; подготовка на
финансиски анализи; финансиски услуги;
финансиски операции; финансиско
управување; финансиско анализирање;
финансиски вложувања; финансиски
консултантски услуги; финансиски
информации; порамнување, финансиско

(210) ТМ 2022/172 (220) 18/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за услуги БИЗ
МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Св. Наум
Охридски бр. 2-в, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Бачовски
Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски
бр. 2-в, 1000, Скопје
(540)

КЕМАКС-ТРЕЈД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 главно прехранбени производи од
растително потекло за конзумирање или
конзервирање, како и додадоци наменети
за подобрување на вкусот на храната
(кафе, чај, шеќер, чоколадо)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрити
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата
услуги (со цел: помош во водењето на
дејностите или комерцијалните функции
на индустриското или трговското
претпријатие)

(210) ТМ 2022/177 (220) 23/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.
34/1-8, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црвена
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кабли; спроводници, електрични;
цевки за електрични кабли; електрични
прекинувачи; штекери, приклучоци и други
електрични спојки ;кабли, електрични;
цевки за спроведување кабли
(електрицитет); електрични
жици;електрични мрежи (материјали за
електрични мрежи) (жици, кабли); муфови
за спојување за електрични кабли; капацити
за електрични штекери; електрични
адаптери;канални за електрични кабли;
разни електроматеријали
кл. 35 услуги при продажба на големо на
разни електроматеријали

(210) ТМ 2022/178 (220) 23/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.
34/1-8, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, жолта, црвена
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кабли; спроводници, електрични;
цевки за електрични кабли; електрични
прекинувачи; штекери, приклучоци и други
електрични спојки ;кабли, електрични;
цевки за спроведување кабли

(електрицитет); електрични жици; електрични мрежи (материјали за електрични мрежи) (жици, кабли); муфови за спојување за електрични кабли; капацы за електрични штекери; електрични адаптери; канали за електрични кабли; разни електроматеријали
 кл. 35 услуги при продажба на големо на разни електроматеријали

(210) ТМ 2022/179 (220) 23/02/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **Димитриев Горан ул.Ловќенска бр. 34/1-8, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова, жолта, црвена

(531) 26.13.25; 27.05.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 кабли; кабли, електрични; спроводници, електрични; цевки за електрични кабли; електрични прекинувачи; штекери, приклучоци и други електрични спојки; цевки за спроведување кабли (електрицитет); електрични жици; електрични мрежи (материјали за електрични мрежи) (жици, кабли); муфови за спојување за електрични кабли; капацы за електрични штекери; електрични адаптери; канали за електрични кабли.
 кл. 35 услуги при продажба на големо на разни електроматеријали (електрични кабли)

(210) ТМ 2022/181 (220) 23/02/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче**
Населено место без уличен систем
Гарван, Конче, МК
 (540)



(591) бела, сина, зелена, окер, кафена, сива, кремаста

(531) 03.04.24; 25.01.19; 26.01.19

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 јогурт, кисело млеко, сурутка, сирење, изварка

(210) ТМ 2022/182 (220) 23/02/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче**
Населено место без уличен систем
Гарван, Конче, МК
 (540)



(591) бела, сина, зелена

(531) 27.05.01; 27.05.04

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 сирење, кашкавал, композитен млечен производ со растителни масти-

растително сирење, биено сирење,
павлака, кисело млеко, јогурт, млеко,
сурутка, топено сирење, топен кашкавал,
млечен намаз

(210) ТМ 2022/183 (220) 23/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за сточарство,
земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел
с. Гарван Конче
Населено место без уличен систем
Гарван, Конче, МК
(540)

RADA

(591) црна
(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кашкавал, сирење, биено сирење
кл. 30 доматиен сос
кл. 31 краставички

(210) ТМ 2022/184 (220) 24/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство,
компјутерска техника, информатика и
автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје ул.
Жегљане бр. 226, Скопје, МК
(540)

**EP EASY PARK SMART
PARKING SOLUTIONS**

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 маркетинг и рекламирање
кл. 37 инсталациски услуги
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) ТМ 2022/185 (220) 24/02/2022

(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство,
компјутерска техника, информатика и
автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје
ул.Жегљане бр. 226, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, сина
(531) 27.05.17;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 маркетинг и рекламирање
кл. 37 инсталациски услуги
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) ТМ 2022/186 (220) 24/02/2022
(442) 31/08/2022

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје
ул.Тиранска 2 бр.18, Ново Село, Ѓорче
Петров, 1000, Скопје, МК
(540)

TUF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење,
тартуфи
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2022/194 (220) 25/02/2022

(442) 31/08/2022

(731) **Друштво за проектирање на
лифтови ЛИФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО**
**Скопје ул. Коста Новакоски бр. 7, локал
10, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ
Скопје ул. Аминта Трети бр. 38/1-2, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина, жолта

(531) 26.03.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 ремени за машини; ремени за
мотори и машини; облоги за сопирачки
што не се за возила; делови за сопирачки
што не се за возила; четки [делови од
машини]; спојки што не се за копнени
возила; клипници за машини и мотори;
контролни кабли за машини и мотори;
контролни механизми за машини и мотори;
спојувачи што не се за копнени возила;
заштитни обвивки [делови од машини];
дигалки [апарати за подигнување]; оски;
картери за машини и мотори; уреди за
извлекување завеси, електрични;
цилиндрични глави за мотори; цилиндри
за машини; цилиндри за мотори и машини;
клипови за амортизација [делови од
машини]; кранови; електрични затвора
на врати; механизми за затворање врати,
хидраулични; механизми за затворање
врати, пневматски; електрични отворачи
на врати; хидраулични отворачи и
затвораачи [делови од машини];
пневматски отворачи и затвораачи за врати
[делови од машини]; мотори за возење
што не се за копнени возила; ремени за
динамо; четкички за динамо; апарати за
подигнување; ремени за лифтови; синџири
за лифтови [делови од машини]; апарати

за управување со лифтови; лифтови;
мотори што не се за копнени возила;
подвижни скали [ескалатори]; ремени за
вентилатори за мотори и машини;
вентилатори за мотори и машини; водилки
за машини; дигалки; хидраулични машини
и мотори; апарати за дигање; лифтови,
што не се ски-лифтови; товарни рампи;
мотори, електрични, што не се за возила;
пневматски дигалки; апарати за
намотување, механички; макари,
механички, за еластични црева; макари
[делови од машини]; регулатори [делови
од машини]; подвижни тротоари; стартери
за мотори и машини; преносници за
машини

кл. 37 градежни конструкции; надзор на
градежни работи; консултации за градење;
монтирање и поправање лифтови
кл. 42 изработка на градежни планови;
инженерство; индустриски дизајн

(210) ТМ 2022/195 (220) 25/02/2022

(442) 31/08/2022

(731) **Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз**
**Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б,
1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, сива, бела

(531) 05.03.13;26.01.15;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња, стапчиња за уши
 кл. 5 детски каши, храна за бебиња, пелени
 кл. 30 бисквити
 кл. 32 пијалоци од овошје, сокови и други безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2022/196 (220) 25/02/2022
 (442) 31/08/2022

(731) Друштво за трговија на големо и мало **СТОКОМАК ДОО** увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6Б, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) сина, бела
 (531) 27.05.17;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 козметички производи, креми и лосиони за лице и тело, пена за бричење, сапуни, гел за туширање, шампони, препарати за нега на забите, памук, фарба и лак за коса
 кл. 5 хигиенски влошки

(210) ТМ 2022/212 (220) 04/03/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **КАННАФАРМА ДОО** Скопје ул. **Атинска бр. 25, 1000, Скопје, МК** (540)

CannaDek

(531) 27.05.17
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2022/213 (220) 04/03/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **КАННАФАРМА ДОО** Скопје ул. **Атинска бр. 25, 1000, Скопје, МК** (540)



(531) 01.15.15;05.05.20;27.05.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2022/239 (220) 11/03/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **АЈС ВЕЈП ПРО ДОО** ул. "Франц Лист" 9, 1000, Скопје, МК (540)



(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 електронски цигари; електронски уреди за пушење; артикли за пушачи за електронски цигари

кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: електронски цигари, електронски уреди за пушење; производи за пушачите

(210) ТМ 2022/240 (220) 11/03/2022
 (442) 31/08/2022

(731) **АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц Лист" 9, 1000, Скопје, МК**

(540)



(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 електронски цигари; електронски уреди за пушење; артикли за пушачи за електронски цигари
кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: електронски цигари, електронски уреди за пушење; производи за пушачите

(210) **ТМ 2022/241** (220) 11/03/2022

(442) 31/08/2022

(731) **АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц Лист" 9, 1000, Скопје, МК**

(540)



(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 електронски цигари; електронски уреди за пушење; артикли за пушачи за електронски цигари; ароми, со исклучок на есенцијални масла, за употреба во електронски цигари;
течни раствори за електрични цигари

(210) **ТМ 2022/242** (220) 11/03/2022

(442) 31/08/2022

(731) **АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул. "Франц Лист" 9, 1000, Скопје, МК**

(540)



(531) 26.01.04;26.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 34 електронски цигари; електронски уреди за пушење; артикли за пушачи за електронски цигари
кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: електронски цигари, електронски уреди за пушење; производи за пушачите

(210) **ТМ 2022/274** (220) 16/03/2022

(442) 31/08/2022

(731) **Metamorfoza d.o.o. Ribnjak 2, Zagreb, HR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



**МУЗЕЈ НА
ИЛУЗИИ**

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 музејски услуги; образовни услуги од областа на музеи дизајнирани да го поттикнат и развијат изучувањето на науката за оптика и холографија; дизајнирање, организирање и прикажување на изложби на дела, репрезентации на дела и репродукции на

дела од областа на науката за оптика и холографија и материјали што ја објаснуваат науката за оптика и холографијата техники и принципи за културни или образовни цели; организирање и спроведување на едукативни конференции за наука за оптика и холографија; образовни услуги, спроведување изложби, работилници, семинари, предавања, турнеи, филмски и видео презентации од областа на науката за оптика и холографија; образовни услуги, обезбедување библиотеки и студиски центри од областа на науката за оптика и холографија; објавување на едукативен материјал како текстови, книги и списанија од областа на науката за оптика и холографија; забава од областа на изложби за науката за оптика и холографија; забавни услуги од областа на научни изложби; забавни услуги од областа на холограмски изложби; забавни услуги, организација на културни настани; хостирање социјални забавни настани, роденденски забави, специјални настани

(210) **TM 2022/276** (220) 17/03/2022
(442) 31/08/2022

(731) **TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI)CO., LTD. No.I, Tengsen Road, Weihai Economic and Technological Development Zone, Shandong Province, CN**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Димитрие Чуповски" 4/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, жолта, виолетова, бела, светло кафена, сива

(531) 03.11.10;03.11.24;03.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; пневматски гуми; гуми за возила; гуми за мотори; гуми за велосипеди; шарки на вулканизирани гуми; внатрешни гуми за велосипеди; возила (амортизери за возила); калници; амортизери за автомобили

(210) **TM 2022/278** (220) 21/03/2022
(442) 31/08/2022

(731) **Blueprint Medicines Corporation 45 Sidney Street, 02139 Cambridge, Massachusetts, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

AYVAKYT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на рак и мастоцитоза

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
2	МК/Т/2022/0164
3	МК/Т/2021/1159
3	МК/Т/2022/0160
3	МК/Т/2022/0195
3	МК/Т/2022/0196
5	МК/Т/2017/0027
5	МК/Т/2022/0160
5	МК/Т/2022/0161
5	МК/Т/2022/0195
5	МК/Т/2022/0196
5	МК/Т/2022/0212
5	МК/Т/2022/0213
5	МК/Т/2022/0278
7	МК/Т/2022/0194
9	МК/Т/2021/1320
9	МК/Т/2022/0177
9	МК/Т/2022/0178
9	МК/Т/2022/0179
10	МК/Т/2022/0160
11	МК/Т/2021/1320
12	МК/Т/2022/0276
16	МК/Т/2022/0160
21	МК/Т/2021/1159
21	МК/Т/2022/0160
25	МК/Т/2022/0160
29	МК/Т/2021/0589
29	МК/Т/2021/0806
29	МК/Т/2021/1159
29	МК/Т/2022/0160

29	МК/Т/2022/0181
29	МК/Т/2022/0182
29	МК/Т/2022/0183
29	МК/Т/2022/0186
30	МК/Т/2021/1159
30	МК/Т/2022/0086
30	МК/Т/2022/0160
30	МК/Т/2022/0172
30	МК/Т/2022/0183
30	МК/Т/2022/0195
31	МК/Т/2022/0160
31	МК/Т/2022/0183
31	МК/Т/2022/0186
32	МК/Т/2021/1159
32	МК/Т/2022/0160
32	МК/Т/2022/0195
33	МК/Т/2021/1159
33	МК/Т/2022/0160
34	МК/Т/2021/0811
34	МК/Т/2022/0172
34	МК/Т/2022/0239
34	МК/Т/2022/0240
34	МК/Т/2022/0241
34	МК/Т/2022/0242
35	МК/Т/2017/0633
35	МК/Т/2021/0806
35	МК/Т/2021/1159
35	МК/Т/2021/1320
35	МК/Т/2022/0160

35	МК/Т/2022/0172
35	МК/Т/2022/0177
35	МК/Т/2022/0178
35	МК/Т/2022/0179
35	МК/Т/2022/0184
35	МК/Т/2022/0185
35	МК/Т/2022/0239
35	МК/Т/2022/0240
35	МК/Т/2022/0242
36	МК/Т/2022/0170
37	МК/Т/2022/0184
37	МК/Т/2022/0185
37	МК/Т/2022/0194
38	МК/Т/2022/0160
39	МК/Т/2022/0160
41	МК/Т/2022/0055
41	МК/Т/2022/0160
41	МК/Т/2022/0274
42	МК/Т/2022/0160
42	МК/Т/2022/0184
42	МК/Т/2022/0185
42	МК/Т/2022/0194
43	МК/Т/2022/0055
43	МК/Т/2022/0086
43	МК/Т/2022/0160
44	МК/Т/2022/0160
45	МК/Т/2017/0633



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2022/0161
Blueprint Medicines Corporation	MK/T/2022/0278
Metamorfoza d.o.o.	MK/T/2022/0274
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/2022/0164
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2021/0811
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/2022/0170
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG	MK/T/2022/0160
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI)CO., LTD.	MK/T/2022/0276
AJC BEJP PRO ДОО	MK/T/2022/0239
AJC BEJP PRO ДОО	MK/T/2022/0240
AJC BEJP PRO ДОО	MK/T/2022/0241
AJC BEJP PRO ДОО	MK/T/2022/0242
Димитриев Горан	MK/T/2022/0177
Димитриев Горан	MK/T/2022/0178
Димитриев Горан	MK/T/2022/0179
Друштво за проектирање на лифтови ЛИФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	MK/T/2022/0194
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ Куманово	MK/T/2021/0806
Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ Скопје	MK/T/2021/1320
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	MK/T/2017/0027
Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје	MK/T/2022/0184
Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје	MK/T/2022/0185
Друштво за производство, трговија и услуги ЕВАЛ ДОО Скопје	MK/T/2022/0186
Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче	MK/T/2022/0181
Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче	MK/T/2022/0182
Друштво за сточарство, земјоделие и трговија Ѓоргиеви дооел с. Гарван Конче	MK/T/2022/0183
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2021/1159
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2022/0195
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	MK/T/2022/0196
Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/2022/0172
КАННАФАРМА ДОО Скопје	MK/T/2022/0212



КАННАФАРМА ДОО Скопје	МК/Т/2022/0213
ТД Гајрет с. Лабуништа - Струга	МК/Т/2021/0589
ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС МУША-Ќебапчилница Скопје	МК/Т/2022/0086
Тони Костов	МК/Т/2017/0633
Филип Поповски	МК/Т/2022/0055



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **30928** (151) 05/08/2022
 (210) ТМ 2011/1244 (220) 30/11/2011
 (181) 30/11/2021
 (450) 31/08/2022

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188, МК
 (540)

PARAFEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31026** (151) 18/08/2022
 (210) ТМ 2017/870 (220) 11/09/2017
 (181) 11/09/2027
 (450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Борис Трајковски бр. 68, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

СУПЕРТРЕЈД

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 индустриски масла и масти, горива (вклучително и течни горива за мотори), бензин, бензин во сурова состојба или рафиниран, моторни горива, моторно масло, нафта, гас (производствен гас)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; агенции за увоз и извоз
 кл. 37 бензински станици за возила (полнење гориво и одржување), одржување возила, одржување и поправка на моторни возила, поправање возила
 кл. 40 нафта (преработка на нафта)

(111) **31025** (151) 18/08/2022
 (210) ТМ 2018/20 (220) 09/01/2018
 (181) 09/01/2028
 (450) 31/08/2022

(732) **MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 прехранбени производи за ужина (грицки/закуска) на база на компир
 кл. 30 прехранбени производи за ужина (грицки/закуска) на база на брашно

(111) **31022** (151) 18/08/2022
 (210) ТМ 2019/366 (220) 25/03/2019
 (181) 25/03/2029
 (450) 31/08/2022

(732) **Т.Д. Јеловица Трејд ДОО Скопје ул. 1632 бр. 51, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 памук за козметичка употреба

кл. 5 хигиенски влошки; пелени за бебиња
[непропуштливи гаќички]кл. 16 тоалетна хартија; салфети од
хартија за маса

кл. 25 бебешки гаќички - пелени

(111) **30931** (151) 01/08/2022

(210) ТМ 2019/467 (220) 19/04/2019

(181) 19/04/2029

(450) 31/08/2022

(732) **ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ****Скопје ул. Митрополит Теодосиј****Гологанов бр. 15, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејности; вработување;
дејности (помош во водење на дејностите);
дејности (професионални консултации);
организирање дејности (советување за
организирање на дејностите); персонал
(вработување персонал); управување со
работи

кл. 36 закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради);

изнајмување станови; консултации по
повод финансиски прашања; недвижен
имот (агенции за недвижен имот);
недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со
недвижниот имот); посредување;
посредување во трговијата со недвижен
имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни

средства); средства (вложување
средства); станарина (наплата на
станарина); станови (изнајмување
станови); финансиска анализа;
финансиски дејности; финансиски
информации; финансиско управување
кл. 37 апарати (поставување, одржување
и поправка на апарати); бојлери (чистење
и поправка на бојлери); варосување
(внатрешно и надворешно);
водоинсталатерство; гладење /пеглање/
на облеката со пареа; градба
/консултации/; дезинфекција; електрични
апарати (поставување и поправка на
електрични апарати); заковување; згради
(чистење на згради) /надворешни
површини/; згради (внатрешно чистење на
зградите); информации врзани со
поправка; изнајмување на апарати за
чистење; канцелариски апарати
(поставување, поправка и одржување на
канцелариски апарати); кпиматизација на
воздухот (поправка и одржување на клима
уреди); котли (чистење и поправка на
котли); натписи /фирми/ (боење или
поправка на натписи); облека (чистење на
облека); оџаци (чистење на оџациите);
перење алишта; покуќнина (одржување на
покуќнината); постелнина (чистење на
постелнината); прозорци (миење на
прозорците); сервисни станици; суво
чистење; тапетарски поправки; уреди за
ладење (поставување и поправка на
апаратите); централно греење
(поставување и поправка на инсталации
на централно греење); чистење облека;
чистење возила

(111) **31003** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2020/725 (220) 13/08/2020

(181) 13/08/2030

(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за услуги и трговија**
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК
(540)



(591) црвена, сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 забни амалгами; забен цемент;
 забен лак; забен кит; медицински забни
 пасти; гума за забарство; лекови за
 забарство; материјали за забни
 отпечатоци; порцелан за забни протези;
 абразивни средства за забарството;
 материјали за пополнување на заби; забни
 амалгами од злато; легури на благородни
 метали за забарството; моделирачки
 восок за стоматолози; средства за
 плакнење уста за медицинска употреба;
 миризлива бонбона против непријатен
 мирис во устата, за медицинска употреба
 кл. 35 рекламирање; компјутерско
 рекламирање преку интернет; телевизиско
 рекламирање; директно рекламирање
 преку пошта; бизнис испитување; бизнис
 информации; бизнис проценки; помош во
 водењето бизнис; маркетинг студии;
 маркетинг истражување; советување за
 бизнис работење и организација;
 собирање информации во компјутерските
 бази на податоци; комерцијална
 администрација за издавање лиценци за
 стоки и услуги за други лица
 кл. 44 забарство (орална хирургија,
 ендодонција, протетика, ортодонција,
 детска стоматологија, естетска
 стоматологија, парадонтологија,
 имплантологија); медицински клиники;
 здравствена заштита; болници; болници за
 закрепнување; изнајмување медицинска

опрема; медицинска помош; терапевтски
 услуги; здравствени центри; услуги за
 советување за здравјето; пластична
 хирургија; ортодонтски услуги

(111) **31004** (151) 17/08/2022
 (210) ТМ 2020/726 (220) 13/08/2020
 (181) 13/08/2030
 (450) 31/08/2022

(732) **Друштво за услуги и трговија**
ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК
(540)



(591) црвена, сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 забни амалгами; забен цемент;
 забен лак; забен кит; медицински забни
 пасти; гума за забарство; лекови за
 забарство; материјали за забни
 отпечатоци; порцелан за забни протези;
 абразивни средства за забарството;
 материјали за пополнување на заби; забни
 амалгами од злато; легури на благородни
 метали за забарството; моделирачки
 восок за стоматолози; средства за
 плакнење уста за медицинска употреба;
 миризлива бонбона против непријатен
 мирис во устата, за медицинска употреба
 кл. 10 забарски апарати; забарски
 столови; огледала за забари; електрични
 забарски апарати; дупчалки за забарска
 употреба; апарати за анестезија; хируршки
 импланти; столови за медицинска или
 стоматолошка употреба
 кл. 44 забарство (орална хирургија,
 ендодонција, протетика, ортодонција,
 детска стоматологија, естетска
 стоматологија, парадонтологија,
 имплантологија); медицински клиники;

здравствена заштита; болници; болници за закрепнување; изнајмување медицинска опрема; медицинска помош; терапевтски услуги; здравствени центри; услуги за советување за здравјето; пластична хирургија; ортодонтски услуги

(111) **31024** (151) 18/08/2022

(210) ТМ 2020/1020 (220) 27/10/2020

(181) 27/10/2030

(450) 31/08/2022

(732) **ИПМО АДВИСОРИ АГ ул.**

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, СН

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул.

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

(540)

IPMO Advisory MENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; агенции за наплаќање долгови; агенции за недвижности; агенции за станови; агенции за кредити; банкарски служби за дебитни картички; анализирање (финансиско анализирање); банкарски трансакции од дома; банкарство; верификација на чекови; брокерство; гаранции; депонирање скапоцености; давање заеми врз основа на хипотеки; заеднички фондови; доверителство; заеми; здравствено осигурување; издавање вредносни купони; известување за цени на хартии од вредност; издавање кредитни картички; издавање патнички чекови; изнајмување заеднички канцеларии за работење; изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестирање средства; капитални инвестиции; кредити со отплата на рати; кредитирање со заложно обезбедување; купување на

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање кирија; лизинг на фарми; нумизматичка проценка; обезбедување финансиски информации преку интернет; организирање на финансирањето за градежни проекти; организирање наплаќање; осигурителни информации; осигурување; осигурување на живот; осигурување од несреќи; осигурување од пожар; позајмување врз основа на залог; поморско осигурување; порамнување, финансиско; посредници за недвижности; посредување за хартии од вредност; посредување при осигурување; проценка за надоместок на штета [финансиска проценка]; прибирање добротворни средства; пренесување средства (електронско пренесување средства); проценување антиквитети; проценување накит; проценување недвижен имот; проценување поштенски марки; проценување уметнички дела; разменување пари; служби за кредитни картички; советување во врска со осигурување; советување во врска со финансии; статистички услуги; трговија за акции и обврзници; управување со емисии на јаглерод; управување со недвижни имоти; управување со станбени згради; услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи; услуги за берзанско посредување; услуги за плаќање пензија; услуги за советување во врска со задолжување; услуги на фондови за помош за позајмување; услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган]; финансиска процена на волна; финансиска процена на несечени дрва; финансиски информации; финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски

услуги; финансиско спонзорирање; финансиско управување; финансиско управување со исплатата на надомести за други; фискално проценување; царина; штедилници

кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности; аикидо обука; академии [образование]; библиотеки за изнајмување книги; вариетеа; гимнастичка обука; дресирање животни; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; електронско издаваштво; забава; забава со помош на радио; забави (планирање забави); забавишта; забавни паркови; зоолошки градини; известување за забави; известување за рекреација; изнајмување аудио опрема; изнајмување видеокамери; изнајмување видеоленти; изнајмување видеорекордери; изнајмување внатрешни аквариуми; изнајмување диск-џокеј; изнајмување звучни записи; изнајмување играчки; изнајмување кинематографски филмови; изнајмување опрема за играње; изнајмување опрема за нуркање; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; изнајмување сценски декор за приредби; изнајмување сценски декор; изнајмување тениски игралишта; изнајмување уметнички дела; изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија; изнајмување филмски проектори и прибори; интернати; казина [коцкање] (обезбедување опрема во казина); информирање за образование; калиографски услуги; коцкање [играње за пари]; курсеви за кореспонденција; микрофилмување [снимање микрофилмови]; монтажа на видеоленти; настава по веронаука; ноќни клубови;

обезбедување видео автомати за забава; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; обезбедување спортска опрема; обезбедување услуги за караоке; образовни услуги; обука [тренирање]; објавување книги; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; одржување претстави во живо; одржување часови по фитнес; Он-лајн публикување електронски книги и списанија; опрема за голф (обезбедување опрема за голф); опрема за музеи (обезбедување опрема за музеи) [претставувања, изложби]; организирање балови; организирање време на спортски натпревари; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање избори на убавици; организирање изложби за културни или образовни цели; организирање лотарии; организирање модни ревији за забавни цели; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; организирање шоу програми [импресарио услуги]; педагошки истражувања; пишување текстови што не се рекламни текстови; подучување; позирање за уметници како модели; практична обука [демонстрирање]; преведување; прикажување филмови; продавање билети [забава]; продукција на музика; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на шоу програми;

производство на филмови; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; резервирање места за шоу програми; садо обука [обука за чајна церемонија]; синхронизација; снимање видеоленти; ставање на расплагање на телевизиски програми, кои не можат да се преземат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; ставање на располагање на филмови, кои не можат да се преземаат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; театарски изведби; телевизиска забава; титлување филмови; толкување јазик со знаци; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); услуги за вокална преквалификација; услуги за толкување; услуги на дискотеки; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување [забава]; услуги на клубови [забава или образование]; услуги на компонирање музика; услуги на личен тренер (фитнес); услуги на обука кои се даваат преку симулатори; услуги на оркестри; услуги на пишување сценарија; услуги на подвижни библиотеки; услуги на репортери; услуги на спортски кампови; услуги на студија за снимање; физичко образование; филмски студија; фотографија; фотографски репортажи; циркуси; школски образовни услуги кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; анализа на водата; анализа на компјутерски системи; анализа на ракопис [графологија]; анализи за искористување

на нафтените полиња; архитектура; бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; внатрешно уредување; водење студија за техничко проектирање; временска прогноза; геолошки испитувања; геолошки истражувања; геолошки истражувања на терен; градежно советување; графички дизајн; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; давање простор за веб [интернет] страници; дигитализација на документи [скенирање]; дизајнирање [индустриски дизајн]; дизајнирање облека; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; енергетска ревизија; изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на градежни планови; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; испитувања на нафтените полиња; испитување материјали; истражувања во козметиката; истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; истражување во машинството; истражување и развој за други; калибрирање [мерење]; картографски услуги; клинички испитувања; компјутерско програмирање; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; консултации за безбедноста на интернет; консултации за безбедност на податоци; контролирање на квалитетот; креирање и

дизајнирање за други на индекси на информации засновани на Интернет [услуги на информатичка технологија]; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; научно истражување; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување на емисијата на јаглен; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [Cloud computing]; одржување компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми отклучување мобилни телефони; подводно истражување; премерување; премерување земјиште; програмирање компјутерски системи; проценка на квалитетот на непречесени дрва; проценка на квалитетот на волна; следење компјутерски системи со далечински пристап; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; советување за заштеда на енергија; советување во врска со информатичка технологија; советување за компјутерски програми; советување за правење веб-страници; советување на полето на компјутерски хардвер; создавање вештачки дождови; софтвер како услуга [SaaS]; тестирање на возната состојба на возилата; тестирање на нафтени извори; тестирање ткаенини; трагање по нафта; умножување компјутерски програми; урбанистичко планирање; услуги за дизајн на амбалажи;

услуги за заштита на компјутери од вируси; услуги на кодирање податоци; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; услуги на научни лаборатории; утврдување автентичност на уметнички дела; физика [истражување]; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(111) **30981** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/216 (220) 03/03/2021
(181) 03/03/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 инструкции и обука за физикална терапија; образование од областа на здравјето; обезбедување тренинг; забава; спортски и културни активности; услуги на клуб за здравје и фитнес; услуги на персонален фитнес тренинг и консултации; обезбедување информации од областа на физичката подготвеност; on-line списанија, имено, блогови кои содржат здравје, фитнес, исхрана и управување со телесната тежина; инструкции за физичка подготвеност; онлајн инструкции за физичка подготвеност; јога инструкции; инструкции за пилатес; услуги за личен

тренинг во областа на здравјето, фитнес, исхрана и управување со телесната тежина; обезбедување рекреативни и спортски објекти и објекти за одмор и релаксација; обезбедување на базени; обезбедување простории за тренинг, настава и упатства за спорт, вежби и рекреативни активности; академи за спортски тренинзи и настава; организација на спортски натпревари; услуги за спортски камп; центри за детски активности; изнајмување спортска опрема; изнајмување на спортски објекти; услуги за личен тренер

кл. 44 услуги во врска со физикална терапија; физиотерапија; медицински услуги, здравствени совети, информации и консултации; совети за фитнес, информации и консултации; психички фитнес, информации и консултации; нутриционистички / диететски совети, информации и консултации; совети за ментално здравје, информации и консултации; советување; консултантски услуги во областа на намалување на телесната тежина, управување со телесната тежина и контрола на телесната тежина; обезбедување совети и информации од областа на намалување на телесната тежина, управување со телесната тежина и контрола на телесната тежина; хигиенски услуги и услуги за нега на убавина; салон за убавина; бањи; масажа

(111) **30972** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/570 (220) 31/05/2021
(181) 31/05/2031
(450) 31/08/2022

(732) **MCNEIL AB Box 941, SE - 251 09, Helsingborg, SE**

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)

NICORETTE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за намена при откажување од пушење

кл. 10 медицински апарати и инструменти за намена при откажување од пушење

кл. 30 мастики за цваќање

(111) **30997** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/680 (220) 17/06/2021

(181) 17/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.**

Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, жолта, црна, нијанси на сива, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба;

додатоци во исхраната; витамини;

витамински производи; хранливи додатоци за медицинска употреба; минерални

додатоци на храната; хербален лек

кл. 35 рекламирање; компјутерско

рекламирање преку

интернет; маркетинг; водење на

работење; управување со

работи; канцелариски работи; рекламни

услуги во врска со фармацевтски
производи

(111) **30998** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/681 (220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, црвена, виолетова, црна,
нијанси на сива, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска или ветеринарна употреба;
додатоци во исхраната; хранливи
додатоци за медицинска употреба;
хербален лек

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи; рекламни
услуги во врска со фармацевтски
производи

(111) **30999** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/682 (220) 17/06/2021
(181) 17/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сива, зелена, нијанси на
жолта, нијанси на портокалова, нијанси на
сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска или ветеринарна употреба;
додатоци во исхраната; витамини;
витамински производи; хранливи додатоци
за медицинска употреба; препарати со
витамини Д

(111) **30943** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/683 (220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ROLEX SA Rue François-Dussaud
3-5-7, Geneva, CH**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 сидни часовници и артикли за часовничарство, имено часовници, рачни часовници, делови за сидни часовници и артикли за часовничарство и додатоци за часовници и артикли за часовничарство кои не се вклучени во други класи, сидни часовници и други хронометриски инструменти, хронометри, хронографи (сидни часовници и часовничарство), алки со часовник, ремчиња за часовници, броила (сидни часовници и часовничарство), кутии и опаковки за презентирање на сидни часовници и часовничарство и накит, механизми за часовници и нивни делови; накит; скапоцени камења и полускапоцени камења; скапоцени метали и нивни легури; игли (накит)

кл. 35 презентирање на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници на сите комуникациски медиуми за малопродажни услуги; онлајн рекламирање; обезбедување на информации и совети за потрошувачите поврзани со хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит, паметни часовници и артикли за онлајн продажба; малопродажни услуги за хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници преку глобална компјутерска мрежа, каталози, пошта и било кои други електронски средства; рекламирање, маркетинг, и промотивни услуги; рекламни и промотивни услуги; дистрибуција на промотивен материјал; советодавни услуги за рекламирање и маркетинг; советодавни услуги поврзани со промотивни активности

кл. 37 услуги за поправање на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за одржување за хоролошки и хронометриски

артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за полирање на хоролошки и хронометриски артикли и артикли од накит; услуги за ремонт на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за реставрација на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги на техничка контрола за хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; обезбедување на совети и информации за сите гореспоменати услуги

(111) **30944** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/684 (220) 21/06/2021
(181) 21/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

ROLEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 сидни часовници и артикли за часовничарство, имено часовници, рачни часовници, делови за сидни часовници и артикли за часовничарство и додатоци за часовници и артикли за часовничарство кои не се вклучени во други класи, сидни часовници и други хронометриски инструменти, хронометри, хронографи (сидни часовници и часовничарство), алки со часовник, ремчиња за часовници, броила (сидни часовници и часовничарство), кутии и опаковки за презентирање на сидни часовници и часовничарство и накит, механизми за часовници и нивни делови; накит;

скапоцени камења и полускапоцени камења; скапоцени метали и нивни легури; игли (накит)

кл. 35 презентирање на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници на сите комуникациски медиуми за малопродажни услуги; онлајн рекламирање; обезбедување на информации и совети за потрошувачите поврзани со хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит, паметни часовници и артикли за онлајн продажба; малопродажни услуги за хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници преку глобална компјутерска мрежа, каталози, пошта и било кои други електронски средства; рекламирање, маркетинг, и промотивни услуги; рекламни и промотивни услуги; дистрибуција на промотивен материјал; советодавни услуги за рекламирање и маркетинг; советодавни услуги поврзани со промотивни активности

кл. 37 услуги за поправање на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за одржување за хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за полирање на хоролошки и хронометриски артикли и артикли од накит; услуги за ремонт на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги за реставрација на хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; услуги на техничка контрола за хоролошки и хронометриски артикли, артикли од накит и паметни часовници; обезбедување на совети и информации за сите гореспоменати услуги

(111) **30935**

(151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/685 (220) 21/06/2021

(181) 21/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**
Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ZEREVIDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници; инсектициди; термитициди; антипаразитски производи; производи за контрола на штетници, имено пестициди

(111) **30991**

(151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/686

(220) 21/06/2021

(181) 21/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Kassatly Group Holding SAL**
Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor
Beirut, LB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци, газирани пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

(111) **30990** (151) 08/08/2022

(210) ТМ 2021/687 (220) 21/06/2021

(181) 21/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Kassatly Group Holding SAL**
Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor
Beirut, LB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)

FREEZMIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци, газирани пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

(111) **30945** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/688 (220) 21/06/2021

(181) 21/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО**
СТРУМИЦА ул.„Ленинова“ бр. 44, кат 3,
ГТЦ Глобал, Струмица, МК

(540)

THE PUBLIC.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **30994** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/690 (220) 17/06/2021

(181) 17/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Адвокатско друштво БАЧОВСКИ**

СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум

Охридски 2-в, 1000, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 45 правни услуги

(111) **30996** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/691 (220) 17/06/2021

(181) 17/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Адвокатско друштво БАЧОВСКИ**

СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум

Охридски 2-в, 1000, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 45 правни услуги

(111) **30937** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/696 (220) 22/06/2021

(181) 22/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **POSCO INTERNATIONAL**

Corporation 134, Teheran-Ro, Gangnam-

Gu, Seoul, KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 сет-топ кутии
кл. 11 замрзнувачи

(111) **30938** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/697 (220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **POSCO INTERNATIONAL Corporation 134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 сет-топ кутии
кл. 11 замрзнувачи

(111) **30940** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/704 (220) 23/06/2021
(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје ул. Народен Фронт 13/5, 1000, Скопје, МК**
(540)



VIDEO ALARM
VIDEO & AUDIO SECURITY SYSTEMS

(591) сина, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетни носачи за податоци, дискови за снимање опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 37 одржување и поправка на алармни системи, системи за видео надзор, контрола на пристап, за домофонија и ПП системи

(111) **30946** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/706 (220) 23/06/2021
(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 бр. 140, с.Желино, МК**
(540)

Штеди секој ден

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз и услуги при продажба на големо и мало со широк спектар на производи достапни во маркети, групирање во корист на други, на различни производи (со исклучок на транспорт), овозможувајќи им на клиентите полесно да ги видат и купат овие производи преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб-сајтови; презентација на стоки преку

комуникациски медиуми, за
малопродажба; анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци

(111) **30947** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/707 (220) 23/06/2021
(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104
бр. 140, с.Желино, МК**
(540)

Kurse çdo ditë

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи;
увоз-извоз и услуги при продажба на
големо и мало со широк спектар на
производи достапни во маркети,
групирање во корист на други, на различни
производи (со исклучок на транспорт),
овозможувајќи им на клиентите полесно да
ги видат и купат овие производи преку
каталози, пошта или со помош на
електронски медиуми, преку веб-сајтови;
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба; анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци

(111) **30993** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/708 (220) 23/06/2021
(181) 23/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ
Свети Николе**
**ул. Васка Циклева бр. 36, Свети Николе,
МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо; риба; живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе;
џемови; компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење;
екстракти од месо; подготвени производи
од месо; месо, конзервирано; замрзнато-
сушено месо; замрзнат-сушен зеленчук;
путер; маргарин; производи од сирење;
сирење; салати
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки; квасец,
прашок за печење; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; тесто; тесто за колачи,
слатки и печива; мини погачици; лиснато
тесто; тесто за пица; пица и калзони;
багети; фебреци; бурек; сендвичи; бриоши,
кроасани и бисквити; замрзнати-сушени
јадења чија главна состојка е тестенина;
замрзнати печива и тесто; пити; замрзнати
пити со јајца, сирење, сланина, месо,
шунка, спанаќ, компир, праз, тиквички и
друго

(111) **30975** (151) 17/08/2022
(210) ТМ 2021/712 (220) 24/06/2021
(181) 24/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Hankook Tire & Technology Co.,
Ltd. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR**
(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО**
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

ventus ion

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми; надворешни обвивки за пневматски гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за мотоцикли; лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи за багаж на возила; пневматски гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала на возила; покривки на седла за велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на возила; сопирачки сегменти за возила; амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци за гуми; крампони за гуми; гуми за возила; тврди гуми за тркала за возила; шарки на вулканизирани гуми; гасеници за возила (транспортни траки); гасеници за возила (тракторски); пневматици без внатрешна гума за велосипеди; пневматици без внатрешна гума за мотоцикли; вентили за гуми на возила; гуми за тркала на возила

(111) **30941**

(151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/713

(220) 24/06/2021

(181) 24/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Burn to Give SpA Miguel Claro 195 of. 806, Providencia, Santiago de Chile, CL**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 ажурирање на рекламен материјал; ажурирање и одржување на податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување на информации во регистри; управување со централни компјутерски датотеки; деловно управување во врска со спортисти; управување со програми за лојалност на потрошувачи; деловно управување; агенции за огласување; изнајмување на простор за огласување; изнајмување на простор за огласување на веб сајтови; изнајмување на простор за огласување и рекламен материјал; изнајмување на огласен материјал; изнајмување на време за рекламирање во средства за комуникација; изнајмување на сите видови на рекламни содржини и рекламни материјали за презентација; изнајмување на билборди (панос за рекламирање); анализа на пазарот; анализирање на одзив на рекламирање; давање под закуп на билборди (панос за рекламирање); истражување на пазарот; барање на спонзорства; деловно истражување; испитување на јавно мислење; собирање на индекси на информации во комерцијални или рекламни цели; собирање на податоци во компјутерска база на податоци; собирање и систематизација на податоци во бази на податоци; составување, изработка и дистрибуција на рекламни спотови; изработка и одржување на рекламен материјал; уредување на излози; презентација на производи; презентација на производи и услуги по пат

на електронски медиуми, применливи и на услуги на телевизиски купувања и онлајн купување; развој на рекламни кампањи за компании; развој на маркетиншки стратегии и концепти; одредување на индекс на публика за радио и телевизиски пренос; делење на рекламен материјал (брошури, флаери, летоци и примероци); делење на рекламен материјал на улица; дистрибуција на реклами за други по пат на интернет; дизајн на рекламен материјал; дистрибуција на рекламни спотови; дистрибуција на рекламни пораки и рекламни додатоци приложени со редовни изданија; обезбедување на рекламен простор по пат на електронски медиуми и глобални компјутерски мрежи; обезбедување на простор на веб сајтови за огласување на производи и услуги; обезбедување на простор за огласување во списанија, весници и магазини; обезбедување на онлајн деловен адресар (именик); обезбедување и изнајмување на рекламен простор по пат на интернет; комерцијално управување со лиценци на производи и услуги на трети лица; комерцијално управување со лиценци на производи и услуги во име на трети лица; компјутерско управување со податоци; управување со бази на податоци; индексирање на интернет сајтови за комерцијални намени или намени за огласување; маркетинг; директен маркетинг; маркетинг во рамка на издавање на софтвери; целен маркетинг; манекенски услуги со цел рекламирање или продажни промоции; оптимизација на претражувачи за промоција на продажба; оптимизација на сообраќај од интернет страници; организација на изложби во комерцијални или рекламни цели; организација на саеми во комерцијални или рекламни цели; организација на

промоции со помош на аудиовизуелни медиуми; деловно планирање; создавање на рекламен материјал за трети лица; создавање и пласирање на рекламен материјал за трети лица; производство на рекламен и деловен материјал; производство на телевизиски реклами; онлајн промоции на компјутерски мрежи и интернет страници; огласување; онлајн огласување по пат на комуникациски компјутерски мрежи; огласување на отворено; огласување, вклучувајќи и промоција на производи и услуги на трети лица по пат на спонзорски договори и договори за лиценца во врска со меѓународни спортски настани; непосредно огласување по пат на пошта; огласување со емитување на онлајн огласи за трети лица по пат на електронски медиуми; радио огласување; огласување и услуги на огласување по пат на телевизија, радио и пошта; пишување на сценарија за потреби на огласување; пишување на рекламни текстови; услуги на односи со јавноста; услуги на рекламни агенции; услуги на клуб на потрошувачи и лојалност на потрошувачи во деловни, промотивни или рекламни цели; услуги на електронска трговија, односно комерцијално посредување поради обезбедување на информации за производи со цел рекламирање и продажба, кои се обезбедуваат по пат на телекомуникациски мрежи; услуги на огласување; услуги на огласување и обезбедување на деловни информации по пат на интернет; рекламни и промотивни услуги; рекламни и продажни услуги; услуги на телемаркетинг; огласување на плаќање по клик (пеј пер клик огласување); услуги на пропаганда и огласувања

кл. 36 посредување во осигурување, услуги на осигурување; финансиски

работи; финансиски услуги; услуги на агенции за промет на недвижности

кл. 41 услуги на обезбедување на теретани; услуги на обезбедување на терени и игралишта, објекти; услуги на обезбедување на простор за спортски турнири; обезбедување на објекти за рекреација; обезбедување на информации за забавни активности; обезбедување на информации за рекреативни активности; обезбедување на објекти за зимски спортови; организација на велосипедски трки; организација на спортски натпреварувања и турнири; организирање на натпревари; организирање на настапи (деловни услуги); организација на танцувачки настани; организација на настани со автомобилски трки; организација на забава и приеми; организација на игри; организација и споведување на универзитетски спортски натпреварувања и атлетски настани; организација и управување со концерти, организација и водење на конференции; организација и водење на образовни конференции; организација и водење на конвенции; организација и управување со формациски работилници; организација и припрема на изложби во забавни цели; планирање на забава; продукција на претстави; обезбедување на забавни информации по пат на интернет страници; издавање на книги, списанија, весници, каталози и брошури; издавање на печатен материјал; издавање на електронски весници достапни по пат на глобални мрежи; обезбедување на излети за искачување со водич; услуги на спортски кампови; услуги на кампови за одмор (рекреативни активности); услуги на графичка обработка, освен во рекламни цели; услуги на физичко воспитување; услуги на лични тренери (фитнес тренинг);

услуги на резервација на карти и договарање на забавни, спортски и културни настани; обезбедување на онлајн електронски публикации, кои не може да се преземат; услуги на забава, особено подкаст содржини

кл. 42 научни и технолошки услуги, како и услуги на истражувања и проектирања во врска со нив; услуги на индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување на софтвер за компјутерски апликации; дизајн; проектирање и развој на софтвер за мобилни апликации; проектирање, развој и примена на компјутерски софтвер; проектирање, подобрување и изнајмување на компјутерски софтвер; обезбедување на кориснички услуги на автентификација со користење на технологија на единствена пријава за мрежни софтверски апликации; изнајмување на апликативен софтвер; дизајнирање на софтвер за паметни телефони; дизајнирање, одржување, развој и ажурирање на компјутерски софтвер; софтвер како услуга (SaaS); обезбедување на услуги на онлајн софтвери кои не може да се преземат; обезбедување на услуги на привремена употреба на софтвер, кои не може да се преземат; платформа како услуга (PaaS); обезбедување на компјутерски платформи како услуги (PaaS); развој на компјутерски платформи

кл. 44 услуги на советување за здравје; услуги на здравствена нега обезбедена од страна на здравствени даватели на основа на договор; обезбедување на медицински информации, имено, информации за пациенти и здравствени работници во врска со медицинска состојба, лекување и фармацевтски производи



(111) **31000** (151) 16/08/2022
 (210) ТМ 2021/714 (220) 24/06/2021
 (181) 24/06/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6 No: B49 Çankaya, Ankara, TR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

CORTAIR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31001** (151) 16/08/2022
 (210) ТМ 2021/715 (220) 24/06/2021
 (181) 24/06/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6 No: B49 Çankaya, Ankara, TR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

CANCAS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за

бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31002** (151) 16/08/2022
 (210) ТМ 2021/716 (220) 24/06/2021
 (181) 24/06/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals Via Twins Söğütözü Mahallesi 2177. Cad. No: 10-B/49 Kat:6 No: B49 Çankaya, Ankara, TR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

REFASTİL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **30933** (151) 17/08/2022
 (210) ТМ 2021/718 (220) 24/06/2021
 (181) 24/06/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company) 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

RIVIAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини, машински алати, алати на струја; мотори и погонски машини, освен за копнени возила; машински елементи за спојување и пренос, освен за копнени возила; земјоделски направи, кои не се рачни; инкубатори за јајца; автоматски машини за продажба (вендинг машини); машини за израмнување на каросерии и рамки на возила и структурни резервни делови за нив; разводници за возила; филтри за воздух за мотори за возила и погонски машини; цилиндри за мотори за возила; генератори за копнени возила; уреди за палење на мотори од копнени возила; додатоци за возила, имено корпи за фаќање и сечила за поместување земја и неприцврстени предмети; пневматски и хидраулични компресори за возила; делови за копнени возила, имено жици за свеќички; пумпи за масло за копнени возила; заглавија како елементи од издувни системи за возила; пумпи за гориво за копнени возила; пумпи за вода за копнени возила; делови за возила, имено електрични вентили за карбуратори; делови за возила, имено капаци за брегасти осовини; делови за возила, имено разводни колектори (грани); делови за возила, имено, заштитници за осовина на мотор; делови за возила, имено, куќишта за мотори; делови за возила, имено, рачки за балансирање; делови за возила, имено, потисни палки; делови за возила, имено, ладилници за масло; делови за возила, имено, вентили на картер; делови за возила, имено, затвораачи и капаци за резервоар за масло; делови за возила, имено, резервоари за масло; придушувачи на звук како дел од издувен систем за возила; делови за мотори со внатрешно согорување за

копнени возила, имено лостови за поврзување; механички делови за мотори за копнени возила; шипки за мерење масло во возила; ребрести ремени за мотори за копнени возила; пумпи за гориво за мотори за копнени возила; алтернатори за копнени возила; генератори за струја кои може да се користат и како електрични мотори за возила; делови за возила, имено, карбуратори; делови за вбризгување гориво за мотори за копнени и возила за на вода; компресори за воздух за возила; цилиндри за мотори за копнени возила; мотори за бришачи за ветробрани за возила за на вода или за копнени возила; делови за мотор за возила, имено разладувачи на воздух и нивни делови; делови за мотори за возила, имено интеркулери; жици за палење за мотори за возила; издувни цевки за копнени возила; каталитички конверторски единици за издувни гасови за возила; електронско палење за возила; метални дихтунзи за мотори за возила; филтри за гориво за мотори за возила; осовини за мотори за возила; ладилници за возила

кл. 11 фарови за возила; придушувачи за светло за ламби; рефлектори за возила кои се лансираат; светла за возила; задни светла за возила кои се лансираат; светла за кочници за возила кои се лансираат; направи за осветлување, имено, диоди кои емитуваат органска светлина (ОЛЕД); направи за осветлување и диоди кои емитуваат светло (ЛЕД) направи за осветлување; направи за осветлување за возила; филтри за воздух за клима уреди за патничкиот дел од возилата; делови за греење и системи за клима уреди, имено загревачки јадра и гасни разладувачи за возила; апарати за одмрзнување за возила; светлечки прачки за возила; клима

уреди за возила; систем за контрола на клима во возила за греење, вентилација, и климатизација на воздухот; рефлектори за возила; рефлектори за користење на возила; инсталации за климатизација на воздухот за возила; апарати за загревање за возила; греачи за возила; електрични бокали; преносни шпорети; умивалници; ламби за шатори; индукциски решоа; тушеви за чешми

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; управување со електрични батериски системи кои се сочинети од безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер и фирмвер кои може далечински да се освежуваат за складирање и испуштање на складирана струја за други, за бизнис цели, и услуги на бизнис советување поврзани со тоа; застапништво во областа на копнени возила и возила; малопродажни продавници, аутлети, и поп-ап продавници во областа на копнени возила и возила; услуги на бизнис советување, имено, обезбедување помош при развој на бизнис стратегии; советување во областа на енергетската ефикасност која се однесува на соларна и обновлива енергија; обезбедување на куповни услуги на советување и консултации на потрошувачи за купување на копнени возила; обезбедување на информациски услуги на онлајн именици со информации за возила и станици за полнење; услуги на управување со гориво во областа на возни паркови; услуги на управување со возни паркови во вид на следење на возилата од возниот парк за комерцијални цели

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижности; услуги на носители на

осигурување; финансиски услуги; услуги поврзани со недвижности, имено, изнајмување и управување за други на индустриска сопственост

кл. 37 градежни услуги; услуги на инсталации и поправки; екстракција на руда, ископување на нафта и гас; инсталирање, одржување и поправка, и подобрување на безжично поврзани електрични батерии, и советување поврзано со тоа, за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за потреба од струја и потрошувачките цели; обезбедување на услуги за одржување и поправка на возила; советување за поправка на возила; советување за одржување на возила; полнење батерии на возила; услуги за изменување возила по мерка, имено, правење возила по мерка; услуги на станици за полнење за возила; поправка и одржување на возила; украсување возила; сервисни станици за возила; боење возила; услуги на станици за полнење за електрични возила; услуги на управување со возни паркови во вид на одржување возни паркови; услуги на итна помош на пат, имено, одговарање на повици за помош на пат, менување на дупнати гуми, итно полнење на батерии; градење на згради; поправки; инсталациски услуги; дизајн, развој, и производство на специјализирани електрични возила; одржување, сервис, и поправка на специјализирани електрични возила

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стока; организирање патувања; изнајмување моторни возила; услуги на делење коли со други; услуги на делење превоз со други; транспорт и складирање на возила; изнајмување возила; услуги на

возење возила; шлепување возила; услуги на изнајмување возила; резервирање на коли за изнајмување; услуги на итна помош на пат, имено шлепување, извлекување и услуги на достава на клучеви; планирање на рути за патувања кл. 40 обработка на материјали; рециклирање на ѓубре и отпад; прочистување на воздух и третман на вода; печатарски услуги; конзервирање на храна и пијалаци; изнајмување на безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер и фирмвер кои може далечински да се освежуваат за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за потреба од струја и потрошувачките цели; финиширање на автомобили со акрил

кл. 41 образование; обезбедување обуки; забава; спортски и културни активности; образовни услуги, имено, обуки во областа на дизајнот, развој, производство, одржување, сервис и поправка на возила; договарање и спроведување на тури со водичи во вид на екскурзии и патувања со копнени возила, бродови, велосипеди, и со пешачење; забава во вид на тест возења; образование; обезбедување тренинг; забава; спортски и културни активности; образовни услуги, имено, обуки во областа на дизајнот, развој, производство, одржување, сервис и поправка на специјализирани електрични автомобили

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со нив; индустриски анализи, индустриски истражувања и услуги на индустриски дизајн; услуги за контрола на квалитет и автентификација; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; набљудување возила со цел да се осигура нивно правилно функционирање;

набљудување од далечина на функционирањето, работата, и ефикасноста на електрични возила; обезбедување на софтвер кој не може да се симнува кој се користи за предикативна анализа на полнење и одржување на електрични возила и предикативна анализа на потребите на потрошувачите; услуги на инженерски дизајн; советување за развој на производи; советодавни услуги во областа на дизајн на возила за други; советување во областа на инженерството; набљудување на безжично поврзани батерии со вграден фирмвер и софтвер за складирање и снабдување струја со цел да се осигура правилно функционирање и програмирање за да се одговори на потребите на потрошувачката на струја и потрошувачките цели; дизајн на електрични батериски системи сочинети од безжично поврзани електрични батерии и софтвер за поддршка, сите за складирање и испуштање на складирана струја, со цел да се оптимизира ефикасноста на дизајнот, програмирањето и конфигурирањето на тие системи и советодавни услуги поврзани со тоа; услуги на софтвер како услуга (СААС) со софтвер за набљудување, оптимизација и регулирање на складирањето и испуштањето на складирана струја до и од безжично поврзани електрични батерии; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за набљудување, оптимизација и регулирање на складирањето и испуштањето на складирана енергија до и од безжично поврзани електрични батерии; управување на софтвер и фирмвер вградени во безжично поврзан систем на батерии за складирање и испуштање на складирана струја преку програмирање и

конфигурација на софтвер за електрични батерии; инсталација, одржување и поправка и надоградување преку далечинско освежување на компјутерски софтвер и фирмвер вградени во безжично поврзан систем на батерии, и советување поврзано со тоа, за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за струја и потрошувачките цели; услуги на инспекција на нови и на користени возила за луѓето кои ги купуваат или продаваат нивните возила; услуги на инспекција на штети кај моторни возила; услуги на инспекција на моторни возила; услуги на дизајн на делови за моторни возила; услуги на набљудување на возни паркови за безбедносни цели; услуги на враќање на украдени возила; софтвер кој не може да се симнува во вид на управување со возни паркови; софтвер кој не може да се симнува за управување на купување, финансирање, изнајмување, осигурување, сигурност, безбедност и дијагностика кај возила

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат други со цел задоволување на потребите на поединци; услуги на набљудување возни паркови за безбедносни цели; услуги на враќање украдени возила; итни услуги на пат, имено отворање на брави

(111) **30934** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/719 (220) 24/06/2021

(181) 24/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална (510, 511)

кл. 7 машини, машински алати, алати на струја; мотори и погонски машини, освен за копнени возила; машински елементи за спојување и пренос, освен за копнени возила; земјоделски направи, кои не се рачни; инкубатори за јајца; автоматски машини за продажба (вендинг машини); машини за израмнување на каросерии и рамки на возила и структурни резервни делови за нив; разводници за возила; филтри за воздух за мотори за возила и погонски машини; цилиндри за мотори за возила; генератори за копнени возила; уреди за палење на мотори од копнени возила; додатоци за возила, имено корпи за фаќање и сечила за поместување земја и неприцврстени предмети; пневматски и хидраулични компресори за возила; делови за копнени возила, имено жици за свеќички; пумпи за масло за копнени возила; заглавија како елементи од издувни системи за возила; пумпи за гориво за копнени возила; пумпи за вода за копнени возила; делови за возила, имено електрични вентили за карбуратори; делови за возила, имено капаци за брегасти осовини; делови за возила, имено разводни колектори (грани); делови за возила, имено, заштитници за осовина на мотор; делови за возила,

имено, куќишта за мотори; делови за возила, имено, рачки за балансирање; делови за возила, имено, потисни палки; делови за возила, имено, ладилници за масло; делови за возила, имено, вентили на картер; делови за возила, имено, затвораи и капаци за резервоар за масло; делови за возила, имено, резервоари за масло; придушувачи на звук како дел од издувен систем за возила; делови за мотори со внатрешно согорување за копнени возила, имено лостови за поврзување; механички делови за мотори за копнени возила; шипки за мерење масло во возила; ребрести ремени за мотори за копнени возила; пумпи за гориво за мотори за копнени возила; алтернатори за копнени возила; генератори за струја кои може да се користат и како електрични мотори за возила; делови за возила, имено, карбуратори; делови за вбризување гориво за мотори за копнени и возила за на вода; компресори за воздух за возила; цилиндри за мотори за копнени возила; мотори за бришачи за ветробрани за возила за на вода или за копнени возила; делови за мотор за возила, имено разладувачи на воздух и нивни делови; делови за мотори за возила, имено интеркулери; жици за палење за мотори за возила; издувни цевки за копнени возила; каталитички конверторски единици за издувни гасови за возила; електронско палење за возила; метални дихтунзи за мотори за возила; филтри за гориво за мотори за возила; осовини за мотори за возила; ладилници за возила

кл. 11 фарови за возила; придушувачи за светло за ламби; рефлектори за возила кои се лансираат; светла за возила; задни светла за возила кои се лансираат; светла за кочници за возила кои се лансираат;

направи за осветлување, имено, диоди кои емитуваат органска светлина (ОЛЕД); направи за осветлување и диоди кои емитуваат светло (ЛЕД) направи за осветлување; направи за осветлување за возила; филтри за воздух за клима уреди за патничкиот дел од возилата; делови за греење и системи за клима уреди, имено загревачки јадра и гасни разладувачи за возила; апарати за одмрзнување за возила; светлечки прачки за возила; клима уреди за возила; систем за контрола на клима во возила за греење, вентилација, и климатизација на воздухот; рефлектори за возила; рефлектори за користење на возила; инсталации за климатизација на воздухот за возила; апарати за загревање за возила; греачи за возила; електрични бокали; преносни шпорети; умивалници; ламби за шатори; индукциски решоа; тушеви за чешми

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; управување со електрични батериски системи кои се сочинети од безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер и фирмвер кои може далечински да се освежуваат за складирање и испуштање на складирана струја за други, за бизнис цели, и услуги на бизнис советување поврзани со тоа; застапништво во областа на копнени возила и возила; малопродажни продавници, аутлети, и поп-ап продавници во областа на копнени возила и возила; услуги на бизнис советување, имено, обезбедување помош при развој на бизнис стратегии; советување во областа на енергетската ефикасност која се однесува на соларна и обновлива енергија; обезбедување на куповни услуги на советување и консултации на потрошувачи за купување

на копнени возила; обезбедување на информациски услуги на онлајн именици со информации за возила и станици за полнење; услуги на управување со гориво во областа на возни паркови; услуги на управување со возни паркови во вид на следење на возилата од возниот парк за комерцијални цели

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижности; услуги на носители на осигурување; финансиски услуги; услуги поврзани со недвижности, имено, изнајмување и управување за други на индустриска сопственост

кл. 37 градежни услуги; услуги на инсталации и поправки; екстракција на руда, ископување на нафта и гас; инсталирање, одржување и поправка, и подобрување на безжично поврзани електрични батерии, и советување поврзано со тоа, за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за потреба од струја и потрошувачките цели; обезбедување на услуги за одржување и поправка на возила; советување за поправка на возила; советување за одржување на возила; полнење батерии на возила; услуги за изменување возила по мерка, имено, правење возила по мерка; услуги на станици за полнење за возила; поправка и одржување на возила; украсување возила; сервисни станици за возила; боење возила; услуги на станици за полнење за електрични возила; услуги на управување со возни паркови во вид на одржување возни паркови; услуги на итна помош на пат, имено, одговарање на повици за помош на пат, менување на дупнати гуми, итно полнење на батерии; градење на згради; поправки;

инсталациски услуги; дизајн, развој, и производство на специјализирани електрични возила; одржување, сервис, и поправка на специјализирани електрични возила

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стока; организирање патувања; изнајмување моторни возила; услуги на делење коли со други; услуги на делење превоз со други; транспорт и складирање на возила; изнајмување возила; услуги на возење возила; шлепување возила; услуги на изнајмување возила; резервирање на коли за изнајмување; услуги на итна помош на пат, имено шлепување, извлекување и услуги на достава на клучеви; планирање на рути за патувања

кл. 40 обработка на материјали; рециклирање на ѓубре и отпад; прочистување на воздух и третман на вода; печатарски услуги; конзервирање на храна и пијалаци; изнајмување на безжично поврзани електрични батерии со вграден софтвер и фирмвер кои може далечински да се освежуваат за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за потреба од струја и потрошувачките цели; финиширање на автомобили со акрил

кл. 41 образование; обезбедување обуки; забава; спортски и културни активности; образовни услуги, имено, обуки во областа на дизајнот, развој, производство, одржување, сервис и поправка на возила; договарање и спроведување на тури со водичи во вид на екскурзии и патувања со копнени возила, бродови, велосипеди, и со пешачење; забава во вид на тест возења; образование; обезбедување тренинг; забава; спортски и културни активности; образовни услуги, имено, обуки во областа на дизајнот, развој, производство,

одржување, сервис и поправка на специјализирани електрични автомобили кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со нив; индустриски анализи, индустриски истражувања и услуги на индустриски дизајн; услуги за контрола на квалитет и автентификација; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; набљудување возила со цел да се осигура нивно правилно функционирање; набљудување од далечина на функционирањето, работата, и ефикасноста на електрични возила; обезбедување на софтвер кој не може да се симнува кој се користи за предикативна анализа на полнење и одржување на електрични возила и предикативна анализа на потребите на потрошувачите; услуги на инженерски дизајн; советување за развој на производи; советодавни услуги во областа на дизајн на возила за други; советување во областа на инженерството; набљудување на безжично поврзани батерии со вграден фирмвер и софтвер за складирање и снабдување струја со цел да се осигура правилно функционирање и програмирање за да се одговори на потребите на потрошувачката на струја и потрошувачките цели; дизајн на електрични батериски системи сочинети од безжично поврзани електрични батерии и софтвер за поддршка, сите за складирање и испуштање на складирана струја, со цел да се оптимизира ефикасноста на дизајнот, програмирањето и конфигурирањето на тие системи и советодавни услуги поврзани со тоа; услуги на софтвер како услуга (CAAC) со софтвер за набљудување, оптимизација и регулирање на складирањето и испуштањето на складирана струја до и од

безжично поврзани електрични батерии; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за набљудување, оптимизација и регулирање на складирањето и испуштањето на складирана енергија до и од безжично поврзани електрични батерии; управување на софтвер и фирмвер вградени во безжично поврзан систем на батерии за складирање и испуштање на складирана струја преку програмирање и конфигурација на софтвер за електрични батерии; инсталација, одржување и поправка и надоградување преку далечинско освежување на компјутерски софтвер и фирмвер вградени во безжично поврзан систем на батерии, и советување поврзано со тоа, за складирање и испуштање на складирана струја за стабилизирање и одговарање на потребите за струја и потрошувачките цели; услуги на инспекција на нови и на користени возила за луѓето кои ги купуваат или продаваат нивните возила; услуги на инспекција на штети кај моторни возила; услуги на инспекција на моторни возила; услуги на дизајн на делови за моторни возила; услуги на набљудување на возни паркови за безбедносни цели; услуги на враќање на украдени возила; софтвер кој не може да се симнува во вид на управување со возни паркови; софтвер кој не може да се симнува за управување на купување, финансирање, изнајмување, осигурување, сигурност, безбедност и дијагностика кај возила кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат други со цел задоволување на потребите на поединци; услуги на набљудување возни паркови за безбедносни цели;

услуги на враќање украдени возила; итни
услуги на пат, имено отворање на брави

(111) **31005** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/720 (220) 25/06/2021
(181) 25/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР
ДОО Скопје**
**ул. Мариовска 3 20/1-10, 1000, Скопје,
МК**
(540)



(591) бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 служење храна и пијалаци, бифеа,
кафетерии (експрес ресторани), кантини,
пансиони, ресторани, ресторани со
самопослужување, снек барови, услуги во
барови, изнајмување на уреди за готвење,
изнајмување на автомати за вода за
пиење, изработка на скулптури од храна

(111) **30962** (151) 17/08/2022
(210) ТМ 2021/721 (220) 25/06/2021
(181) 25/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Аксапта Мастерс ДОО Скопје ул.
23 Октомври бр. 11, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) темно и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) **30930** (151) 17/08/2022
(210) ТМ 2021/726 (220) 28/06/2021
(181) 28/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC 7100
Corporate Drive, 75024 Plano TX, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; ресторански услуги и услуги на ресторани со храна за носење, услуги на брза храна; ресторани за самопослужување и продавници за брза храна; снек барови, кафулиња, мензи; угостителски услуги; услуги на ресторани со храна за носење со домашна достава на храна; обезбедување информации, вклучувајќи онлајн или преку мобилни апликации, за услуги за обезбедување храна и пијалоци

(111) **30965**

(151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/727

(220) 29/06/2021

(181) 29/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Трговско друштво за внатрешен и надвоешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството, шумарството; сурови и вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење на пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустрија
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;

материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина за навлажнување и врзување; горива (вклучувајќи ги течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили
кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, кои не се опфатени со другите класи; руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмитерски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични,

фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожари

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјали за подлошки, за запитување и изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и

патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи; материјали за полнење на душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња,

билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
 кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
 кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои се опфатени со други класи

(111) **30966** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/728 (220) 29/06/2021

(181) 29/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството, шумарството; сурови и вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење на пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустрија
 кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина за навлажнување и врзување; горива (вклучувајќи ги течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили
 кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати; диететски

супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, кои не се опфатени со другите класи; руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмитерски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожари

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење,

производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот);

материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи;

полуфабрикати од пластични материјали; материјали за подлошки, за запписување и изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите

класи; материјали за полнење на душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји
 кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на

патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои се опфатени со други класи

(111) **30969** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/729 (220) 29/06/2021

(181) 29/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје

(540)



„ ЗЕГИН ”

(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството, шумарството; сурови и вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива, смеси за гасење на пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи

материи) наменети за индустрија
 кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
 заштита од р'ѓа и гниење на дрвото;
 материи за боење; средства за
 нагризување; сурови природни смоли;
 метали во листови и во прав за сликарите,
 декоратерите, печатарите и уметниците
 кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење; препарати за
 чистење, полирање, рибање и
 нагризување; сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи,
 лосиони за коса; препарати за нега на
 забите
 кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
 соединенија за собирање прашина за
 навлажување и врзување; горива
 (вклучувајќи ги течните горива за мотори)
 и материи за осветлување, свеќи, фитили
 кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и
 санитарни препарати; диететски
 супстанции што се користат во
 медицината; храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; материјали за
 пломбирање заби и забарски смоли;
 средства за дезинфекција; препарати за
 уништување на штетници; фунгициди,
 хербициди
 кл. 6 обични метали и нивните легури;
 метални градежни материјали; метални
 преносни конструкции; метални
 материјали за железнички шини; жици и
 кабли од обичен метал; браварски
 производи; мали метални производи;
 метални цевки; каси; производи од метал,
 кои не се опфатени со другите класи; руди
 кл. 7 машини и машински алати; мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни
 возила); машински спојници и
 трансмитерски елементи (освен за
 сувоземни возила); земјоделски направи;
 инкубатори за јајца
 кл. 8 рачни алати и направи; прибор за

јадење; ладно оружје; жилети
 кл. 9 апарати и инструменти; научни,
 поморски, геодетски, електрични,
 фотографски, кинематографски, оптички,
 за мерење, сигнализација, контрола
 (инспекција), спасување и настава,
 апарати за снимање, пренос и
 репродукција на звук или слика; магнетски
 носачи на податоци, дискови за снимање;
 автоматски машини и механизми за
 апаратите што се активираат со монети
 или жетони; регистар каси; машини за
 сметање и опрема за обработка на
 податоци и компјутери; апарати за
 гаснење на пожари
 кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
 ветеринарни апарати и инструменти;
 вештачки екстремитети, очи и заби,
 ортопедски производи; хируршки
 материјали за шиене
 кл. 11 апарати за осветлување, греење,
 производство на пареа, варење (готвење),
 ладење, сушење, вентилација,
 снабдување со вода и за санитарни
 намени
 кл. 12 возила; апарати за движење по
 земја, воздух или вода
 кл. 16 хартија, картон и производите од
 нив, кои не се опфатени со другите класи;
 печатени работи; книговезнички
 материјал; фотографии; канцелариски
 материјал; лепила за канцелариска и куќна
 употреба; машини за пишување и
 канцелариски прибор (освен мебелот);
 материјали за пакување, кои не се
 опфатени со другите класи; карти за
 играње; печатарски букви; клишиња
 кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,
 лискун и производи од нив, кои не се
 опфатени со другите класи; полуфабрикати
 од пластични материјали; материјали за
 подлошки, за запитување и изолација,
 свитливи неметални цевки



кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи; материјали за полнење на душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите;

кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за комјутери; услуги кои се опфатени со други класи

(111) **30970** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/730 (220) 29/06/2021

(181) 29/06/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11
Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

„ ЗЕГИН ”

(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството,
шумарството; сурови и вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеси за гаснење на
пожар; препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустрија

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, рибање и
нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина за
навлажување и врзување; горива
(вклучувајќи ги течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи, фитили
кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и
санитарни препарати; диететски
супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за

пломбирање заби и забарски
смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 6 обични метали и нивните
легури; метални градежни
материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за
железнички шини; жици и кабли од обичен
метал; браварски производи; мали метални
производи; метални цевки; каси; производи
од метал, кои не се опфатени со другите
класи; руди

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила); машински спојници и
трансмисерски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење; ладно оружје; жилети

кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички,
за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава,
апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси; машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за гаснење
на пожари

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,

снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи; карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјали за подлошки, за запитување и изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи; материјали за полнење на душеци (освен од гума или од пластични материји);

сурови текстилни влакнести материи

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како зачини), зачини, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои се опфатени со други класи

(111) **30964** (151) 17/08/2022

(210) ТМ 2021/731 (220) 29/06/2021
(181) 29/06/2031
(450) 31/08/2022

(300) 36103 16/06/2021 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

LAGUNA SWIFT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за

загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **30971** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/732 (220) 30/06/2021
(181) 30/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша Пијаде бр. 1, Битола, МК**

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје (540)

HARDCORE sports supplements

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 протеините како диететски додаток; казеин како диететски додаток; минерални додатоци на храната; витамински производи; таблети за слабеење и други диететски додатоци и суплементи кои не се опфатени со другите класи
кл. 25 облека; маици со кратки ракави; хеланки; ракавици (облека); капи и друга спортска облека која не е опфатена со

другите класи

кл. 28 спортска опрема; ремени за кревање тегови (спортска опрема); тегови за вежбање; боксерски ракавици и друга спортска опрема која не е опфатена со другите класи

кл. 32 безалкохолни пијалаци; екстракти за правење пијалаци; пијалаци од сурутка
кл. 41 обезбедување спортска опрема; спортски активности; обука (тренирање); одржување часови по фитнес; услуги на личен тренер (фитнес)

(111) **30982** (151) 17/08/2022
(210) ТМ 2021/733 (220) 30/06/2021
(181) 30/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша Пијаде бр. 1, Битола, МК

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 протеините како диететски додаток; казеин како диететски додаток; минерални додатоци на храната; витамински производи; таблети за слабеење и други диететски додатоци и суплементи кои не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека; маици со кратки ракави; хеланки; ракавици (облека); капи и друга спортска облека која не е опфатена со другите класи

кл. 28 спортска опрема; ремени за кревање тегови (спортска опрема); тегови

за вежбање; боксерски ракавици и друга спортска опрема која не е опфатена со другите класи

кл. 32 безалкохолни пијалаци; екстракти за правење пијалаци; пијалаци од сурутка
кл. 41 обезбедување спортска опрема; спортски активности; обука (тренирање); одржување часови по фитнес; услуги на личен тренер (фитнес)

(111) **30958** (151) 17/08/2022
(210) ТМ 2021/736 (220) 30/06/2021
(181) 30/06/2031
(450) 31/08/2022

(732) Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 бр. 140, Желино, МК
(540)



(591) бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи; павлака (млечни производи); кисела павлака; сирење; кашкавал

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз и услуги при продажба на големо и мало со широк спектар на производи достапни во маркети, групирање во корист на други, на различни производи (со исклучок на транспорт), овозможувајќи им на клиентите полесно да ги видат и купат овие производи преку каталози, пошта или со помош на



електронски медиуми, преку веб-сајтови;
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба; анализа на цени, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци

(111) **30932** (151) 16/08/2022
(210) ТМ 2021/789 (220) 16/07/2021
(181) 16/07/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ISKRA ZELINA KEMIJSKA**
INDUSTRIJA d.o.o. Fučkani 6, HR-10380
Sv. I. Zelina, HR

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу,"
28/2-8, 1000, Скопје
(540)

HERBOS CRVENO MASLO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството
кл. 5 средства за дезинфекција;
препарати за уништување на штетници;
фунгициди, хербициди

(111) **30936** (151) 11/08/2022
(210) ТМ 2021/798 (220) 19/07/2021
(181) 19/07/2031
(450) 31/08/2022

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,**
71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

MELNOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **30967** (151) 18/08/2022
(210) ТМ 2021/836 (220) 04/08/2021
(181) 04/08/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ИНТЕРНАЦИОНАЛНА**
ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА INTERNATIONAL
TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул.
Народен фронт 14, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образование, подготвување на
настава, спортски и културни активности

(111) **31023** (151) 18/08/2022
(210) ТМ 2021/837 (220) 05/08/2021
(181) 05/08/2031
(450) 31/08/2022

(732) **MATE MATE ASIA PTE. LTD 100**
TRAS STREET #16-01, 100AM,
SINGAPORE (079027), SG

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци; лимонади; безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни пијалоци со вкус на чај; безалкохолни овошни пијалоци; безалкохолни благи газирани пијалоци (soft drinks); пиво; безалкохолни пијалоци, особено со вкус на мате; минерална вода; газирани безалкохолни пијалоци

кл. 35 огласување и маркетинг; организирање и спроведување на промотивни настани за маркетинг за други; услуги на агенции за импорт-експорт; маркетинг услуги; надворешни услуги во вид на организирање на добавување на стоки за други; обезбедување на онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; промоции на продажба за други; телемаркетинг услуги

кл. 36 агенти за осигурување; финансиска размена на виртуелни валути; менување на валути; финансиски услуги, имено, обезбедување електронски трансфер на виртуелни валути кои ги користат членови на онлајн заедница преку глобална компјутерска мрежа; услуги на финансиско планирање и совети за инвестиција; моментално онлајн тргување со валути; услуги за финансиско советување и консалтинг; издавање на токени од вредност; услуги на плаќање со електронски новчаник; услуги на трансфер на валути

(111) **30963** (151) 18/08/2022
(210) ТМ 2021/841 (220) 06/08/2021
(181) 06/08/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА EUROPEAN
TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул.
Народен фронт 14, 1000, Скопје, МК
(540)**




(591) бела, црна, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образование, подготвување на настава, спортски и културни активности

(111) **30929** (151) 01/08/2022
(210) ТМ 2021/889 (220) 20/08/2021
(181) 20/08/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Kalceks, Joint Stock company 53,
Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)**



(591) црна, бела, жолта, розева, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

(111) **30939** (151) 11/08/2022
(210) ТМ 2021/960 (220) 22/09/2021
(181) 22/09/2031
(450) 31/08/2022

(732) **KEFELİ TARIM ALETLERİ
OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKERİ**
Şehit Bayram Gökmen Mah. Düzce Cad.
No:66, 81620 DÜZCE, TR

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила); машински спојници и
трансмисијски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); инкубатори за јајца;
автоматски апарати за продажба
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
работи поврзани со недвижен имот

(111) **30942** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/968 (220) 23/09/2021

(181) 23/09/2031

(450) 31/08/2022

(732) **PROTON MED d.o.o. Beograd-
Vracar ul.Sumatovacka br.16/13, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ESTRELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) **31008**

(151) 18/08/2022

(210) ТМ 2021/1033 (220) 07/10/2021

(181) 07/10/2031

(450) 31/08/2022

(300) 018461025 26/04/2021 ЕМ

(732) **BeiGene, Ltd. c/o Mourant
Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; консултации за
раководење со персонал; сметководство;
помош во водењето бизнис; барање
спонзорства; малопродажни или
големопродажни услуги за фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и
медицински залихи; маркетинг;
обезбедување на онлајн пазар за купувачи
и продавачи на стоки и услуги;

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

(111) **31010** (151) 18/08/2022
(210) ТМ 2021/1034 (220) 07/10/2021
(181) 07/10/2031
(450) 31/08/2022
(300) 018461034 26/04/2021 ЕМ
(732) **BeiGene, Ltd. c/o Mourant
Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY**
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; консултации за
раководење со персонал; сметководство;
помош во водењето бизнис; барање
спонзорства; малопродажни или
големопродажни услуги за фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и
медицински залихи; маркетинг;
обезбедување на онлајн пазар за купувачи
и продавачи на стоки и услуги;
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

(111) **30921** (151) 28/07/2022
(210) ТМ 2021/1048 (220) 12/10/2021
(181) 12/10/2031
(450) 31/08/2022
(732) **РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ 3-та
Македонска ударна Бригада бр. 106/1-
12, Куманово, МК**
(540)

Romanoff

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(111) **30922** (151) 05/08/2022
(210) ТМ 2021/1052 (220) 14/10/2021
(181) 14/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та
Прилепска Бригада 104, Прилеп, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната за домашни
миленици
кл. 31 прехранбени производи за
миленици; храна за домашни миленичиња;
пијалоци за домашни миленичиња

(111) **30923** (151) 05/08/2022

(210) ТМ 2021/1053 (220) 14/10/2021
(181) 14/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та
Прилепска Бригада 104, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Bestie

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната за домашни
миленици
кл. 31 прехранбени производи за
миленици; храна за домашни миленичиња;
пијалоци за домашни миленичиња

(111) **30924** (151) 05/08/2022
(210) ТМ 2021/1058 (220) 15/10/2021
(181) 15/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) Meridian Corporation SH.P.K.
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **30925** (151) 05/08/2022
(210) ТМ 2021/1060 (220) 15/10/2021
(181) 15/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) Meridian Corporation SH.P.K.
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MERIDIAN EXPRESS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **30926** (151) 05/08/2022
(210) ТМ 2021/1063 (220) 14/10/2021
(181) 14/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) **МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ**
Гевгелија ул. 7-ми Ноември бр. 145,
Гевгелија, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работење; канцелариско работење

кл. 36 работи поврзани со недвижности

кл. 42 научни и технолошки услуги,

истражување и проектирање; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **30927** (151) 05/08/2022
(210) ТМ 2021/1070 (220) 19/10/2021
(181) 19/10/2031
(450) 31/08/2022

(732) **ОКТА Рафинерија на нафта**
Акционерско друштво – Скопје ул. 1 бр.
25, Миладиновци, Илинден, Скопје, МК
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адехезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили за осветлување

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и

кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди
 кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања
 кл. 43 подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **30948** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1082 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, жолта, темно и светло кафена, црна, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од житарици, слатки, во вид на кекс

(111) **30949** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1083 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) виолетова, црвена, бела, жолта, темно и светло кафена
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки, чоколади

(111) **30950** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1084 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



plazma KOCKA

(591) виолетова, црвена, бела, жолта, темно и светло кафена, црна, зелена, портокалова
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кекс

(111) **30951** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1085 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



plazma plus

(591) црвена, бела, жолта, темно и
 светло кафена, црна, сина
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од житарици, слатки, во
 вид на кекс

(111) **30952** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1086 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)

Plazma Plus

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од житарици, слатки, во
 вид на кекс

(111) **30953** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1087 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)

Plazma Stiksi

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,
 чоколади

(111) **30954** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1088 (220) 21/10/2021
 (181) 21/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)

Plazma Kocka

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кекс

(111) **30980** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1089 (220) 22/10/2021
 (181) 22/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana Trg republike 2, Ljubljana, SI**
 (740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
 АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14,

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)

За сè што следи

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; фотографски, кинематографски, оптички, за мерење на тежина, мерење, сигнализирање, проверување (надзор) и живото-спасувачки наставни апарати и инструменти; апарат за снимање, пренос, репродукција, складирање, кодирање и декодирање, конверзија и обработка на звук, слики и податоци; компјутерски анимации на електронски медиуми; софтвер за снимање, пренос, репродукција, складирање, кодирање и декодирање, конверзија и обработка на звук, слики и податоци; телефонски апарат; аудио-визуелен наставен апарат; оптички медиум за податоци; оптички дискови; оптички кондензатори; кодирани магнетни лични карти; магнетни медиуми за снимање/податоци; магнетни енкодери; картички за интегрирано коло; магнетни дискови; магнетни ленти; оперативни системи, снимени; компјутерски хардвер и софтвер за употреба со/исполнување на барањата за телефонски врски и пренос на податоци, вклучително и безжичен пренос; компјутерски мемории; опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени програми за работа на компјутер и/или системи; снимени компјутерски програми кои овозможуваат пристап до бази на податоци; компјутери; снимени компјутерски програми и бази на податоци, особено компјутерски програми и бази на

податоци снимени на магнетни или оптички медиуми; флопи дискови; компакт дискови; ДВД диск; периферни компјутерски уреди; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми (за преземање); читачи (опрема за обработка на податоци); читачи на бар кодови; фискални каси; машини за броење и сортирање пари; алармни свона, електрични; детектори за фалсификувани монети; софтвер за развој на апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за обезбедување банкарски услуги за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за извршување платежни трансакции преку паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за бесконтактно плаќање со платежни и кредитни картички преку ПОС терминали; апликации од областа на мобилното банкарство за паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди
кл. 16 печатени материјали и публикации; кредитни картички, платежни картички, чекови за патници, дебитни картички, картички за лојалност како печатена материја; проспекти; брошури; весници; периодични публикации; изложбени табли од хартија; додатоци за рекламирање и публицитет во областа на финансиите, банкарството и осигурувањето (печатени документи); наставни материјали (освен апарати), индекс картички (канцелариски материјал); регистар (главни книги);

индекси; канцелариски реквизити, освен мебел; прирачници; канцелариски материјал; папки (канцелариски материјал); матрици; налепници (канцелариски материјал); билтени; папки за хартија; хартија; постери; огласни карти (канцелариски материјал); списанија; списанија (периодични изданија); слики; стрипови; моливи; училишен прибор; печатени публикации; печатени материјали; наставни материјали (освен апарати)

кл. 35 агенции за увоз и извоз; комерцијално-информативни агенции; бизнис менаџмент; изнајмување канцелариски машини и опрема (без компјутери); подготовка на деловни статистички информации; книговодство и сметководство; изготвување на извештаи за сметки; деловна ревизија; ревизија на сметки; деловна администрација; канцелариски функции; подготовка на даночни пријави; професионален деловен консалтинг; посреднички услуги и консултантски услуги за купување и продавање на компании и други организации на домашниот и странскиот пазар; консултации за бизнис управување и организација; консултации за управување со персонал; администрација на програми за лојалност на потрошувачите и други програми за клиенти; консултации за бизнис управување; подготовка на колумни за публицитет; рекламирање преку директна пошта; помош за комерцијално или индустриско управување; ажурирање на рекламен материјал; експерти за ефикасност; аукционерство; маркетинг истражување; бизнис проценки; бизнис истражување; бизнис испитување; рекламирање; маркетинг услуги и услуги во областа на односите со јавноста;

рекламни услуги; односи со јавноста; телевизиско рекламирање; економско прогнозирање; анализа на цените; бизнис информации; испитување на јавното мислење; компјутеризирано раководење со датотеки; внес и излез на податоци во стандардизирана форма за замена со сопствени апликации; работење и управување со системи за обработка на деловни податоци; административна обработка на податоци; компјутеризирано управување со бази на податоци (административни услуги); аутсорсинг услуги (подршка на бизниси); услуги за обработка на податоци што ќе се користат за статистика; подготовка на финансиски извештаи

кл. 36 банкарски услуги; обезбедување банкарски услуги наведени во класа 36 овде преку телекомуникациски и електронски медиуми, вклучително и преку безжична врска; банкарски услуги за физички и правни лица обезбедени со апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; бизнис операции поврзани со финансиски работи преку апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; услуги за плаќање и трансакции со кредитни картички преку апликации на персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; финансиски услуги; финансиско планирање и консултации преку евалуација на резултатите и повратот на инвестициите; услуги за финансиска анализа и информации; изготвување финансиски планови за клиенти; спроведување и извршување на финансиски планови; следење на

процесот на извршување на финансиските планови; координација во однос на финансиските планови; финансиско планирање за семејствата; спроведување редовни банкарски операции за клиенти; координирање на консултации и текот на финансиските трансакции; управување со финансиските средства на клиентите; извршување на индивидуални услуги за управување (оперативни услуги) поврзани со хартии од вредност и средства на инвестициски фондови; инвестиции во инвестициски друштва, заеднички фондови, пензиски друштва и пензиски на локални и странски пазари на капитал; даночен консалтинг во областа на локално и меѓународно планирање; инвестициски консалтинг; консалтинг за недвижности во рамките на инвестициско консалтинг; консултации и помош при регулирање на правата на сопственост на имотот во рамките на извршувањето на проектите; запишување на сопственост на имотот, кој не е наведен во други класи; посреднички услуги во врска со пазарот на недвижности; посреднички услуги во однос на информации за настани што се случуваат на европските пазари на капитал; консултации за купување и продажба на хартии од вредност; консултации за инвестиции и тековни информации и аналитичка поддршка во врска со тргувањето на глобалните пазари на капитал; консултации за пензија (пензии); консултации за доброволно дополнително пензиско осигурување; прием на депозити и сите видови парични придонеси од физички и правни лица и услуги кои се однесуваат на депозити и осигурување на депозити; кредити/одобрување кредити од овие депозити за сопствена сметка, вклучувајќи потрошувачки кредити, хипотекарни заеми

и финансирање на комерцијален пазар; финансирање; финансиско спонзорство; капитални инвестиции; собирање, анализа и пренос на информации кои се однесуваат на кредитната способност на правните лица; посреднички услуги кои се однесуваат на склучување договори за заеми и кредити; гарантни и јемствени зделки, вклучувајќи прифаќање и издавање јемства, гаранции и други хартии од вредност; издавање и работење со платежни инструменти (платежни картички, кредитни и дебитни картички, патнички чекови, токени на вредност, банкарски меници); откуп на чекови и банкарски меници; проверка на проверка; управување со извршените финансиски инструменти; управување со странски платежни средства, вклучувајќи го и девизниот бизнис; услуги за финансирање; услуги на штедилница; финансиски посреднички услуги; агенции за недвижности (апартмани и станови); царинско посредување; осигурување и посреднички услуги кои се однесуваат на осигурување; информации и консултации за осигурување, вклучително и помош при изготвување на барања за осигурување; осигурување на живот; меѓународно осигурување, вклучувајќи помош за патување и медицинска помош; осигурување на депозити, осигурување на имот и лично осигурување; финансиска евалуација (осигурување, банкарство, недвижен имот); услуги во врска со хартии од вредност од странски и домашни издавачи (депонирање, купување, продажба, издавање, управување); посреднички услуги во врска со берзата; факторинг; финансиски лизинг; финансиски клиринг; финансиска анализа; финансиски евалуации; фискални евалуации; проценки на имот и средства;

управување со недвижен имот; давање под закуп на недвижен имот; посредување со хартии од вредност; котација на берзата; заложно посредништво; услуги на доверители; депонирање на скапоцености; услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; управување со сеф и изнајмување на сеф; управување со плаќања; добротворно собирање средства; наплата на долгови; наплата на кирија; изнајмување на комерцијални простории; управување со странски платежни средства; издавање и земање заеми; издавање на хартии од вредност и кредитни картички; купување, продажба и управување со домашни и странски хартии од вредност; прифаќање и издавање јемства и гаранции и усвојување на други обврски за сопствени клиенти, кои може да се исполнат парично; откуп на побарувања и наплата на долгови; трансфери на пари; интерни трансфери на пари; следење на тековната состојба на трансакциската сметка; изводи од трансакциска сметка; електронски трансфер на средства; електронски финансиски трансфери, вклучувајќи трансфери на валути/одливи, следење на трансфери/приливи, валутни трансфери од трансакциски сметки во странска валута; распределба на приливите; следење на тековната состојба на трансакциска сметка во странска валута; следење на сметките; обезбедување финансиски информации во врска со девизните курсеви, вклучително и листи за девизни курсеви за поединци и курсни листи за компании; девизни трансакции со апликативен софтвер; финансиски брокерски услуги и проследување информации за банкарски услуги, работење со кредитни картички, состојба на штедна сметка преку електронска пошта; сите горенаведени

услуги, наведени во оваа класа 36, обезбедени on-line од компјутерски бази на податоци, преку интернет и телекомуникациски услуги, како и преку личен банкар

кл. 37 монтирање, одржување и поправка на канцелариски машини и опрема; одржување и поправање трезори; одржување и поправање каси; монтирање, одржување и поправка на машини; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер)

кл. 38 телекомуникациски услуги, вклучувајќи телекомуникациски услуги поврзани со системи за сигнализација и/или електрични и електронски стоки; телекомуникациски услуги преку компјутерски терминали, телефон, мобилен телефон, електронска пошта, факс; радио пејџинг услуги и пренос преку кабел; пренесување слики и пораки со помош на компјутери; пренос на податоци, документи и пораки преку компјутерски системи; услуги кои можат да се испорачаат преку интегрирана услуги на дигитална телефонска мрежа, имено пренос на изговорен збор, слики, текстови и податоци; комуникација преку мобилен телефон или телефон со фиксна линија; информации за телекомуникации; изнајмување на телекомуникациска опрема; сателитски пренос; услуги за дигитални мрежни телекомуникации; изнајмување време за пристап до компјутерски бази на податоци; обезбедување пристап до апликации од областа на мобилното банкарство и плаќање со платежни картички за паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; услуги за пренос на податоци на информации за банкарски услуги и трансакции преку

телефон и СМС пораки; услуги за пренос на податоци на информации за банкарски услуги и трансакции преку апликации од областа на мобилното банкарство за паметни телефони, таблети или други мобилни комуникациски уреди

кл. 39 превезување; чуван транспорт на готовина, хартии од вредност, стоки и други вредни работи; шпедитерски услуги; складирање стоки; испорачување стоки; складирање; изнајмување магацини; изнајмување возила

кл. 40 печатење, вклучувајќи офсет и литографско печатење

кл. 41 објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образование и подучување во врска со банкарство; образование и подучување во врска со телекомуникации; организирање и водење колоквиуми, конференции, конгреси, семинари, симпозиуми; информирање за настани; информирање за образование; обезбедување електронски публикации што не се преземаат; организирање културни и уметнички настани; уметнички изложби за културни, образовни или комерцијални цели; организирање и водење работилници (обука); професионално насочување (совети во врска со образованието и оспособувањето); организирање шоу програми (импресарио услуги); услуги за обработка на говор и слика; услуги за микрофилмирање

кл. 42 изнајмување компјутери; услуги за компјутерско програмирање; развој на веб апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; развој на апликации за мобилни банкарски услуги за паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; развој на апликации

и софтвер за извршување трансакции со платежни и кредитни картички преку паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; услуги за одржување на апликации за мобилни банкарски услуги и услуги за поддршка на клиенти; услуги за одржување на апликации за спроведување на плаќања и трансакции со кредитни картички преку паметни телефони, електронски таблети или други одржувања на мобилни комуникациски уреди и услуги за поддршка на корисници; програмирање на компјутерски анимации; услуги на дизајнер на графички уметности; индустриски дизајн; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци и компјутерски програми (освен физичка конверзија); конверзија на податоци или документи од физички во електронски медиуми; спроведување студии за технички проекти; планирање на компјутерски системи; развој, консалтинг и дизајн на компјутерски софтвер и информациски системи; дизајн, креирање, хостирање и одржување на компјутерски мрежи, кои содржат истражувачки и референтни материјали во областите на менаџмент, финансии, банкарски операции и вестии; изнајмување на компјутерски софтвер; обновување на компјутерски податоци; одржување на компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; компјутерски консалтинг; научни и индустриски истражувања; техничко истражување за други во областа на компјутерите, компјутерската опрема, телекомуникациската галантерија и уреди; техничко управување со бази на податоци; тестирање на стоки; истражување и развој; следење и развивање на проекти, сите во врска со телекомуникациските мрежи и

системи и електронски пренос на податоци; дизајн и развој на компјутерски софтвер и бази на податоци; технолошки консултантски услуги, кои не се вклучени во други класи

кл. 45 правни услуги; правни совети од областа на банкарското и финансиското право, од областа на правото на трговски друштва, во областа на земјишниот регистар; правен совет и помош при наоѓање правни застапници и советници дома и во странство; управување со сите правни трансакции според адвокатската тарифа врз основ на специјален договор и специјално полномошно; правно истражување

(111) **30959** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1090 (220) 25/10/2021

(181) 25/10/2031

(450) 31/08/2022

(732) **БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје ул. Пера Јовановиќ бр. 3, 1000, Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 28 лок.2-8, 1000, Скопје

(540)



(591) маслинасто зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 паста од маслинки, маслиново масло, пире од маслинки, маслинки (подготвени), процесирани маслинки, конзервирани маслинки, маслинки во лименка, варени маслинки, сушени маслинки, полнети маслинки, процесирано пире од маслинки, процесирани маслинки во лименка, екстра девствено маслиново масло, маслинки полнети со сирење,

маслинки полнети со бадеми, маслинки полнети со црвена пиперка, екстра девствено маслиново масло за храна, маслинки полнети со песто во сончогледово масло, маслинки полнети со црвена пиперка и бадеми

(111) **30961** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1091 (220) 25/10/2021


(181) 25/10/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје бул. Св. Климент Охридски бр. 54/3-15, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Бачовски Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли)

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични приклучоци, електрични утикачи, електрични проводници

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало (електрични кабли)

(111) **30955** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1098 (220) 28/10/2021
 (181) 28/10/2031
 (450) 31/08/2022

(300) UK00003676799 03/08/2021 UK
 (732) **Lady of Leisure Holdings Limited**
69-79 Fulham High Street London,
SW63JW, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)


SWEATY BETTY

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 18 спортски торби за секаква намена;
 атлетски торби; ранци; цилиндрични
 торби; торби за вежбање
 кл. 25 обувки; облека имено, маички без
 ракави, маички, кошули со долги ракави,
 хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,
 капути, јакни, долна облека, спортски
 градници, чорапи, облека за пливање,
 панталони, шорцеви, здолништа-
 панталони (skorts), маски за лице, фустани
 и комбинизони; артикли што се носат на
 глава, имено, панделки и траки за глава и
 капи

(111) **30956** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1099 (220) 28/10/2021
 (181) 28/10/2031
 (450) 31/08/2022

(300) UK00003676831 03/08/2021 UK
 (732) **Lady of Leisure Holdings Limited**
69-79 Fulham High Street London,
SW63JW, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 18 спортски торби за секаква намена;
 атлетски торби; ранци; цилиндрични
 торби; торби за вежбање
 кл. 25 обувки; облека имено, маички без
 ракави, маички, кошули со долги ракави,
 хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,
 капути, јакни, долна облека, спортски
 градници, чорапи, облека за пливање,
 панталони, шорцеви, здолништа-
 панталони (skorts), маски за лице, фустани
 и комбинизони; артикли што се носат на
 глава, имено, панделки и траки за глава и
 капи

(111) **30960** (151) 17/08/2022
 (210) ТМ 2021/1120 (220) 28/10/2021
 (181) 28/10/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС
ДООЕЛ Кочани ул. „Скопска“ бр. 1-1/1,
2300, Кочани, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, сива, црна
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35

рекламирање;огласување;промоција /продажба за трети лица/; on-line продажба за трети лица (огласи, карти, настани);поддршка за on-line продажба за трети лица; огласување по пат на електронска наредба;группирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, банери, односи со јавност, демонстрација на производи, барање спонзорства, бизнис информации, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица

кл. 39 услуги на пренесување пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување на групи за дискусија со помош на интернет, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на

интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот

(111) **31014** (151) 16/08/2022

(210) ТМ 2021/1125 (220) 29/10/2021

(181) 29/10/2031


(450) 31/08/2022

(732) **Kalceks, Joint Stock company 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, кафена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

(111) **30968** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1131 (220) 01/11/2021

(181) 01/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО експорт-импорт Неготино ЖЕЛЕЗНИЧКА 7А, НЕГОТИНО, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)





(591) бела, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 пластични маси; ПВЦ гранулати; ПВЦ мастербачи; ПВЦ исполна; гумена исполна; кополимерен гранулат; нехалогени кополимери; полиетилен; термопластични полиетилени; полиетиленски смоли; термопластични смоли; вештачки и синтетички смоли; наполнила од синтетичка смола; пластика во сурова состојба; пластика во форма на гранули; пластика од синтетичка смола [необработена]

кл. 17 пластични материи, полупреработени; полиетиленска смола [полупроизведена]; полуобработени смоли; полуготови полиамидни смоли за употреба во производството; смоли во екструдирана форма за употреба во производството; полуобработена пластика

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; водење дејност; водење на комерцијални работи; ширење на рекламен материјал; објавување рекламни текстови; проучување на пазарот; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со пластични маси, ПВЦ гранулати, ПВЦ мастербачи, ПВЦ исполна, гумена исполна, кополимерен гранулат, нехалогени кополимери, полиетилен, термопластични полиетилени, полиетиленски смоли, термопластични смоли, вештачки и синтетички смоли, наполнила од синтетичка смола, пластика во сурова состојба, пластика во форма на гранули; пластика од синтетичка смола [необработена], пластични материи полупреработени, полиетиленска смола [полупроизведена], полуобработени смоли, полуготови полиамидни смоли за употреба во производството, смоли во

екструдирана форма за употреба во производството, полуобработена пластика

(111) **30973** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1132 (220) 29/10/2021

(181) 29/10/2031

(450) 31/08/2022

(732) **VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD**

115a Bulevar Mihajla Pupina, Novi Beograd, 11070, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DOLADEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; фармацевтски препарати, лекови; медицински препарати кои содржат витамини; витамински препарати; мултивитамински препарати; додатоци во исхраната за луѓе

(111) **30974** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1135 (220) 04/11/2021

(181) 04/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. Тодосија Паунов бр. 18, Кочани, МК**

(740) Друштво за консалтинг услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ Кавадарци ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со мед

(111) **30976** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1136 (220) 04/11/2021

(181) 04/11/2031


(450) 31/08/2022

(732) **Јакимовска Ана ул. Народен фронт бр. 9-30, Скопје, МК**

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 женски чанти; имитации на кожа; кожнени торби за пакување; кофчежиња од кожа или од кожа и картон; кутии од кожа или од кожа и картон; мали патни торби; мрежести торби за пазарење; мрежести чанти со синџири; кожени ремени; папки за визит-картички; портмонеа; рамки за женски чанти; ранци;

ранци кои се носат на едно рамо; ремени за водење мали деца; ремени за носење доенчиња; ремени од кожа; спортски торби; торби; торби за патување; торби за плажа; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; траки од кожа; ученички училишни торби; футроли за кредитни картички; чадори; чадори за сонце; штавени кожи; џебни паричници

кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони [облека]; готова облека [конфекциска облека]; јаки [облека]; качулки [облека]; дресови [облека]; престилки [облека]; трикотажна облека; габардин [облека]; ракавици [облека]; штитници за уши од студ [облека]; панделки за коса [облека]; корсети [долна облека]; облека за велосипедисти; горна облека [наметка]; бебешки комплекти [облека]; полнети јакни [облека]; облека од кожа; облека за гимнастика; ремени [облека]; долна облека за апсорбирање пот; облека за на плажа; облека од имитација на кожа; ремени за носење пари [облека]

кл. 26 пердуви од ној [додатоци на облека]; значки за облека, што не се од благородни метали; украси за облека; брошеви [додатоци на облека]; броеви за одбележување облека; букви за одбележување облека; пердуви [додатоци на облека]; срнсурки [украси за облека]; токи [додатоци на облека]; птичји пердуви [додатоци на облека]

кл. 35 агенции за вработување; агенции за рекламирање; маркетинг; претставување на производител; рекламирање; уредување излози

(111) **30977** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1136 (220) 05/11/2021

(181) 05/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207 Berlin, DE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис проценки, експерти за ефикасност, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, литературен корпус и правопис и бази на податоци за преведување; компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, литературен корпус и правопис и бази на податоци за преведување, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, изнајмување на рекламен простор; консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, маркетинг студии, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за

комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), семинари и обуки од областа на бизнисот; помош во водењето бизнис, бизнис консалтинг, медијација за започнување бизнис локално и меѓународно; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни слуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки), систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци на електронски речници и бази на податоци за преведување, советување за бизнис работење, советување за бизнис работење и организација, услуги за преместување на бизнисите
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; академии [образование]; тренинг (обука); конференции (организирање и водење конференции); конгреси (организирање и водење конгреси); информирање за образование; он-лајн публикување електронски книги и списанија; организирање изложби за културни или образовни цели; практична обука [демонстрирање]; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; организирање и водење на работилници [обука]
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер,

изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, проектирање и развој на електронски речници, проектирање и развој на електронски речници и бази на податоци за преведување; програмирање на компјутерски софтвер за електронски речници и бази на податоци за преведување на други јазици; консултации во врска со сметачи; интегриран софтвер дизајниран и развиен за управување со лабораториски информации и податоци и управување со работните процеси, автоматско преземање на податоците директно од инструментите, следење и управување на работните активности и гаранција на квалитетот на извршената задача, софтвер дизајниран за управување со лаборатории и лабораториски инвентар; централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности; софтверски решенија и развивање на апликации за он-лајн бизниси; изнајмување веб [интернет] сервери, изнајмување компјутерски програми, компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци), компјутерски системи, компјутерско програмирање; дизајн на веб страни

(111) **30978** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1139 (220) 05/11/2021
 (181) 05/11/2031
 (450) 31/08/2022
 (732) **Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207 Berlin, DE**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

DRMJ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис проценки, експерти за ефикасност, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, литературен корпус и правопис и бази на податоци за преведување; компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци) на електронски речници, литературен корпус и правопис и бази на податоци за преведување, компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, изнајмување на рекламен простор; консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, маркетинг студии, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, организирање бизнис конференции (маркетинг, продажба, менаџмент), семинари и обуки од областа на бизнисот; помош во водењето бизнис, бизнис консалтинг, медијација за започнување бизнис локално и меѓународно; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни слуги за бизнис раководење), раководење со

датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки), систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци на електронски речници и бази на податоци за преведување, советување за бизнис работење, советување за бизнис работење и организација, услуги за преместување на бизнисите

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; академии [образование]; тренинг (обука); конференции (организирање и водење конференции); конгреси (организирање и водење конгреси); информирање за образование; он-лајн публикување електронски книги и списанија; организирање изложби за културни или образовни цели; практична обука [демонстрирање]; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; организирање и водење на работилници [обука]

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, проектирање и развој на електронски речници, проектирање и развој на електронски речници и бази на податоци за преведување; програмирање на компјутерски софтвер за електронски речници и бази на податоци за преведување на други јазици; консултации во врска со сметачи; интегриран софтвер дизајниран и развиен за управување со лабораториски информации и податоци и управување со работните процеси,

автоматско преземање на податоците директно од инструментите, следење и управување на работните активности и гаранција на квалитетот на извршената задача, софтвер дизајниран за управување со лаборатории и лабораториски инвентар; централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности; софтверски решенија и развивање на апликации за он-лајн бизниси; изнајмување веб [интернет] сервери, изнајмување компјутерски програми, компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци), компјутерски системи, компјутерско програмирање; дизајн на веб страни

(111) **30979** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1140 (220) 05/11/2021
 (181) 05/11/2031
 (450) 31/08/2022
 (732) **МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС**
ул.Никола Карев број 25, Велес, МК
 (540)

MASTER PRO 

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 производи за нега на нокти; гел за нокти, течности за нокти



(111) **30983** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1145 (220) 08/11/2021
 (181) 08/11/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayirova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

MEKSRATU

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и
 ветеринарни препарати; санитарни
 препарати за медицински цели; диететска
 храна и супстанции прилагодени за
 медицинска или ветеринарна употреба,
 храна за бебиња; диететски додатоци во
 исхраната за луѓе и животни; фластери,
 материјали за завои; материјали за
 пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **30984** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1146 (220) 08/11/2021
 (181) 08/11/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayirova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

ТОРОТУ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и
 ветеринарни препарати; санитарни
 препарати за медицински цели; диететска

храна и супстанции прилагодени за
 медицинска или ветеринарна употреба,
 храна за бебиња; диететски додатоци во
 исхраната за луѓе и животни; фластери,
 материјали за завои; материјали за
 пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **30985** (151) 08/08/2022
 (210) ТМ 2021/1147 (220) 08/11/2021
 (181) 08/11/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayirova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

MISINTU

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и
 ветеринарни препарати; санитарни
 препарати за медицински цели; диететска
 храна и супстанции прилагодени за
 медицинска или ветеринарна употреба,
 храна за бебиња; диететски додатоци во
 исхраната за луѓе и животни; фластери,
 материјали за завои; материјали за
 пломбирање заби и забарски смоли,
 средства за дезинфекција, препарати за
 уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **30986** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1148 (220) 08/11/2021
 (181) 08/11/2031
 (450) 31/08/2022



(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayırova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

ZOMTU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **30987** (151) 08/08/2022
(210) ТМ 2021/1149 (220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayırova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

TIROSTU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери,

материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **30988** (151) 11/08/2022
(210) ТМ 2021/1150 (220) 08/11/2021
(181) 08/11/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2
Çayırova/Kocaeli, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

PAMINTU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **30989** (151) 11/08/2022
(210) ТМ 2021/1151 (220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031
(450) 31/08/2022

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

WILD RIFT ESPORTS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; бандана марами; ремени (облека); капи за бејзбол; плетени капи; чизми; капут; костими за употреба во игри со улоги; фустани; обувки; ракавици (облека); костими за ноќ на вештерките; капи; покривала за глава; спортски маици со качулка; облека за мали деца; јакни (облека); удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами; кошули; кондури; кратки панталони; сукњи; облека за спиење; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; костими за капење; маици со кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици (облека); тренерки; долна облека

кл. 38 телекомуникациски и услуги на емитување; услуги на емитување и пренос (стриминг) на натпреварувања и турнири во играње на компјутерски и видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет и безжични мрежи; услуги на видео, аудио и телевизиски пренос (стриминг); услуги на интернетско емитување преку глобални и локални компјутерски мрежи; безжичен електронски пренос на податоци, слики и информации

кл. 41 услуги на разонода; услуги на разонода, имено, организирање и водење на натпревари и турнири во живо на компјутерски и видео игри; воспоставување правила и регулативи во врска со компјутерски и видео гејминг натпревари и турнири; обезбедување на аудио и видео презентации кои што не може да се преземат во областа на натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб-страница;

обезбедување информации за разонода кои што не може да се преземат за натпревари и турнири во компјутерски и видео игри по пат на веб-страница; услуги на разонода, имено, организирање состаноци и конференции на обожаватели (фанови) во живо со интерактивна игра помеѓу учесниците во областа на компјутерски и видео игри

(111) **30992**

(151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1153

(220) 05/11/2021

(181) 05/11/2031

(450) 31/08/2022

(300) 36618 27/10/2021 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

BRIZA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат



никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **30995** (151) 08/08/2022

(210) ТМ 2021/1154 (220) 05/11/2021

(181) 05/11/2031

(450) 31/08/2022

(300) 36612 27/10/2021 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

AMELIA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни

машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31006** (151) 11/08/2022

(210) ТМ 2021/1155 (220) 05/11/2021

(181) 05/11/2031

(450) 31/08/2022

(300) 36616 27/10/2021 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово (540)

ADORA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,



кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31007** (151) 11/08/2022
 (210) ТМ 2021/1156 (220) 05/11/2021
 (181) 05/11/2031
 (450) 31/08/2022
 (300) 36617 27/10/2021 AD
 (732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
 "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

EXQUISA PEARL

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки за пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **31009** (151) 12/08/2022
 (210) ТМ 2021/1157 (220) 05/11/2021
 (181) 05/11/2031
 (450) 31/08/2022
 (300) 36623 29/10/2021 AD
 (732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

JARDINA PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за
пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(111) **31011**

(151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1160 (220) 12/11/2021

(181) 12/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) кафена, бела, златна зелена,
црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадирани вафли (наполитанки)

(111) **31012**

(151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1161 (220) 12/11/2021

(181) 12/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) кафена, бела, златна, црвена,
светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадирани десерти (бонбони)

(111) **31013** (151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1162 (220) 12/11/2021

(181) 12/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје**

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)

(591) црвена, кафена, бела, златна, црна,
светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадирани десерти (бонбони)

(111) **31015** (151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1163 (220) 09/11/2021

(181) 09/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје**

ул. 808 бр. 8, Скопје, МК

(540)

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 интегрални бисквити со вкус на
јаболко и цимет(111) **31016** (151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1164 (220) 09/11/2021

(181) 09/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје**

ул. 808 бр. 8, Скопје, МК

(540)

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена, жолта, светло
сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 интегрални бисквити со вкус на
ванила(111) **31017** (151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1165 (220) 09/11/2021

(181) 09/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Акционерско друштво за фабрика
за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА
Скопје**

ул. 808 бр. 8, Скопје, МК

(540)

(591) кафена, бела, златна, зелена,
црвена, светло кафена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 интегрални бисквити со вкус на чоколадо и ванила

(111) **31018** (151) 12/08/2022

(210) ТМ 2021/1166 (220) 09/11/2021

(181) 09/11/2031

(450) 31/08/2022

(732) **Softelligence SRL Gara Herastrau Str. 4d, Building C, 2nd Floor, Bucharest, RO**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, бела, сина, темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; апликативен софтвер;
банкарски софтвер; софтвер за
управување со податоци и датотеки и база
на податоци; медиуми и софтвер за
издаваштво; софтвер за комуникација,
вмрежување и социјално вмрежување;
канцелариски и деловни апликации;
софтвер за вештачка интелигенција и
машинско учење; софтвер за следење,
анализа, контрола и водење на операции
во физичкиот свет; софтвер за систем и
системска поддршка и фирмвер; софтвер
за виртуелна и проширена реалност; веб
апликација и серверски софтвер; софтвер
за управување со содржина; софтвер за е-
трговија и е-плаќање; компјутерски
софтвер за собирање податоци;
компјутерски програми за управување со
мрежата; софтвер кој овозможува
пребарување на податоци; компјутерски
софтвер за интеграција на апликации и

бази на податоци; компјутерски софтвер
за автоматизирање на складирањето
податоци; вграден оперативен софтвер;
софтвер за проширена реалност; софтвер
за проширена реалност за употреба во
мобилни уреди за интегрирање на
електронски податоци со реални средини;
компјутерски софтвер за управување со
бази на податоци; облак сервери; софтвер
за следење на облак мрежа; апликативен
софтвер за облак компјутерски услуги;
софтвер за мобилни телефони; софтвер
за управување со мобилни уреди;
апликативен софтвер за мобилни
телефони; компјутерски софтвер за
употреба на рачни мобилни дигитални
електронски уреди и друга потрошувачка
електроника; електронски публикации за
преземање, електронски публикации
снимени на компјутерски медиуми
кл. 35 бизнис менаџмент и
администрација; продажба на
компјутерски софтвер; бизнис анализа,
истражување и информациски услуги;
информации и комерцијални совети за
потрошувачите (совет за потрошувач);
компилација на информации во
компјутерски бази на податоци;
системизација на информации во
компјутерски бази на податоци;
публицитет и промоција, рекламирање и
подготовка на огласи за други;
рекламирање, маркетинг и промотивни
услуги; онлајн рекламирање;
консултантски услуги во врска со
рекламирањето и бизнис менаџментот;
рекламирање, маркетинг и промотивни
консултантски услуги, советодавни и
помошни услуги; ажурирање и одржување
на податоците во компјутерските бази на
податоци; бизнис разузнавачки служби
кл. 41 објавување, известување и
пишување текстови; услуги за обука во

областа на развој на компјутерски софтвер; услуги за обука кои се однесуваат на компјутерски системи; образование, имено организирање и спроведување на курсеви, семинари и работилници, инструкции во врска со имплементација и развој на компјутерски програми и дистрибуција на материјали за курсеви во врска со нив; подготовка и објавување на едукативни материјали за други кои се однесуваат на развој и имплементација на компјутерски програми и употреба на компјутерски програми; подучување; работилници за едукативни цели; организирање и спроведување на конференции, конгреси, колоквиуми и семинари; онлајн објавување на електронски книги и списанија; објавување на текстови, освен текстови за публицитет; обука; обезбедување на електронски публикации што не се преземаат; обезбедување онлајн упатства; организација на семинари

кл. 42 информатичка технологија, имено развој на софтвер, програмирање и имплементација; развој на компјутерски хардвер; развој на компјутерски софтверски апликативни решенија; развој на софтверски решенија за интернет провајдери и интернет корисници; совети и развојни услуги поврзани со компјутерски софтвер; советодавни услуги во областа на развој на производи и подобрување на квалитетот на софтверот; хостинг, софтвер како услуга и изнајмување на компјутерски софтвер, изнајмување на компјутерски хардвер и уреди, ИТ консултантски услуги, советодавни услуги и обезбедување информации; ИТ безбедносни услуги за заштита и обновување на компјутерски податоци; дуплирање и конверзија на податоци, шифрирање и кодирање на податоци,

анализа на компјутерски систем; развој на компјутерски системи; услуги за интеграција на компјутерски системи; интеграција на компјутерски системи и мрежи; контрола на квалитетот во врска со компјутерски системи; консултантски услуги за обезбедување квалитет; следење на процесот за обезбедување квалитет; тестирање на компјутерски програми; тестирање на компјутерски софтвер; тестирање на компјутерски хардвер; услуги за тестирање на употребливост на веб-страниците; консултантски услуги за тестирање на апликативниот систем; развој и тестирање на пресметковни методи, алгоритми и софтвер; конфигурација на компјутерски системи и мрежи; дизајн на компјутерски систем; услуги за управување со компјутерски проекти; ископување податоци; компјутерски мрежни услуги; технолошки услуги поврзани со компјутери; следење на компјутерските системи со далечински пристап; тестирање, автентикација и контрола на квалитетот; хостинг платформи на интернет; програмирање на софтвер за платформи за е-трговија; хостирање на платформи за е-трговија на интернет; консултантски услуги во врска со креирање и дизајнирање на веб-страници за е-трговија; дизајн и развој на програми за безбедност на интернет; складирање на податоци; компјутерски програмски услуги за складирање податоци; програмирање на софтвер за управување со бази на податоци; крос-платформска конверзија на дигитална содржина во други форми на дигитална содржина; консултантски услуги за информатичка технологија [ИТ]; аутсорсинг даватели на услуги во областа на информатичката технологија; услуги за поддршка и одржување на компјутерски

софтвер; обезбедување на онлајн услуги за поддршка за корисници на компјутерски програми; обработка во облак; обезбедување на виртуелни компјутерски системи преку обработка во облак; консалтинг во областа на обработка во облак мрежи и апликации; програмирање на оперативен софтвер за пристап и користење на обработка во облак мрежа; дизајн и развој на оперативен софтвер за пристап и користење на обработка во облак мрежа; креирање и одржување на веб-страници за мобилни телефони; дизајн на софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и графички уметнички дизајн за креирање на веб-страници на интернет; работа со пребарувачи на интернет; инсталација на компјутерски софтвер; одржување на компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; анализа на компјутерски софтвер; креирање и одржување на веб-страници за други; хостирање компјутерски сајтови (веб-страници); услуги за далечинско правење на резервни копии на компјутер; провајдер на апликациони услуги [asr], имено, хостирање на компјутерски софтверски апликации на други; истражување во врска со компјутерско програмирање; истражување кое се однесува на обработка на податоци; истражување, развој, дизајнирање и ажурирање на компјутерски софтвер, информатичка технологија во врска со електронското складирање на податоци; софтверски инженерски услуги за програми за обработка на податоци; развој и дизајн на компјутерски софтвер за обработка на податоци; администрација на серверот; обезбедување на бази на податоци од областа на информатичката технологија, компјутерите и компјутерските системи;

техничка поддршка, вклучително и далечинско и управување со инфраструктурата на лице место за следење, администрација и управување со јавни и приватни системи кои се однесуваат на ИТ и апликации за обработка во облак; софтверски услуги за мобилност, имено развој на софтвер за мобилни апликации вклучувајќи прилагодени, спакувани или хостирани клиент, клиент/сервер и решенија базирани на облак, вклучувајќи поддршка за сите горенаведени услуги; координација на оперативни системи на високо ниво и облак платформи; развој на едукативен материјал за други лица во областа на развој и употреба на компјутерски софтверски апликации и во областа на користење на деловни и комерцијални активности поврзани со компјутерски софтверски апликации

кл. 45 консултантски услуги во врска со лиценцирање на компјутерски софтвер; лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) **31019** (151) 12/08/2022
 (210) ТМ 2021/1167 (220) 10/11/2021
 (181) 10/11/2031
 (450) 31/08/2022

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО
увоз-изоз Скопје
ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000
 (540)

Coach Josif

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 диететска храна; витамински производи; додатоци во исхраната за луѓе;

ленено семе како диететски додаток;
протеините како диететски додаток; семе
од лен како диететски додаток; витамински
производи; минерални додатоци на
храната; белковини како диететски
додатоци; леб за дијабетичари;
растителни подготовки како замени за
кафе

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје; желеа, џемови, компоти;
млечни производи; бадеми, мелени;
бадемово млеко; замени за млеко;
замрзнато овошје; замрзнат-сушен
зеленчук; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, сушен; кандирано овошје;
кокосово млеко; мали парчиња храна од
овошје; мармалад; масло од кокос за
јадење; масла за јадење; маст од кокосов
орев; масло од лен за кујнска употреба;
маслиново масло за исхрана; млеко од
бадем за кулинарска употреба; млеко од
ориз; млеко од соја; намази на база на
јаткасти плодови; овесно млеко; овошни
каши; пире од јаболка; пијалаци на база на
бадемово млеко; пијалаци на база на
кокосово млеко; протеинско млеко; путер
од кикиритки; путер од какао; путер; путер
од кокосов орев; семки, подготвени; суво
грозје; супи; јаткасто овошје [орев, лешник,
бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт;
хумус [мелена леблебија со сусамово
масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од
бадем; доматно пире; доматен сок за
готвење; милк-шејк

кл. 30 високопротеински плочки од
житарки; вафли; зачини; мали парчиња
храна од жита; мали парчиња храна од
ориз; мусли; намази на база на чоколада;
намази; овесни снегулки; овес (дробен
овес); плочки од житарки; подготовки од
жита; преработено семе кое се користи
како зачин; растителни подготовки како
замены за кафе; чај; храна од овес;

чоколадни намази што содржат јаткасти
плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто
овошје со чоколаден прелив; додатоци на
јадења; слатки од бадем; какао; ванила
[арома]; пченкарни снегулки; протеински
барови; протеински барови во облик на
шејкови; протеински барови со прелив од
млечно чоколадо; протеински ванила
барови со прелив од млечно чоколадо;
протеински барови со различни вкусови;
сосови [додатоци на храна]

кл. 31 бадеми [овошје]; бобинки, свежи;
зрнеста храна [жита]; лешници; луспи од
кокосов орев; овес; растителни семиња;
јаткасто овошје; зрнеста храна (жита),
јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж,
леќа свежа, овошје свежо, семе од
житарици

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; бадемов
пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни
сокови; смути (кашести пијалаци од овошје
и зеленчук); изотонични пијалаци

кл. 41 објавување текстови, со исклучок
на рекламни текстови; организирање и
водење работилници [обука]; објавување
книги, организирање и водење семинари;
забава

кл. 44 услуги за советување за здравјето

кл. 45 услуги за онлајн социјални мрежи

(111) **31020** (151) 12/08/2022
 (210) ТМ 2021/1168 (220) 10/11/2021
 (181) 10/11/2031
 (450) 31/08/2022

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО
 увоз-изоз Скопје
 ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/30,
 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
 Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум
 Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000
 (540)

COACH JOSIF'S

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диететска храна; витамински
 производи; додатоци во исхраната за луѓе;
 ленено семе како диететски додаток;
 протеините како диететски додаток; семе
 од лен како диететски додаток; витамински
 производи; минерални додатоци на
 храната; белковини како диететски
 додатоци; леб за дијабетичари;
 растителни подготовки како замени за
 кафе

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
 варено овошје; желеа, џемови, компоти;
 млечни производи; бадеми, мелени;
 бадемово млеко; замени за млеко;
 замрзнато овошје; замрзнат-сушен
 зеленчук; зеленчук, конзервиран;
 зеленчук, сушен; кандирано овошје;
 кокосово млеко; мали парчиња храна од
 овошје; мармалад; масло од кокос за
 јадење; масла за јадење; маст од кокосов
 орех; масло од лен за кујнска употреба;
 маслиново масло за исхрана; млеко од
 бадем за кулинарска употреба; млеко од
 ориз; млеко од соја; намази на база на
 јаткасти плодови; овесно млеко; овошни
 каши; пире од јаболка; пијалаци на база на
 бадемово млеко; пијалаци на база на

кокосово млеко; протеинско млеко; путер
 од кикиритки; путер од какао; путер; путер
 од кокосов орех; семки, подготвени; суво
 грозје; супи; јаткасто овошје [орех, лешник,
 бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт;
 хумус [мелена леблебија со сусамово
 масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од
 бадем; доматино пире; доматино сок за
 готвење; милк-шејк

кл. 30 високопротеински плочки од
 житарки; вафли; зачини; мали парчиња
 храна од жита; мали парчиња храна од
 ориз; мусли; намази на база на чоколада;
 намази; овесни снегулки; овес (дробен
 овес); плочки од житарки; подготовки од
 жита; преработено семе кое се користи
 како зачин; растителни подготовки како
 замени за кафе; чај; храна од овес;
 чоколадни намази што содржат јаткасти
 плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто
 овошје со чоколаден прелив; додатоци на
 јадења; слатки од бадем; какао; ванила
 [арома]; пченкарни снегулки; протеински
 барови; протеински барови во облик на
 шејкови; протеински барови со прелив од
 млечно чоколадо; протеински ванила
 барови со прелив од млечно чоколадо;
 протеински барови со различни вкусови;
 сосови [додатоци на храна]

кл. 31 бадеми [овошје]; бобинки, свежи;
 зрнеста храна [жита]; лешници; луспи од
 кокосов орех; овес; растителни семиња;
 јаткасто овошје; зрнеста храна (жита),
 јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж,
 леќа свежа, овошје свежо, семе од
 житарици

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти;
 безалкохолни овошни пијалаци; бадемов
 пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни
 сокови; смути (кашести пијалаци од овошје
 и зеленчук); изотонични пијалаци

кл. 41 објавување текстови, со исклучок
 на рекламни текстови; организирање и



водење работилници [обука]; објавување
книги, организирање и водење семинари;
забава

кл. 44 услуги за советување за здравјето

кл. 45 услуги за онлајн социјални мрежи



(111) **31021** (151) 12/08/2022
 (210) ТМ 2021/1169 (220) 10/11/2021
 (181) 10/11/2031
 (450) 31/08/2022
 (732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје Борис Трајковски 79,
1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
 (540)

WOODEX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 19 иверка водоотпорна иверка, иверки
 за употреба во градежништво,
 компресирана иверка, панели од иверка,
 дрво, дрвени плочи, дрвени фурнири,
 обложување на дрво, пилено дрво
 кл. 40 обработка на материјали,
 обработка на дрво
 кл. 41 рекламирање, водење на
 работењето; управување со работата,
 анализа на цени,
 бизнис проценки, рекламен материјал



**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	30927
1	30932
1	30965
1	30966
1	30968
1	30969
1	30970
2	30965
2	30966
2	30969
2	30970
3	30965
3	30966
3	30969
3	30970
3	30979
3	31022
4	30927
4	30965
4	30966
4	30969
4	30970
4	31026
5	30922
5	30923
5	30928
5	30929
5	30932
5	30935
5	30936
5	30942
5	30965
5	30966
5	30969
5	30970

5	30971
5	30972
5	30973
5	30982
5	30983
5	30984
5	30985
5	30986
5	30987
5	30988
5	30997
5	30998
5	30999
5	31000
5	31001
5	31002
5	31003
5	31004
5	31014
5	31019
5	31020
5	31022
6	30927
6	30961
6	30965
6	30966
6	30969
6	30970
7	30933
7	30934
7	30939
7	30965
7	30966
7	30969
7	30970

8	30965
8	30966
8	30969
8	30970
9	30937
9	30938
9	30940
9	30961
9	30965
9	30966
9	30969
9	30970
9	30980
9	31018
10	30965
10	30966
10	30969
10	30970
10	30972
10	31004
11	30933
11	30934
11	30937
11	30938
11	30965
11	30966
11	30969
11	30970
12	30965
12	30966
12	30969
12	30970
12	30975
14	30943
14	30944

16	30965
16	30966
16	30969
16	30970
16	30980
16	31022
17	30965
17	30966
17	30968
17	30969
17	30970
18	30955
18	30956
18	30965
18	30966
18	30969
18	30970
18	30976
19	30965
19	30966
19	30969
19	30970
19	31021
20	30965
20	30966
20	30969
20	30970
22	30965
22	30966
22	30969
22	30970
24	30965
24	30966
24	30969
24	30970



25	30955
25	30956
25	30965
25	30966
25	30969
25	30970
25	30971
25	30976
25	30982
25	30989
25	31022
26	30965
26	30966
26	30969
26	30970
26	30976
28	30971
28	30982
29	30924
29	30925
29	30958
29	30959
29	30965
29	30966
29	30969
29	30970
29	30993
29	31019
29	31020
29	31025
30	30924
30	30925
30	30948
30	30949
30	30950
30	30951
30	30952
30	30953
30	30954
30	30965
30	30966

30	30969
30	30970
30	30972
30	30974
30	30993
30	31011
30	31012
30	31013
30	31015
30	31016
30	31017
30	31019
30	31020
30	31025
31	30922
31	30923
31	30924
31	30925
31	30965
31	30966
31	30969
31	30970
31	31019
31	31020
32	30924
32	30925
32	30965
32	30966
32	30969
32	30970
32	30971
32	30982
32	30990
32	30991
32	31019
32	31020
32	31023
33	30924
33	30925
33	30965
33	30966

33	30969
33	30970
33	30990
33	30991
34	30921
34	30924
34	30925
34	30964
34	30965
34	30966
34	30969
34	30970
34	30992
34	30995
34	31006
34	31007
34	31009
35	30921
35	30924
35	30925
35	30926
35	30931
35	30933
35	30934
35	30939
35	30941
35	30943
35	30944
35	30946
35	30947
35	30957
35	30958
35	30960
35	30961
35	30962
35	30965
35	30966
35	30968
35	30969
35	30970
35	30974

35	30976
35	30977
35	30978
35	30980
35	30994
35	30996
35	30997
35	30998
35	31003
35	31008
35	31010
35	31018
35	31023
35	31026
36	30926
36	30931
36	30933
36	30934
36	30941
36	30965
36	30966
36	30969
36	30970
36	30980
36	31023
36	31024
37	30927
37	30931
37	30933
37	30934
37	30940
37	30943
37	30944
37	30980
37	31026
38	30965
38	30966
38	30969
38	30970
38	30980
38	30989



39	30927
39	30933
39	30934
39	30960
39	30965
39	30966
39	30969
39	30970
39	30980
40	30933
40	30934
40	30965
40	30966
40	30969
40	30970
40	30980
40	31021
40	31026
41	30933

41	30934
41	30941
41	30962
41	30963
41	30965
41	30966
41	30967
41	30969
41	30970
41	30971
41	30977
41	30978
41	30980
41	30981
41	30982
41	30989
41	31018
41	31019
41	31020

41	31021
41	31024
42	30926
42	30933
42	30934
42	30941
42	30962
42	30965
42	30966
42	30969
42	30970
42	30977
42	30978
42	30980
42	31018
42	31024
43	30924
43	30925
43	30927

43	30930
43	30945
43	31005
44	30941
44	30981
44	31003
44	31004
44	31019
44	31020
45	30933
45	30934
45	30980
45	30994
45	30996
45	31018
45	31019
45	31020



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
BOSNALIJEK d.d.	30936	MK/T/2021/0798
BeiGene, Ltd.	31008	MK/T/2021/1033
BeiGene, Ltd.	31010	MK/T/2021/1034
Burn to Give SpA	30941	MK/T/2021/0713
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	30975	MK/T/2021/0712
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.	30932	MK/T/2021/0789
KEFELİ TARIM ALETLERİ OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYU VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	30939	MK/T/2021/0960
Kalceks, Joint Stock company	30929	MK/T/2021/0889
Kalceks, Joint Stock company	31014	MK/T/2021/1125
Kassatly Group Holding SAL	30991	MK/T/2021/0686
Kassatly Group Holding SAL	30990	MK/T/2021/0687
Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC	30930	MK/T/2021/0726
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30948	MK/T/2021/1082
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30949	MK/T/2021/1083
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30950	MK/T/2021/1084
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30951	MK/T/2021/1085
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30952	MK/T/2021/1086
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30953	MK/T/2021/1087
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	30954	MK/T/2021/1088
Lady of Leisure Holdings Limited	30955	MK/T/2021/1098
Lady of Leisure Holdings Limited	30956	MK/T/2021/1099
MARBO PRODUCT d.o.o.	31025	MK/T/2018/0020
MATE MATE ASIA PTE. LTD	31023	MK/T/2021/0837
MCNEIL AB	30972	MK/T/2021/0570
Meridian Corporation SH.P.K.	30924	MK/T/2021/1058
Meridian Corporation SH.P.K.	30925	MK/T/2021/1060
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana	30980	MK/T/2021/1089
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30983	MK/T/2021/1145
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30984	MK/T/2021/1146
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30985	MK/T/2021/1147
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30986	MK/T/2021/1148
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30987	MK/T/2021/1149
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30988	MK/T/2021/1150
POSCO INTERNATIONAL Corporation	30937	MK/T/2021/0696



POSCO INTERNATIONAL Corporation	30938	MK/T/2021/0697
PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar	30942	MK/T/2021/0968
Philip Morris Products S.A.	30964	MK/T/2021/0731
Philip Morris Products S.A.	30992	MK/T/2021/1153
Philip Morris Products S.A.	30995	MK/T/2021/1154
Philip Morris Products S.A.	31006	MK/T/2021/1155
Philip Morris Products S.A.	31007	MK/T/2021/1156
Philip Morris Products S.A.	31009	MK/T/2021/1157
ROLEX SA	30943	MK/T/2021/0683
ROLEX SA	30944	MK/T/2021/0684
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	30989	MK/T/2021/1151
Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company)	30933	MK/T/2021/0718
Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)	30934	MK/T/2021/0719
SYNGENTA CROP PROTECTION AG	30935	MK/T/2021/0685
Sinasi Derebey	30977	MK/T/2021/1138
Sinasi Derebey	30978	MK/T/2021/1139
Softelligence SRL	31018	MK/T/2021/1166
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals	31000	MK/T/2021/0714
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals	31001	MK/T/2021/0715
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. / VEM Pharmaceuticals	31002	MK/T/2021/0716
VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD	30973	MK/T/2021/1132
Јакимовска Ана	30976	MK/T/2021/1136
АЛКАЛОИД АД Скопје	30997	MK/T/2021/0680
АЛКАЛОИД АД Скопје	30998	MK/T/2021/0681
АЛКАЛОИД АД Скопје	30999	MK/T/2021/0682
Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ	30994	MK/T/2021/0690
Адвокатско друштво БАЧОВСКИ СИНКОЛИ АДВОКАТИ	30996	MK/T/2021/0691
Аксапта Мастерс ДОО Скопје	30962	MK/T/2021/0721
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31011	MK/T/2021/1160
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31012	MK/T/2021/1161
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31013	MK/T/2021/1162
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31015	MK/T/2021/1163
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31016	MK/T/2021/1164
Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје	31017	MK/T/2021/1165
БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје	30959	MK/T/2021/1090
ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје	30940	MK/T/2021/0704



ДТУ „ДИДЕ РОЈАЛ ФУД“ ДОО СТРУМИЦА	30945	МК/Т/2021/0688
Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани	30974	МК/Т/2021/1135
Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје	31026	МК/Т/2017/0870
Друштво за производство, трговија и услуги АЛГОМАК ДООЕЛ Свети Николе	30993	МК/Т/2021/0708
Друштво за производство, трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	31021	МК/Т/2021/1169
Друштво за производство, трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО экспорт-импорт Неготино	30968	МК/Т/2021/1131
Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-извоз Скопје	31019	МК/Т/2021/1167
Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-извоз Скопје	31020	МК/Т/2021/1168
Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ Кочани	30960	МК/Т/2021/1120
Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје	30981	МК/Т/2021/0216
Друштво за производство, трговија и услуги ПОИНТ КАФЕ БАР ДОО Скопје	31005	МК/Т/2021/0720
Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	30922	МК/Т/2021/1052
Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп	30923	МК/Т/2021/1053
Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Битола	30971	МК/Т/2021/0732
Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Битола	30982	МК/Т/2021/0733
Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје	30961	МК/Т/2021/1091
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино	30946	МК/Т/2021/0706
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино	30947	МК/Т/2021/0707
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино	30957	МК/Т/2021/0735
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино	30958	МК/Т/2021/0736
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	31003	МК/Т/2020/0725
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	31004	МК/Т/2020/0726
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	30928	МК/Т/2011/1244
ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА		
EUROPEAN TRADITIONAL KARATE FEDERATION	30963	МК/Т/2021/0841
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА		
INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION	30967	МК/Т/2021/0836
ИПМО АДВИСОРИ АГ	31024	МК/Т/2020/1020
МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС	30979	МК/Т/2021/1140
МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија	30926	МК/Т/2021/1063
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје	30927	МК/Т/2021/1070



РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ	30921	МК/Т/2021/1048
Т.Д. Јеловица Трејд ДОО Скопје	31022	МК/Т/2019/0366
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	30965	МК/Т/2021/0727
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	30966	МК/Т/2021/0728
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	30969	МК/Т/2021/0729
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	30970	МК/Т/2021/0730
ХАУЗ МАЈСТОП ПЛУС ДООЕЛ Скопје	30931	МК/Т/2019/0467

ПРЕНОС / BARTJE

(111) 296

(732) **Baxalta Incorporated 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, US**

(111) 8681

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(111) 10436

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(111) 17568

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US**

(111) 25335

(732) **Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, МК**

(111) 25336

(732) **Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, МК**

(111) 25337

(732) **Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, МК**

(111) 25338

(732) **Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, МК**



(111) 25339

(732) Друштво за производство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, МК

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) 3458

(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP

(111) 11693

(732) Вангел Фуштиќ Бул.8 септември бр.4-2/20, 1000 Скопје, МК

(111) 11043

(732) Schneider Electric IT Corporation 70 Mechanic Street, Foxboro, Massachusetts, 02035, US

(111) 11184

(732) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP

(111) 19427

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Дабиле Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиле, Струмица, МК

(111) 18974

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с.
Дабиле Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиле, Струмица, МК

(111) 20461

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
с.Дабиле Струмица Населено место без уличен систем бр.480 Дабиле, Струмица, МК

(111) 20534

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО
с.Рабово, Валандово ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово, Валандово, МК

(111) 20645

(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул.,„Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 Центар, 1000,
Скопје, МК

(111) 20646



(732) **ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул.,Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 Центар, 1000, Скопје, МК**

(111) **20489**

(732) **NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. No: 14, 34768 Umraniye Istanbul, TR**

(111) **25335**

(732) **Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, МК**

(111) **25336**

(732) **Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, МК**

(111) **25337**

(732) **Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, МК**

(111) **25338**

(732) **Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, МК**

(111) **25339**

(732) **Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, МК**

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM

(111) **20303**

(732) **Goody's single member societe anonyme of catering services Athens International airport "El.Venizelos", Building 14B, Spata, Attiki 19019, GR**

(111) **20321**

(732) **Goody's single member societe anonyme of catering services Athens International airport "El.Venizelos", Building 14B, Spata, Attiki 19019, GR**

(111) **22570**

(732) **АСПЕКТ ДОО Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 25/9, 1000, Скопје, МК**

**(111) 26530**

(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai, Maharashtra 400 063, IN

ОТКАЖУВАЊЕ / DORËNEQJE NGA REGJISTRIMI

(11) 14886

(73) Верица Милеска Стефановска and Ирена Митровска Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје, МК and ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, МК

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) 14886

(73) Верица Милеска Стефановска and Ирена Митровска Бул.АВНОЈ бр.4/2-3, Скопје, МК and ул.Јани Лукровски бр.5/1-8, Скопје, МК

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) 2782	(186) 15/09/2032
(111) 3986	(186) 10/09/2032
(111) 6314	(186) 13/07/2032
(111) 4877	(186) 25/08/2032
(111) 2457	(186) 26/07/2032
(111) 4277	(186) 10/09/2032
(111) 1587	(186) 10/07/2032
(111) 1592	(186) 08/07/2032
(111) 1413	(186) 10/09/2032
(111) 3458	(186) 10/08/2032
(111) 6870	(186) 15/09/2032
(111) 2432	(186) 10/09/2032
(111) 11693	(186) 15/04/2032
(111) 11388	(186) 07/05/2032
(111) 11043	(186) 05/06/2032



(111) 15796	(186) 02/07/2032
(111) 11353	(186) 02/07/2032
(111) 11345	(186) 02/07/2032
(111) 11366	(186) 05/07/2032
(111) 11285	(186) 08/08/2032
(111) 11184	(186) 16/08/2032
(111) 11224	(186) 19/09/2032
(111) 12003	(186) 23/09/2032
(111) 11178	(186) 23/09/2032
(111) 11033	(186) 27/09/2032
(111) 11031	(186) 27/09/2032
(111) 11177	(186) 27/09/2032
(111) 11315	(186) 04/11/2032
(111) 23795	(186) 18/10/2031
(111) 20534	(186) 14/11/2031
(111) 20304	(186) 30/01/2032
(111) 20645	(186) 12/04/2032
(111) 20646	(186) 12/04/2032
(111) 20702	(186) 24/04/2032
(111) 20985	(186) 12/06/2032
(111) 20769	(186) 14/06/2032
(111) 20771	(186) 18/06/2032
(111) 20772	(186) 18/06/2032
(111) 20324	(186) 02/07/2032
(111) 20474	(186) 05/07/2032
(111) 20440	(186) 12/07/2032
(111) 20865	(186) 19/07/2032
(111) 20661	(186) 19/07/2032
(111) 20721	(186) 21/08/2032
(111) 20887	(186) 10/09/2032
(111) 22570	(186) 08/11/2032
(111) 20961	(186) 14/11/2032

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2022/4**

(45) 31/08/2022

(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Иле Мирчевски; Софија Сидоренко; Филип Димитриев; Никола Маркоски and Васил Јанев

(73) **Друштво за трговија и услуги Грeen Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК**

(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(51) 12-13

(54) „**Возило за чистење**“

(21) ID **2022/5**

(45) 31/08/2022

(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Иле Мирчевски; Софија Сидоренко; Филип Димитриев; Никола Маркоски; Васил Јанев; Елена Ангелеска and Бојан Јосифовски

(73) **Друштво за трговија и услуги Грeen Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК**

(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(51) 12-13

(54) „Возило за чистење“



(21) ID **2022/6**

(45) 31/08/2022

(22) 27/05/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Васил Јанев; Љупчо Џалев and Душко Крагелъ

(73) **Друштво за трговија и услуги Грeen Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК**

(74) Марин Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(51) 12-13

(54) „**Возило за чистење**“



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
12-13	МК/И/ 2022/4
12-13	МК/И/ 2022/5
12-13	МК/И/ 2022/6

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Друштво за трговија и услуги Грееен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК	МК/І/ 2022/4
Друштво за трговија и услуги Грееен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК	МК/І/ 2022/5
Друштво за трговија и услуги Грееен Мацхинес ДОО Велес ул.Раштански пат бр.2, Велес, МК	МК/І/ 2022/6

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjot industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **951**

(45) 31/08/2022

(21) ID 2021/6

(22) 06/05/2021

(18) 06/05/2026



(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален



(72) Александар Панчев (ул. Петре Георгиев бр. 102, Скопје) and Владимир Арсов (ул. Даме Груев бр. 3/5-12, Скопје)

(73) **Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје**
ул."Титовелешка" 85, Скопје, МК

(74) Борко Бајалски, адвокат ул."Ристо Шишков" бр.38/1-1, 1000, Скопје

(51) 12-16

(54) **"ЦЕРАДА"**



- (11) **952** (45) 31/08/2022
(21) ID 2021/22 (22) 09/07/2021
(18) 09/07/2026
(28) 5 (пет) дизајни, дводимензионални
(72) Јовчески Димитар (ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид)
(73) **Јовчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, МК**
(51) 32-00
(54) **"Дизајни на амбалажа"**





(11) **953**

(45) 31/08/2022

(21) ID 2021/39

(22) 21/12/2021

(18) 21/12/2026



(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален



(72) Христовски Ѓорѓи (ул.Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје)

(73) **Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, трговија и услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје, МК**

(74) Марин, Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(51) 23-04

(54) **"ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ"**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjosh

(51)	(11)
12-16	МК// 2021/951
32-00	МК// 2021/952
23-04	МК// 2021/953

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје ул. "Титовелешка" 85, Скопје, МК	465	МК/І/ 2021/951
Јовчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, МК	467	МК/І/ 2021/952
Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, трговија и услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје, МК	469	МК/І/ 2021/953

ВПИШУВАЊЕ

259. Блаже Крчински, адвокат

ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 075 355 120
факс. 02 3246 350
e-mail: krcinski@gmail.com

БРИШЕЊЕ

225. Весна Трајчева, адвокат

ул. Мирче Оровчанец бр. 16/3
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 077 959 110
e-mail: vtrajceva@yahoo.com

226. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКИ Скопје

бул. Кочо Рацин бр. 14/лок. 6
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел/факс. 02 3109 684
Email.apostolski@apostolski.com.mk

ПРОМЕНИ